

Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 39/05, 04/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18) министерот за финансии донесе:

1

## **ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ ПРИ ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА**

### **Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на пополнување на царинската декларација и Кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација.

### **Член 2**

Единствениот царински документ (во понатамошниот текст: ЕЦД) како службен образец на царинска декларација пропишан со член 116 став (1) од Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (во понатамошниот текст: Уредбата), се пополнува според Упатство за употреба и начин на пополнување на рубриците во ЕЦД кое е дадено во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

### **Член 3**

Кодексот на шифри кои се употребуваат за пополнување на ЕЦД е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

### **Член 4**

Царинската декларација изготвена со употреба на техника за електронска обработка на податоци, пропишана со член 71 став (1) точка б) од Царинскиот закон (во понатамошниот текст: Законот) и поднесена согласно одредбите на Законот и Уредбата, се пополнува според Упатството за употреба и начинот на пополнување на царинска декларација изготвена со употреба на техника на електронска обработка на податоци, кое е дадено во Прилог 3 и е составен дел на овој правилник.

### **Член 5**

Кодексот на шифри кои се употребуваат за пополнување на царинска декларација изготвена со употреба на техника за електронска обработка на податоци е даден во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

### **Член 6**

---

<sup>1</sup> Пречистениот текст на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација е изготвен врз основа на текстот на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/14; 98/14; 172/14; 15/15; 9/17; 109/18; 105/19 158/19; 279/19 и 243/20),

Пречистениот текст нема правна сила.

За правни цели во царинската постапка, единствено валидни се текстовите кои што се објавени во претходно наведените Службени весници на Република Македонија.

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 36/14, 98/14, 172/14, 15/15, 9/17 и 109/18).

#### **Член 7**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 01.06.2019 година.

## Упатство за употреба и начин на пополнување на рубриките во ЕЦД

### I. Употреба на сетови на ЕЦД

- (1) ЕЦД и дополнителниот ЕЦД-БИС се составени од осум листови, односно од пет листови за двоенаменскиот комплет. Нивната намена е:
- лист со реден број 1 и црвена полна линија по десниот раб - за појдовниот царински орган или царински орган на извозно царинење;
  - лист со реден број 2 и зелена полна линија по десниот раб - за обработка на податоците за испраќање/извоз;
  - лист со реден број 3 и жолта полна линија по десниот раб - за испраќачот/извозникот на стоката;
  - лист со реден број 4 и сина испрекината линија по десниот раб - за одредишниот царински орган;
  - лист со реден број 5 и сина полна линија по десниот раб - за потврдување на прием на стоката на појдовниот царински орган;
  - лист со реден број 6 и црвена испрекината линија по десниот раб - за царински орган на увозно царинење;
  - лист со реден број 7 и зелена испрекината линија по десниот раб - за обработка на податоците за увозот;
  - лист со реден број 8 и жолта испрекината линија по десниот раб - за примачот/увозникот на стоката;
- (2) Секој лист на двоенаменскиот комплет на ЕЦД може да се употребува алтернативно. Неупотребениот број на листот мора да се прецрта.
- (3) Ако стоката се декларира во извозна постапка, извоз за облагородување или повторен извоз, се употребува сет на ЕЦД, кој се состои од листовите 1, 2 и 3.
- (4) Ако стоката се декларира во транзитна постапка, се употребува сет на ЕЦД, кој се состои од листовите 1, 4 и 5.
- Листовите со број 4 и 5 служат за царински надзор на стоката. Превозникот е должен листовите со број 4 и 5 да ги предаде на одредишниот царински орган. Одредишниот царински орган со листот со број 5 го потврдува излезот на стоката од царинското подрачје или приемот на стоката кај појдовниот царински орган.
- (5) Сетот на ЕЦД кој се употребува за пуштање на стоката во слободен промет, ставање во постапка на царинско складирање, увоз за облагородување, преработка под царинска контрола, привремен увоз и за внесување на стока во слободни зони и слободни складови, се состои од листовите 6, 7 и 8.
- (6) За истовремено декларирање на стоката во извозна и транзитна постапка (заедничка извозно-транзитна постапка) се употребува сет на ЕЦД кој се состои од листовите 1, 2, 3, 4 и 5. Ако за извршување на транзитната постапка се употребува ТИР Карнет, за извозот на стоката се приложува ЕЦД во согласност со став (3) од овој прилог.
- (8) Декларантот може да употреби дополнителен лист на ЕЦД без бројчана ознака со задолжително дијагонално испишан текст „ДОПОЛНИТЕЛЕН ЛИСТ“.

## II. Пополнување на рубриците во ЕЦД

- (1) Рубриците на ЕЦД и дополнителниот ЕЦД се пополнуваат со машина за пишување или печатар. Заради правилно пополнување со машина за пишување или печатар, образецот на ЕЦД треба да биде поставен на таков начин што првата буква од податоците што треба да се внесат во рубрика 2 ќе биде отчукана во горниот лев агол на истата рубрика.
- (2) Образецот ЕЦД не смее да содржи бришани податоци или допишувања.
- (3) Кога рубриката не се пополнува, се остава празна.
- (4) Рубриците означени со број се пополнуваат од страна на декларантот, како што е пропишано за избраната царинска постапка.
- (5) Рубриците означени со големи букви ги пополнува царинскиот орган или друг овластен орган во согласност со одредбите на дел II.3 од овој прилог.
- (6) Рубриците кои се пополнуваат за секоја постапка се наведени во табелата која следи, без оглед дали се применуваат поедноставени постапки. Специфичните одредби кои се однесуваат на секоја рубрика како што е наведено во дел II.1, II.2 и II.3 од овој прилог се применуваат без оглед на она што е дефинирано во табелата.

Број на рубрика	А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е	Ж	З
1(1)	А	А	А	А		А	А	А	А
1(2)	А	А	А	А		А	А	А	А
1(3)					А				
2	А	А	А	А	А	А	А	А	А
2(Бр)	А [1]	А [1]	А [1]	А [1]	А [1]				
3	А	А	А	А	А	А	А	А	А
4					А [11]				
5	А	А	А	А	А	А	А	А	А
6	А	А	А	А	А	А	А	А	А
7	А	А	А	А	А	А	А	А	А
8	А	А	А	А	А	А	А	А	А
8(Бр)					А [1]	А [1]	А [1]	А [1]	А [1]
11	А	А	А	А		А	А		
12	А	А	А	А		А	А		А
14	А	А	А	А		А	А	А	А
14(Бр)	А	А	А	А		А	А	А	А
15					А	А	А		А
15а					А	А	А		А
16						А	А		А
17	А	А	А	А	А				
17а	А	А	А	А	А				
18 (Идентитет)	А [2]	А [2]	А [2]	А [2]	А [2]	А [2]	А [2]	А [2]	А [2]
18 (Земја)	А [2]	А [2]	А [2]	А [2]	А [2]	А [2]	А [2]	А [2]	А [2]
19	А	А	А	А	А	А	А	А	А

20	A	A	A	A		A	A		A
21 (Идентитет)	A [3]	A [3]	A [3]	A [3]	A [3]	A [3]	A [3]		
21 (Земја)	A [3]	A [3]	A [3]	A [3]	A [3]	A [3]	A [3]		
22 (Валута)	A	A	A	A		A	A	A	A
22 (Износ)	A	A	A	A		A	A	A	A
23	A	A	A	A		A	A		A
24	A	A	A	A		A	A		
25	A	A	A	A		A	A		
26	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]		A [5]	A [5]		
29	A	A	A	A		A	A	A	A
30	A [14]	A [14]	A [14]	A [14]	A [14]	A [14]	A [14]	A [14]	A [14]
31	A	A	A	A	A	A	A	A	A
32	A	A	A	A	A	A	A	A	A
33(1)	A	A	A	A	A [7]	A	A		A
33(2)	A	A	A	A		A	A		A
33(3)	A[6]	A	A	A		A[6]	A		A
33(4)	A[6]					A[6]			
33(5)	A[6]					A[6]			
34а						A	A		A
35	A	A	A	A	A	A	A	A	A
36						A	A		
37(1)	A	A	A	A		A	A	A	A
37(2)	A	A	A	A		A	A	A	A
38	A	A	A	A		A	A	A	A
39						A [9]	A [9]		
40	A	A	A	A	A	A	A	A	A
41	A	A	A	A		A	A		A
42	A	A	A	A		A	A	A	A
43						A	A		A
44	A	A	A	A	A	A	A	A	A
45						A	A		A
46	A	A	A	A		A	A		A
47(Вид)	A [12]	A [12]	A [12]	A [12]		A [8]	A [8]		A
47 (Основа)	A [12]	A [12]	A [12]	A [12]		A [8]	A [8]		A
47(Стапка)	A [12]	A [12]	A [12]	A [12]		A [8]	A [8]		
47(Износ)	A [12]	A [12]	A [12]	A [12]		A [8]	A [8]		
47(Вкупно)	A [12]	A [12]	A [12]	A [12]		A [8]	A [8]		
47(НП)	A [12]	A [12]	A [12]	A [12]		A [8]	A [8]		
48	A [13]	A [13]	A [13]	A [13]		A [13]	A [13]		

49	A [10]	A [10]	A [10]	A [10]		A [10]	A [10]		A
50					A				
52					A				
53					A				
54	A	A	A	A		A	A	A	A
55					A				
56					A				

### Легенда

<i>Наслов на колона</i>	<i>Шифра која се користи за рубрика 37, прва подрубрика</i>
<b>А:</b> Извоз/Испраќање	10, 11, 23
<b>Б:</b> Повторен извоз по царинска постапка со економски ефект различна од постапка на царинско складирање (увоз за облагородување, привремен увоз, преработка под царинска контрола)	31
<b>В:</b> Повторен извоз по царинско складирање	31
<b>Г:</b> Извоз за облагородување	21
<b>Д:</b> Транзит	
<b>Ѓ:</b> Пуштање на стока во слободен промет	40, 41, 45, 47, 48, 61
<b>Е:</b> Ставање во царинска постапка со економски ефект различна од извоз за облагородување и постапка на царинско складирање (увоз за облагородување (систем на одложено плаќање), привремен увоз, преработка под царинска контрола)	51, 53, 56, 91
<b>Ж:</b> Складирање во царински складови од тип А, Б, Ц, Е и Ф <sup>(1)</sup>	71, 78
<b>З:</b> Складирање во царински склад од тип Д <sup>(2)</sup> ( <sup>3</sup> )	71, 78

### Симбол употребен во полињата на табелата

Ако во полињата на табелата е запишан симболот „А“ тоа значи дека таа рубрика (или дел од рубриката) се пополнува. Во спротивно, ако во полињата во табелата не е запишан симболот „А“ (полето е празно) тоа значи дека таа рубрика (или дел од рубриката) не се пополнува. Рубриците кои не се наведени во табелата не се пополнуваат.

### Забелешки

[1] Овој број не мора да се пополни кога испраќачот/примачот нема седиште во Република Северна Македонија.

<sup>(1)</sup> Колона **Ж** исто така го покрива внесувањето на стоката во слободни зони

<sup>(2)</sup> Ова колона исто така се однесува за случаи наведени во член 334 став (3) од Уредбата

<sup>(3)</sup> Колона **З** исто така го покрива внесувањето на стоката во слободни зони

- [2] Не се користи во случај на поштанска пратка или за превоз со посебни видови на транспорт (цевовод или електрични водови).
- [3] Не се користи во случај на поштанска пратка или за превоз со посебни видови на транспорт (цевовод или електрични водови) или железница.
- [4] Оваа рубрика не се пополнува кога извозните царински формалности се спроведуваат во гранична излезна царинска испостава.
- [5] Оваа рубрика не се пополнува кога увозните царински формалности се спроведуваат во гранична влезна царинска испостава.
- [6] Задолжително се пополнува во случај кога согласно Интегрираната тарифа - ТАРИМ е предвидена употреба на дополнителни шифри.
- [7] Оваа подрубрика мора да биде пополнета кога:
- декларацијата за транзит е изготвена од истото лице во истото време со царинска декларација во која е запишана тарифна ознака за стоката, или кога декларацијата за транзит следува после царинска декларација во која е запишана тарифна ознака за стоката,
  - кога со посебни прописи поинаку не е пропишано.
- [8] Овие податоци не се запишуваат за стока која е ослободена од увозни давачки.
- [9] Кога квотата ја распределува царинскиот орган, овие податоци ги запишува царинскиот орган.
- [10] Оваа рубрика се пополнува кога стоката во претходна постапка била складирана во царински склад.
- [11] Оваа рубрика се пополнува доколку кон декларацијата се приложени товарници или листи на стока потврдени од страна на царинскиот орган.
- [12] Оваа рубрика се пополнува доколку при царинењето се плаќаат давачки (вклучува и одложено плаќање на давачките).
- [13] Оваа рубрика се пополнува при одложено плаќање на давачките.
- [14] Оваа рубрика се пополнува кога стоката која треба да се прегледа е сместена на локација надвор од работниот простор на царинскиот орган.

### ***II.1. Пополнување на рубриците во ЕЦД за извоз, повторен извоз, извоз за облагородување и транзит на стока***

#### **РУБРИКА 1 - ДЕКЛАРАЦИЈА**

Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- првата подрубрика: се запишува шифрата од Прилог 2 на овој правилник.
- втората подрубрика: се запишува првата бројка од шифрата наведена во првата подрубрика на рубрика 37.
- третата подрубрика: се запишува шифрата од Прилог 2 на овој правилник. Оваа подрубрика се пополнува и во заедничка извозно-транзитна постапка.

#### **РУБРИКА 2 - ИСПРАЌАЧ/ИЗВОЗНИК**

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на испраќачот/извозникот. Во десниот горен агол после ознаката „Бр.“ се запишува неговиот даночниот број со префикс МК, ако испраќачот е со

седиште на царинското подрачје на Република Северна Македонија, а во останатите редови се внесуваат податоци за назив, улица и број, место, поштенски број, шифра и назив на земја.

Испраќач/извозник е лице за чија сметка се изготвува декларацијата и кој во моментот на прифаќање на декларацијата е сопственик на стоката или има право да располага со стоката.

Ако со извозот на стоката започнува или завршува постапка со економски ефект, се запишува назив и адреса на имателот на одобрение. Во десниот горен агол после ознаката „Бр.“ се запишува неговиот даночниот број .

Ако испраќач/извозник е физичко лице-резидент (лице со живеалиште или одобрен престој) на Република Северна Македонија), во десниот горен агол после ознаката „Бр.“ се запишува неговиот единствен матичен број со префикс МК, а во останатите редови се внесуваат податоци за име и презиме, улица и број, место, поштенски број, шифра и назив на земја.

Ако испраќач/извозник е физичко лице кое не е резидент на Република Северна Македонија, во десниот горен агол после ознаката „Бр.“ наместо единствен матичен број се запишува бројот на неговата патна исправа или друг документ за идентификација со префикс на земјата која ја издала, а во останатите редови се внесуваат податоци за име и презиме, улица и број, место, поштенски број, шифра и назив на земја.

Во случај на збирна пратка од повеќе испраќачи/извозници, во оваа рубрика се запишува „РАЗЛИЧНИ“, а кон декларацијата се приложува листа на испраќачи/извозници.

### **РУБРИКА 3 - ОБРАСЦИ**

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики во кои се запишуваат податоци за редоследниот број на образецот ЕЦД или дополнителниот образец ЕЦД-БИС во однос на вкупниот број на образци.

Во првата подрубрика, со должина од две места, се запишува редоследниот број на образецот.

Во втората подрубрика, со должина од две места, се запишува вкупен број на образци, кои ја сочинуваат декларацијата.

На пример, еден образец ЕЦД со 5 наменуванија треба да содржи еден образец ЕЦД и два образци ЕЦД-БИС. На првиот образец т.е. на ЕЦД се запишува „1“ во првата подрубрика и „3“ во втората подрубрика. На вториот образец т.е. на првиот образец ЕЦД-БИС се запишува „2“ и „3“ соодветно, и на крај на третиот образец т.е. вториот образец ЕЦД-БИС се запишува „3“ и „3“ соодветно).

Ако кон образецот ЕЦД не се приложува дополнителен образец ЕЦД-БИС, оваа рубрика не се пополнува.

### **РУБРИКА 4 - ТОВАРНИЦИ**

Во оваа рубрика се запишува вкупен број на приложени товарници, доколку се приложени, или вкупниот број на листи за опис на стоката потврдени од страна на царинскиот орган.

### **РУБРИКА 5 - НАИМЕНУВАНИЈА**

Во оваа рубрика се запишува вкупниот број на наменуванија, кои ги декларира декларантот со образецот ЕЦД и со дополнителниот образец ЕЦД-БИС (или со товарниците или со листите за



опис на стоката). Бројот на наименуванија мора да одговара со бројот на пополнетите рубрики за „ОПИС НА СТОКАТА“.

## **РУБРИКА 6 - БРОЈ НА КОЛЕТИ**

Во оваа рубрика се запишува вкупниот број на колети кои ја сочинуваат предметната пратка. Ако стоката е во растурлива состојба, во оваа рубрика се запишува „1“.

## **РУБРИКА 7 - РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ**

Во оваа рубрика се запишува редниот број, составен од алфанумерички ознаки, на декларантот/застапникот. Тој може да има форма на Единствен референтен број на пратката (ЕРБП) <sup>(4)</sup>.

## **РУБРИКА 8 - ПРИМАЧ**

Во оваа рубрика се запишува назив/име и адреса на фирмата или лицето, на кои стоката се доставува и за кои е наменета. Во случај на транзитна постапка, во десниот горен агол после ознаката „Бр.“ се запишува даночниот број со префикс МК ако примачот е со седиште на царинското подрачје на Република Северна Македонија.

Ако примач е физичко лице-резидент (лице со живеалиште или одобрен престој) на Република Северна Македонија), во десниот горен агол после ознаката „Бр.“ се запишува неговиот единствен матичен број со префикс МК, а во останатите редови се внесуваат податоци за име и презиме, улица и број, место, поштенски број, шифра и назив на земја.

Ако примач е физичко лице кое не е резидент на Република Северна Македонија, во десниот горен агол после ознаката „Бр.“ наместо единствен матичен број се запишува бројот на неговата патна исправа или друг документ за идентификација со префикс на земјата која ја издала, доколку податокот е познат, во спротивно не се пополнува. Во останатите редови се внесуваат податоци за име и презиме, улица и број, место, поштенски број, шифра и назив на земја

Во случај на збирна пратка за повеќе примачи, во оваа рубрика се запишува „РАЗЛИЧНИ“, а кон декларацијата се приложува листа на примачи.

## **РУБРИКА 9 - ФИНАНСОВО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ**

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

## **РУБРИКА 10 - ЗЕМЈА НА ПРВ ПРИЕМ**

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

## **РУБРИКА 11 - ЗЕМЈА СО КОЈА СЕ ТРГУВА**

Во оваа рубрика се запишува шифрата на земјата од Прилог 2 на овој правилник во која е седиштето на странската фирма запишана во рубрика 8.

---

<sup>(4)</sup> Препорака на Советот за царинска соработка во врска со единствениот референтен број на пратката (ЕРБП) за царински цели (30 јуни 2001).

## **РУБРИКА 12 - ПОЕДИНОСТИ ЗА ВРЕДНОСТА**

Во оваа рубрика се запишува вкупната вредност на трошоците (превоз, осигурување, амбалажа и други трошоци), во денари изразена во цел број, пресметана по курсот кој е запишан во рубрика 23. Оваа вредност ја зголемува или намалува вредноста на стоките во рубрика 46, во зависност од условот на испорака (паритет) наведен во рубриката 20 од образецот ЕЦД.

Ако трошоците ја намалуваат статистичката вредност пред износот на вредноста се запишува знакот „-“.

Ако погоре наведените трошоци не постојат, во оваа рубрика се запишува „0“ (нула).

## **РУБРИКА 13 - ЗЗП (ЗАЕДНИЧКА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА)**

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

## **РУБРИКА 14 - ДЕКЛАРАНТ/ЗАСТАПНИК**

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на декларантот или застапникот. Во десниот горен агол после ознаката „Бр.“ се запишува неговиот даночниот број со префикс МК.

Во случај кога нема застапување оваа рубрика е идентична со рубрика 2.

Во случај на застапување, без оглед на видот на застапување, во оваа рубрика се запишува назив и адреса на застапникот, а во десниот горен агол после ознаката „Бр.“ се запишува неговиот даночниот број.

За да се одреди декларантот или статусот на застапникот, се запишува соодветната шифра од Прилог 2 на овој правилник.

## **РУБРИКА 15 - ЗЕМЈА НА ПОАЃАЊЕ/ИЗВОЗ**

Во оваа рубрика се запишува називот на земјата од каде стоката е извезена, односно називот на земјата од каде стоката била испратена.

За стока, која пристигнала од странство и на царинското подрачје не е пуштена во слободен промет, односно во царинското подрачје само транзитирала или била складирана, во оваа рубрика се запишува називот на земјата од каде стоката претходно била испратена/извезена за Северна Македонија.

## **РУБРИКА 15а и 15б - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОАЃАЊЕ/ ИЗВОЗ**

Во рубриката 15а се запишува шифрата на земјата од рубрика 15 од Прилог 2 на овој правилник.

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, рубриката 15б не се пополнува.

## **РУБРИКА 16 - ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО**

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

## **РУБРИКА 17 - ЗЕМЈА НА НАМЕНА**

Во оваа рубрика се запишува име на земјата каде стоката се испраќа (земја во која стоката ќе се користи, обработува или преработува).

## **РУБРИКА 17а и 17б - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА НАМЕНА**

Во рубриката 17а се запишува шифрата од Прилог 2 на овој правилник, за земјата што е наведена во рубрика 17.

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, рубриката 17б не се пополнува.

## **РУБРИКА 18 - ИДЕНТИТЕТ И ЗЕМЈА НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО ПРИ ПОАЃАЊЕ**

Во оваа рубрика се запишуваат податоци за идентитетот на транспортното средство во кое стоката е директно натоварена во моментот на извозните или транзитните формалности, после кои се запишува шифрата на земјата на транспортното средство (или на возилото кое што ги влече другите ако постојат неколку средства за транспорт) од Прилог 2 на овој правилник. Ако влекачот и приколката имаат различни регистарски броеви, се запишуваат и двата регистарски броја, а за шифра на земја на транспортно средство се наведува шифрата на земјата на влекачот.

Во зависност од видот на транспортот, во табелата која следи се дадени податоци за идентитетот кои треба да бидат запишани:

<b>Вид на транспорт</b>	<b>Метод на идентификација</b>
Внатрешен воден транспорт	Име на пловило
Воздушен транспорт	Број и датум на летот (во случај да нема број на лет, се запишува регистарскиот број на воздухопловот)
Патен транспорт	Регистарскиот број на возилото
Железнички транспорт	Број на вагонот

За пратки во поштенскиот промет, како и при пратки кои се транспортираат со посебни видови на транспорт (цевовод или електрични водови), оваа рубрика не се пополнува.

## **РУБРИКА 19 - КОНТ. (КОНТЕЈНЕР)**

Во оваа рубрика се запишува соодветната шифра од Прилог 2 на овој правилник, во зависност од ситуацијата која што се предвидува кога ќе се преминува границата, врз основа на информацијата која што е расположива во времето на завршување на извозните формалности.

## **РУБРИКА 20 - УСЛОВИ НА ИСПОРАКА**

Во оваа рубрика се запишува соодветната шифра од Прилог 2 на овој правилник, во зависност од условите од комерцијалниот договор и тоа:

- во првата подрубрика, со должина од три места, се запишува шифра по ИНКОТЕРМС од Прилог 2 на овој правилник.
- во втората подрубрика се запишува името на местото на кое се однесува условот на испорака (паритетот).

- во третата подрубрика, со должина од едно место, се запишува шифрата од Прилог 2 на овој правилник, која го определува наведеното место од втората подрубрика дали се наоѓа внатре или надвор од царинското подрачје или на граница.

## **РУБРИКА 21 - ИДЕНТИТЕТ И ЗЕМЈА НА АКТИВНОТО ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО ШТО ЈА МИНУВА ГРАНИЦАТА**

Во оваа рубрика се запишува шифрата од Прилог 2 на овој правилник, за земјата на активното (влечното) транспортното средство со кое стоката ја минува границата во моментот на завршување на формалностите.

Во случај на комбиниран транспорт или кога се користат различни транспортни средства, активното транспортно средство е она што ја влечи целата комбинација. Во случај на влекач и приколка, активно транспортно средство е влекачот.

Во зависност од видот на транспортот, во табелата која следи се дадени податоци за идентитетот кои треба да бидат запишани:

<b>Вид на транспорт</b>	<b>Метод на идентификација</b>
Внатрешен воден транспорт	Име на пловило
Воздушен транспорт	Број и датум на летот (во случај да нема број на лет, се запишува регистарскиот број на воздухопловот)
Патен транспорт	Регистарскиот број на возилото
Железнички транспорт	Број на вагонот

За пратки во поштенскиот промет, како и при пратки кои се транспортираат со посебни видови на транспорт (цевовод или електрични водови), оваа рубрика не се пополнува.

## **РУБРИКА 22 - ВАЛУТА И ВКУПЕН ИЗНОС НА ФАКТУРАТА**

Во првата подрубрика се запишува шифра од Прилог 2 на овој правилник на валутата во која се искажува вредноста на стоката. Доколку вредноста на стоката во фактурата е изразена во валута која не е наведена во Прилог 2 на овој правилник, вредноста во царинската декларација треба да се изрази во Македонски денари.

Во втората подрубрика се запишува вкупната фактурна цена на стоката, искажана во валута од првата подрубрика на оваа рубрика, заокружена на две децимални места. Вкупната фактурна цена на стоката е збир на износите од рубриците 42 во сите наменуванија.

Ако цената на стоката е искажана во повеќе валути, за секој вид на валута треба да се поднесе посебен сет на ЕЦД.

## **РУБРИКА 23 - КУРС НА ВАЛУТА**

Во оваа рубрика се запишува курсот помеѓу валутата од фактурата и македонскиот денар, кој се употребува за пресметка на давачките на денот на поднесување на ЕЦД. При употреба на поедноставени постапки, согласно член 88 од Законот, при дополнителната декларација се запишува курсот кој бил употребен на денот на прифаќање на непотполната (поедноставената) декларација.

## **РУБРИКА 24 - ПРИРОДА НА ТРАНСАКЦИЈАТА**

Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: се запишува шифра од Прилог 2 на овој правилник (колона А).
- втора подрубрика: се запишува шифра од Прилог 2 на овој правилник (колона Б).
- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се пополнува.

## **РУБРИКА 25 - ВИД НА ТРАНСПОРТ НА ГРАНИЦА**

Во оваа рубрика се запишува шифра од Прилог 2 на овој правилник, за видот на предвиденото активното (влечното) транспортно средство со кое стоката ќе излезе од царинското подрачје на Република Северна Македонија.

## **РУБРИКА 26 - ВИД НА ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ**

Во оваа рубрика се запишува шифра од Прилог 2 на овој правилник, за видот на активното (влечното) транспортно средство во моментот на поаѓање.

## **РУБРИКА 27 - МЕСТО НА УТОВАР**

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

## **РУБРИКА 28 - ФИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ ПОДАТОЦИ**

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

## **РУБРИКА 29 - ИЗЛЕЗЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН**

Во оваа рубрика се запишува соодветната шифра од Прилог 2 на овој правилник, на царинската испостава каде стоката ќе го напушти царинското подрачје на Република Северна Македонија.

## **РУБРИКА 30 - СТОКАТА Е СМЕСТЕНА**

Во оваа рубриката се запишува точната локација каде што стоката може да се прегледа. Во случај на поднесување на царинска декларација во поедноставена постапка на локално царинење при извоз или поедноставување во транзитна постапка – статус на овластен испраќач, во оваа рубрика се запишува шифрата на одобрената локација наведена во одобрението за користење на поедноставена постапка. .

## **РУБРИКА 31 - КОЛЕТИ И ОПИС НА СТОКАТА; ОЗНАКИ И БРОЕВИ; БРОЈ НА КОНТЕЈНЕР; БРОЈ И ВИД**

Оваа рубрика се состои од следниве групи на податоци по наведениот хиерархиски редослед:

Податоци за број и вид на колети:

Оваа група на податоци се состои од три дела и се пополнува на следниов начин:

*прв дел (број на колети):*

- во овој дел се запишува вкупниот број на колети. Во случај на стока неспакувана во колети, се запишува бројот на парчиња на таквата стока опфатена со декларацијата, заедно со податоци потребни за нејзино идентификување.

*втор дел (шифра за вид на колети):*

- во овој дел се запишува шифрата за видот на колетите од Прилог 2 на овој правилник.

*трет дел (вид на колето):*

- во овој дел се запишува видот на колетото

Податоци за идентификационен број на контејнери:

- ако во рубрика 19 е запишан бројот „1“ се запишува идентификациониот број на контејнерот. Вкупно може да се запишат четири идентификациони броеви на контејнери.

Податоци за стоката:

- во оваа група на податоци се запишува вообичаениот трговски назив на стоката со сите потребни податоци кои овозможуваат идентификација на стоката.

Ако во ЕЦД се пополнува рубрика 33 (тарифна ознака), описот на стоката мора да обезбеди недвосмислено распоредување според Царинската тарифа и правилна примена на сите други прописи поврзани со видот на стоката за избраната царинска постапка.

Ако ЕЦД се употребува за транзитна постапка, описот на стоката треба да биде наведен доволно прецизно, од кој произлегува јасна идентификација на количината и видот на стоката, заради обезбедување на пресметката на царинскиот долг кој би можел да настане.

Ако во транзитната постапка се употребува товарница од член 231 од Уредбата или листи за опис на стоката, во шестиот ред се запишува општ опис на стоката со повикување на товарницата или листите за опис на стоката. Во товарницата или во листите за опис на стоката, описот на стоката треба да биде наведен доволно прецизно, од кој произлегува јасна идентификација на количината и видот на стоката, заради обезбедување на пресметката на царинскиот долг кој би можел да настане.

По исклучок, податоците за стоката се пополнуваат на следниов начин:

- ако во странство се испраќа стока за бесплатна распределба односно потрошувачка на саеми, изложби и други приредби, или ако правно лице кое изведува работи во странство извезува на свои градилишта потрошен материјал без наплата на противредноста, се запишува заедничко наменување „Потрошен материјал“.
- ако се царини домашна стока, кои се продадени заради снабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај се запишува „Снабдување на превозни средства во меѓународен сообраќај“.
- ако се извезува воена опрема и делови на предмети за вооружување, се запишува заедничко наменување „Воена опрема и делови на предмети за вооружување“.
- ако се извезува или се врши повторен извоз на привремено увезена стока заради излагање или уредување на меѓународни саеми, изложби и други приредби, се запишува „Стока за излагање“, односно „Стока за уредување“.
- ако повторно се извезува алат, ситен инвентар и мостри, во оваа рубрика се запишува „Алат, ситен инвентар и мостри“.

- ако физички лица извезуваат предмети за сопствено домаќинство, во оваа рубрика се запишува „Предмети за сопствено домаќинство“. Ако предметите за домаќинство, според посебни прописи подлежат на одредени одобренја/дозволи од други органи, се запишуваат и други податоци потребни за идентификација на тие предмети.

## РУБРИКА 32 - РЕДЕН БРОЈ НА НАИМЕНУВАНИЕ

Во оваа рубрика се запишува редниот број на наименувањето во однос на вкупниот број на наименувања наведен во рубрика 5.

## РУБРИКА 33 - ТАРИФНА ОЗНАКА

Оваа рубрика е поделена на пет подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: се запишуваат првите осум бројки од тарифната ознака на царинската тарифа.
- втора подрубрика: се запишува деветата и десетата бројка од тарифната ознака на царинската тарифа.
- трета подрубрика: се запишува првата дополнителна шифра од базата на податоци на Интегрираната тарифа - ТАРИМ, во спротивно оваа подрубрика не се пополнува.
- четврта подрубрика: се запишува втората дополнителна шифра од базата на податоци на Интегрираната тарифа - ТАРИМ, во спротивно оваа подрубрика не се пополнува.
- петта подрубрика: се запишува националната дополнителна шифра од базата на податоци на Интегрираната тарифа - ТАРИМ, во спротивно оваа подрубрика не се пополнува.

Дополнителните шифри може да се видат во базата на податоци на Интегрираната тарифа - ТАРИМ.

Употребата на оваа рубрика во транзитната постапка е факултативна, но оваа рубрика се пополнува кога:

- транзитната декларација е изготвена од истото лице во истото време со царинска декларација во која е запишана тарифна ознака за стоката, или кога транзитната декларација следува после царинска декларација во која е запишана тарифна ознака за стоката,
- кога со посебни прописи поинаку е предвидено,
- доколку оваа рубрика се користи, тарифна ознака од најмалку четири цифри од хармонизираниот систем на имиња и шифрирани ознаки на стоката ќе биде внесена во оваа рубрика. Сепак, доколку со законските прописи така е предвидено, ќе се користи десетцифрена тарифна ознака.

По исклучок, првата и втората подрубрика се пополнуваат на следниов начин:

- ако во странство се испраќа стока за бесплатна распределба односно потрошувачка на саеми изложби и други приредби, или ако правно лице кое изведува работи во странство извезува на свои градилишта потрошен материјал без наплата на противредноста, се запишува заедничка шифра: „9801 20 00 00“.
- ако се царини домашна стока што се распоредува од глава 1 до 24 од Хармонизираниот систем која е продадена заради снабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај се запишува заедничка шифра: „9930 24 00 00“.

- ако се царини домашна стока што се распоредува во глава 27 од Хармонизираниот систем која е продадена заради снабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај се запишува заедничка шифра: „9930 27 00 00“.
- ако се царини домашна стока што се распоредува во останатите глави од Хармонизираниот систем која е продадена заради снабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај се запишува заедничка шифра: „9930 99 00 00“.
- ако се извезува воена опрема и делови на предмети за вооружување, се запишува: „9801 80 00 00“.
- ако се извезува или се врши повторен извоз на привремено увезена стока заради излагање или уредување на меѓународни саеми, изложби и други приредби, се запишува заедничка шифра: „9801 40 00 00“.
- ако се извезува или повторно се извезува алат, ситен инвентар и мостри, во оваа рубрика се запишува заедничка шифра: „9801 90 00 00“.
- ако физички лица, извезуваат предмети за сопствено домаќинство, во оваа рубрика се запишува заедничка шифра: „9801 30 00 00“.

#### **РУБРИКА 34 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО**

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

#### **РУБРИКА 35 - БРУТО МАСА (КГ.)**

Во оваа рубрика се запишува бруто масата на стоката дадена во комерцијалниот документ, изразена во килограми, заокружена на две децимални места.

Бруто масата е збирна маса на стоката со нејзината амбалажа, исклучувајќи ги контејнерите и другата транспортна опрема.

Ако бруто масата не е можно да се определи (пренос на стока со посебни видови на транспорт: цевовод или електрични водови), оваа рубрика не се пополнува.

#### **РУБРИКА 37 - ПОСТАПКА**

Во оваа рубрика се запишуваа соодветната шифра од Прилог 2 на овој правилник.

#### **РУБРИКА 38 - НЕТО МАСА (КГ.)**

Во оваа рубрика се запишува нето масата на стоката опишана во соодветната рубрика 31, изразена во килограми. Нето масата е масата на самата стока без нејзината амбалажа. По исклучок, доколку според меѓународни узанси е предвидено одредена стока да се царини бруто за нето, податокот за нето маса мора да е идентичен со податокот за бруто маса,

Ако нето масата не е можно да се определи (пренос на стока со посебни видови на транспорт: цевовод или електрични водови), оваа рубрика не се пополнува.

#### **РУБРИКА 39 - КВОТА**

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.



## **РУБРИКА 40 - ЗБИРНА ДЕКЛАРАЦИЈА/ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ**

Во оваа рубрика се запишуваа соодветната шифра од Прилог 2 на овој правилник. За транзитни декларации се користат шифри од Прилог 4 на овој правилник.

## **РУБРИКА 41 - КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦА МЕРА**

Во оваа рубрика се запишува количината на стоката за предметното наменување изразена во единична мерка пропишана во Законот за царинска тарифа, само во случај кога истата е различна од килограм.

## **РУБРИКА 42 - ВРЕДНОСТ НА НАИМЕНУВАНИЕТО**

Во оваа рубрика се запишува фактурната цена на стоката изразена во валутата од првата подрубрика на рубриката 22, која се однесува на соодветното наменување, заокружена на две децимални места.

За ЕЦД со едно наменување, оваа рубрика мора да биде идентична со втората подрубрика на рубриката 22.

## **РУБРИКА 43 - ВРЕДНОСНА МЕТОДА**

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

## **РУБРИКА 44 - ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ, ПОТВРДИ И ОДОБРЕНИЈА**

Во оваа рубрика се запишуваат податоци од Прилог 2 на овој правилник за видот и бројот на приложените документи, податоци за бараните одобрувања, податоци потребни за утврдување на царинската вредност на стоката, податоци за броевите на документите кои се приложени кон ЕЦД и други податоци заради спроведување на царинската постапка.

Во оваа рубрика се запишуваат следниве податоци и тоа за:

- фактурите,
- бројот на непотполната или поедноставената извозна декларација, употребена при поедноставената постапка,
- ознака „RET-EXP“, ако декларантот или неговиот застапник сака да му се врати листот со број 3 од ЕЦД кај излезната царинска испостава,
- дозволи и одобренија во согласност со прописите за забрани и ограничувања,
- број и датум на разни дозволи/одобренија,
- посебни барања во согласност со прописите за акцизи,
- вид и број на приложени преференцијални докази,
- други приложени документи,
- други забелешки.

Во делот означен „Шифра“, се запишува шифрата на формата на извоз од Прилог 2 на овој правилник. За транзитни декларации се користат шифри од Прилог 4 на овој правилник.

## **РУБРИКА 46 - СТАТИСТИЧКА ВРЕДНОСТ**

Во оваа рубрика се запишува вредноста на стоката изразена во денари на паритет „испорачано на македонска граница“, изразена во цел број. Фактурната цена на стоката се пресметува во денари по курсот, кој е запишан во рубрика 23.

За повторен извоз на стока која била увезена за облагородување, во оваа рубрика се запишува вкупната пресметана вредност на увезената стока, вредноста на услугите, вредноста на вградениот домашен материјал, како и вредноста на трошоците настанати на царинското подрачје на Република Северна Македонија.

## **РУБРИКА 47 - ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ**

Оваа рубрика е поделена на пет колони и се пополнува на следниов начин:

- прва колона „ВИД“: шифрата на давачка според Прилог 2 на овој правилник.
- втора колона „ОСНОВА“: вредноста или количината или друга пропишана основа за пресметка на давачката.
- трета колона „СТАПКА“: стапката или друга мерна единица по која се пресметува давачката.
- четврта колона „ИЗНОС“: давачка што се плаќа за соодветното наменување изразена во цел број.

Ако единствениот царински документ се состои од повеќе наменувања, износот на надоместокот за царинска услуга се пополнува во рекапитулацијата на последното ЕЦД-БИС.

- петта колона „НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ“: шифра од Прилог 2 на овој правилник.

Ако со еден образец ЕЦД е декларирана стока која се распоредува во повеќе тарифни ознаки на номенклатурата на Царинската тарифа, рекапитулацијата на вкупниот износ на давачките по видови се запишува во последната поделба на образецот ЕЦД-БИС.

## **РУБРИКА 48 - ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ**

Во оваа рубрика се запишува број на одобрение на царинскиот орган за одложено плаќање на давачките.

## **РУБРИКА 49 - ОЗНАКА НА СКЛАДОТ**

Оваа рубриката се пополнува кога стоката во претходната постапка била складирана во царински склад. Во овој случај, во рубриката се запишува идентификациониот број на складот наведен во одобрението за отварање на царински склад.

## **РУБРИКА 50 - ГЛАВЕН ОБВРЗНИК**

Во оваа рубрика се запишува име и презиме/назив (физичко лице/правно лице) и адреса на главниот обврзник и негов даночен број или друг идентификационен број во согласност со царинските прописи. Ако се работи за овластен застапник на главниот обврзник, мора да се запише и име и презиме на овластениот застапник кој се потпишува за сметка на главниот обврзник.

Листот со број 1 од ЕЦД кој го задржува појдовниот царински орган, главниот обврзник или неговиот овластен застапник (овластено лице) мора своерачно да го потпише. Ако главниот

обврзник е правно лице, покрај своерачниот потпис мора да биде наведено име, презиме и функција (позиција) на лицето кое се потпишало.

## **РУБРИКА 51 - ПРЕДВИДЕНИ ЦАРИНСКИ ОРГАНИ НА ТРАНЗИТ (И ЗЕМЈИ)**

Во оваа рубрика се запишува шифрата на предвидената царинска испостава на влез во секоја земја договорна страна на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка, чија територија треба да се транзитира во текот на превозот, или во случај кога патувањето треба да изврши низ територија различна од договорна страна на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка, излезната испостава преку која транспортот ја напушта територијата на договорна страна на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка.

## **РУБРИКА 52 - ГАРАНЦИЈА**

Во првата подрубрика се запишува евидентниот број на гаранцијата од потврдата за општа гаранција или од потврдата за изземање на гаранцијата или од поединечната гаранција во форма на ваучери.

При спроведување на заедничка транзитна постапка согласно Конвенцијата за заедничка транзитна постапка;

- Кога општата гаранција, изземањето од обврска за поднесување на гаранција или поединечната гаранција не важи за сите земја на заеднички транзит, после ознаката „НЕ ВАЖИ ЗА“ се запишува шифрата на засегнатата земја или земји од Прилог 2 на овој правилник.
- Кога општата гаранција, изземањето од обврска за поднесување на гаранција или поединечната гаранција не важи за ЕУ, после ознаката „НЕ ВАЖИ ЗА“ се запишува шифрата „EU“. Шифрите на поединечни земји членки на ЕУ не можат да се употребуваат.
- Кога се користи поединечна гаранција во форма на готовински депозит или поединечна гаранција во форма на ваучери, таа важи за сите договорни страни на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка.

Во втората подрубрика се запишува шифрата од Прилог 2 на овој правилник.

## **РУБРИКА 53 - ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН**

Во оваа рубрика се запишува шифрата на царинската испостава каде стоката треба да биде презентирана за завршување на транзитната постапка од Прилог 2 на овој правилник.

## **РУБРИКА 54 - МЕСТО И ДАТУМ, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ПОТПИС НА ДЕКЛАРАНТОТ ИЛИ НЕГОВИОТ ЗАСТАПНИКОТ**

Во оваа рубрика се запишува место и датумот на поднесување на декларацијата.

Во случај кога нема застапување, во оваа рубрика се запишува име и презиме на лицето кое е овластено за потпишување кај декларантот. Декларантот ја оверува оваа рубрика со потпис.

Во случај на застапување, без оглед на видот на застапување, оваа рубрика ја оверува со потпис застапникот и се запишуваат следниве податоци:

- бројот на одобрение за вршење на работи за застапување на застапникот,
- бројот на царинската лиценца за вршење на работи за застапување на лицето кај застапникот, како и негово име и презиме.

## **РУБРИКА 55 - ПРЕТОВАР**

Во оваа рубрика, на листот обележан со број 4 и 5 се запишуваат местото на претовар, регистрација и земја на новото транспортно средство во кое стоката е претоварена, број на контејнер, ако се врши претовар во нов контејнер. Податоците може да се запишат рачно, со мастило и печатни букви.

Превозникот може да ја претовара стоката после добивање на одобрение од царинскиот орган. При спроведување на заедничка транзитна постапка согласно Конвенцијата за заедничка транзитна постапка ова одобрение се бара од царинскиот орган на договорна страна на Конвенцијата на чија територија претоварот треба да се изврши.

Ако царинскиот орган оцени дека превозот може да продолжи по вообичаени патишта, ќе ги овери листовите со број 4 и 5 на ЕЦД.

## **РУБРИКА 56 - ДРУГИ НЕЗГОДИ ЗА ВРЕМЕ НА ТРАНЗИТОТ / ПРЕВЗЕМЕНИ МЕРКИ**

Оваа рубрика се пополнува во согласност со прописите кои важат за транзитната постапка.

Доколку стоката била натоварена на полуприколка и во текот на патувањето дојде до промена на влечното возило (без претовар на стоката), во оваа рубрика се запишува регистарскиот број и шифрата на земјата на новото влечно возило. Во овој случај не е потребно оверување од страна на надлежен царински орган.

***II.2. Пополнување на рубриците во ЕЦД за пуштање на стока во слободен промет, започнување на постапка за царинско складирање, увоз за облагородување, преработка под царинска контрола, привремен увоз и уништување на стока под царински надзор и внесување на стока во слободна зона од контролен тип II***

## **РУБРИКА 1 - ДЕКЛАРАЦИЈА**

Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- првата подрубрика: се запишува шифрата од Прилог 2 на овој правилник.
- втората подрубрика: се запишува првата бројка од шифрата наведена во првата подрубрика на рубрика 37.
- третата подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се пополнува.

## **РУБРИКА 2 - ИСПРАЌАЧ/ИЗВОЗНИК**

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на странската фирма или име, презиме и адреса на лицето, што ја испраќа или продава стоката пред нејзиниот увоз во Република Северна Македонија.

Во случај на збирна пратка за повеќе испраќачи, во оваа рубрика се запишува „РАЗЛИЧНИ“, а кон декларацијата се приложува листа на испраќачи/извозници.

## **РУБРИКА 3 - ОБРАСЦИ**

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики во кои се запишуваат податоци за редоследниот број на образецот ЕЦД или дополнителниот образец ЕЦД-БИС во однос на вкупниот број на образци.

Во првата подрубрика, со должина од две места, се запишува редоследниот број на образецот.

Во втората подрубрика, со должина од две места, се запишува вкупен број на обрасци, кои ја сочинуваат декларацијата.

На пример, еден образец ЕЦД со 5 наменуванија треба да содржи еден образец ЕЦД и два обрасци ЕЦД-БИС. На првиот образец т.е. на ЕЦД се запишува „1“ во првата подрубрика и „3“ во втората подрубрика. На вториот образец т.е. на првиот образец ЕЦД-БИС се запишува „2“ и „3“ соодветно, и на крај на третиот образец т.е. вториот образец ЕЦД-БИС се запишува „3“ и „3“ соодветно).

Ако кон образецот ЕЦД не се приложува дополнителен образец ЕЦД-БИС, оваа рубрика не се пополнува.

#### **РУБРИКА 4 - ТОВАРНИЦИ**

Во оваа рубрика се запишува вкупен број на приложени товарници, доколку се приложени, или вкупниот број на листи за опис на стоката потврдени од страна на царинскиот орган.

#### **РУБРИКА 5 - НАИМЕНУВАНИЈА**

Во оваа рубрика се запишува вкупниот двоцифрен број на наменуванија декларирани со образецот ЕЦД и со дополнителниот образец ЕЦД-БИС (или товарница или комерцијална листа). Бројот на наменуванија мора да одговара со бројот на пополнетите рубрики за „ОПИС НА СТОКАТА“.

#### **РУБРИКА 6 - БРОЈ НА КОЛЕТИ**

Во оваа рубрика се запишува вкупниот број на колети кои ја сочинуваат предметната пратка.

Ако стоката е во растурлива состојба, во оваа рубрика се запишува „1“.

#### **РУБРИКА 7 - РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ**

Во оваа рубрика се запишува редниот број, составен од алфанумерички ознаки, на декларантот/застапникот. Тој може да има форма на Единствен референтен број на пратката (ЕРБП) <sup>(5)</sup>.

#### **РУБРИКА 8 - ПРИМАЧ**

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на фирмата, на која стоката и се доставува. Во десниот горен агол после ознаката „Бр.“ се запишува нејзиниот даночниот број со префикс МК, ако примачот е со седиште на царинското подрачје на Република Северна Македонија, а во останатите редови се внесуваат податоци за назив, улица и број, место, поштенски број, шифра и назив на земја.

---

<sup>(5)</sup> Препорака на Советот за царинска соработка во врска со единствениот референтен број на пратката (ЕРБП) за царински цели (30 јуни 2001).

Ако примач е физичко лице-резидент (лице со живеалиште или одобрен престој) на Република Северна Македонија, во десниот горен агол после ознаката „Бр.“ се запишува неговиот единствен матичен број со префикс МК, а во останатите редови се внесуваат податоци за име и презиме, улица и број, место, поштенски број, шифра и назив на земја.

Ако примач е физичко лице кое не е резидент на Република Северна Македонија, во десниот горен агол после ознаката „Бр.“ наместо единствен матичен број се запишува бројот на неговата патна исправа или друг документ за идентификација со префикс на земјата која ја издала, а во останатите редови се внесуваат податоци за име и презиме, улица и број, место, поштенски број, шифра и назив на земја.

Ако започнува или завршува постапка со економски ефект, различна од постапка на царинско складирање, во оваа рубрика се запишува назив и адреса на имателот на одобрение за таквата постапка. Во десниот горен агол после ознаката „Бр.“ се запишува неговиот даночен број со префикс МК.

Во случај на збирна пратка за повеќе примачи, во оваа рубрика се запишува „РАЗЛИЧНИ“, а кон декларацијата се приложува листа на примачи.

## **РУБРИКА 9 - ФИНАНСОВО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ**

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

## **РУБРИКА 10 - ЗЕМЈА НА ПОСЛЕДЕН ПРИЕМ**

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

## **РУБРИКА 11 - ЗЕМЈА СО КОЈА СЕ ТРГУВА**

Во оваа рубрика се запишува шифрата на земјата од Прилог 2 на овој правилник во која е седиштето на странската фирма запишана во рубрика 2.

## **РУБРИКА 12 - ПОЕДИНОСТИ ЗА ВРЕДНОСТА**

Во оваа рубрика се запишува вкупната вредност на трошоците (превоз, осигурување, амбалажа и други трошоци), од декларацијата за царинска вредност во денари изразена во цел број според курсот на денарот за утврдување на царинската вредност, која ја зголемува или намалува царинската вредност.

Ако трошоците ја намалуваат царинската вредност пред износот на вредноста се запишува знакот „-“.

Ако погоре наведените трошоци не постојат, во оваа рубрика се запишува „0“ (нула).

## **РУБРИКА 13 - ЗЗП (ЗАЕДНИЧКА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА)**

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

## **РУБРИКА 14 - ДЕКЛАРАНТ/ЗАСТАПНИК**

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на декларантот или застапникот. Во десниот горен агол после ознаката „Бр.“ се запишува неговиот даночниот број со префикс МК.

Во случај кога нема застапување оваа рубрика е идентична со рубрика 8.

Во случај на застапување, без оглед на видот на застапување, во оваа рубрика се запишува назив и адреса на застапникот, а во десниот горен агол после ознаката „Бр.“ се запишува неговиот даночниот број со префикс МК.

За да се одреди декларантот или статусот на застапникот, се запишува соодветната шифра од Прилог 2 на овој правилник.

## **РУБРИКА 15 - ЗЕМЈА НА ПОАЃАЊЕ/ИЗВОЗ**

Во оваа рубрика се запишува називот на земјата од каде стоката е извезена, односно називот на земјата на поаѓање од каде стоката била почетно испратена. Доколку стопирањето или правната акција која не се однесува на транспортот се случило во некоја попатна земја, последната попатна земја каде истото се случило ќе се смета за земја на поаѓање/извоз.

## **РУБРИКА 15а и 15б - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОАЃАЊЕ/ ИЗВОЗ**

Во рубриката 15а се запишува шифрата на земјата од рубрика 15, од Прилог 2 на овој правилник.

Рубриката 15б, ако со посебни прописи не е поинаку определено, не се пополнува.

## **РУБРИКА 16 - ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО**

Се запишува називот на земјата од која стоката потекнува според прописите за потекло на стоката и исправите со кои се докажува потеклото на стоката, а нејзината шифра од Прилог 2 на овој правилник се запишува во рубрика 34а.

Ако декларацијата се однесува на повеќе наименованија со различно потекло на стоката, во оваа рубрика се запишува „РАЗЛИЧНО“.

## **РУБРИКА 17 - ЗЕМЈА НА НАМЕНА**

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

## **РУБРИКА 17а и 17б - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА НАМЕНА**

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

## **РУБРИКА 18 -ИДЕНТИТЕТ И ЗЕМЈА НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО ПРИ ДОАЃАЊЕ**

Во оваа рубрика се запишуваат податоци за идентитетот на транспортното средство во кое стоката е директно натоварена во моментот на презентирање на царинскиот орган кога формалностите кај одредениот царински орган се завршени. Ако влекачот и приколката имаат различни регистарски броеви, се запишуваат и двата регистарски броја.

Во зависност од видот на транспортот, во табелата која следи се дадени податоци за идентитетот кои треба да бидат запишани:

<b>Вид на транспорт</b>	<b>Метод на идентификација</b>
-------------------------	--------------------------------

Внатрешен воден транспорт	Име на пловило
Воздушен транспорт	Број и датум на летот (во случај да нема број на лет, се запишува регистарскиот број на воздухопловот)
Патен транспорт	Регистарскиот број на возилото
Железнички транспорт	Број на вагонот

За пратки во поштенскиот промет, како и при пратки кои се транспортираат со посебни видови на транспорт (цевовод или електрични водови), оваа рубрика не се пополнува.

## **РУБРИКА 19 - КОНТ. (КОНТЕЈНЕР)**

Во оваа рубрика се запишува соодветната шифра од Прилог 2 на овој правилник во зависност од ситуацијата кога се преминува границата.

## **РУБРИКА 20 - УСЛОВИ НА ИСПОРАКА**

Во оваа рубрика се запишува соодветната шифра од Прилог 2 на овој правилник, во зависност од условите од комерцијалниот договор и тоа:

- во првата подрубрика, со должина од три места, се запишува шифра по ИНКОТЕРМС од Прилог 2 на овој правилник.
- во втората подрубрика се запишува името на местото на кое се однесува условот на испорака (паритетот).
- во третата подрубрика, со должина од едно место, се запишува шифрата од Прилог 2 на овој правилник, која го определува наведеното место од втората подрубрика дали се наоѓа внатре или надвор од царинското подрачје или на граница.

## **РУБРИКА 21- ИДЕНТИТЕТ И ЗЕМЈА НА АКТИВНОТО ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО ШТО ЈА МИНУВА ГРАНИЦАТА**

Во оваа рубрика се запишува шифрата од Прилог 2 на овој правилник за земјата на активното (влечното) транспортното средство со кое стоката ја минува границата во моментот на завршување на формалностите.

Во случај на комбиниран транспорт или кога се користат различни транспортни средства, активното транспортно средство е она што ја влечи целата комбинација. Во случај на влекач и приколка, активно транспортно средство е влекачот.

За пратки во поштенскиот промет, како и при пратки кои се транспортираат со посебни видови на транспорт (цевовод или електрични водови), оваа рубрика не се пополнува.

Во зависност од видот на транспортот, во табелата која следи се дадени податоци за идентитетот кои треба да бидат запишани:

<b>Вид на транспорт</b>	<b>Метод на идентификација</b>
Внатрешен воден транспорт	Име на пловило
Воздушен транспорт	Број и датум на летот (во случај да нема број на лет, се запишува регистарскиот број на воздухопловот)



Патен транспорт	Регистарскиот број на возилото
Железнички транспорт	Број на вагонот

## **РУБРИКА 22 - ВАЛУТА И ВКУПЕН ИЗНОС НА ФАКТУРАТА**

Во првата подрубрика се запишува шифра од Прилог 2 на овој правилник за видови на валути во која се искажува вредноста на стоката. Доколку вредноста на стоката во фактурата е изразена во валута која не е наведена во Прилог 2 на овој правилник, вредноста во царинската декларација треба да се изрази во Македонски денари.

Во втората подрубрика се запишува вкупната фактурна цена на стоката, искажана во валута од првата подрубрика на оваа рубрика, заокружена на две децимални места. Вкупната фактурна цена на стоката е збир на износите од рубриците 42 во сите наменуванија.

Ако вредноста на стоката е искажана во повеќе валути, за секој вид на валута треба да се поднесе посебен сет на ЕЦД.

## **РУБРИКА 23 - КУРС НА ВАЛУТА**

Во оваа рубрика се запишува курсот помеѓу валутата од фактурата и македонскиот денар, кој се употребува за пресметка на давачките на денот на поднесување на ЕЦД. При употреба на поедноставени постапки, согласно член 88 од Законот, при дополнителната декларација се запишува курсот кој бил употребен на денот на прифаќање на непотполната (поедноставената) декларација.

## **РУБРИКА 24 - ПРИРОДА НА ТРАНСАКЦИЈАТА**

Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: се запишува шифра од Прилог 2 на овој правилник (колона А).
- втора подрубрика: се запишува шифра од Прилог 2 на овој правилник (колона Б).
- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се пополнува.

## **РУБРИКА 25 - ВИД НА ТРАНСПОРТ НА ГРАНИЦА**

Во оваа рубрика се запишува шифра од Прилог 2 на овој правилник за видот на активното (влечното) транспортно средство со кое стоката ќе влезе во царинското подрачје на Република Северна Македонија.

## **РУБРИКА 26 - ВИД НА ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ**

Во оваа рубрика се запишува шифра од Прилог 2 на овој правилник за видот на активното (влечното) транспортно средство во моментот на пристигнување.

## **РУБРИКА 27 - МЕСТО НА УТОВАР**

Примената на овој податок е факултативна. Доколку се користи се запишува шифрата на земјата на утовар од Прилог 2 на овој правилник и податок за местото на утовар (на пример: за стока утоварена во Софија се запишува BGСофија).

## **РУБРИКА 28 - ФИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ ПОДАТОЦИ**

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

## **РУБРИКА 29 - ВЛЕЗЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН**

Во оваа рубрика се запишува соодветната шифра од Прилог 2 на овој правилник на царинската испостава каде стоката влегла во царинското подрачје на Република Северна Македонија.

## **РУБРИКА 30 - СТОКАТА Е СМЕСТЕНА**

Во оваа рубриката се запишува точната локација каде што стоката може да се прегледа. Во случај на поднесување на царинска декларација во поедноставена постапка на локално царинење при увоз во оваа рубрика се запишува шифрата на одобрената локација наведена во одобрението за користење на поедноставена постапка.

## **РУБРИКА 31 - КОЛЕТИ И ОПИС НА СТОКАТА; ОЗНАКИ И БРОЕВИ; БРОЈ НА КОНТЕЈНЕР; БРОЈ И ВИД**

Оваа рубрика се состои од следниве групи на податоци по наведениот хиерархиски редослед:

Податоци за број и вид на колети:

Оваа група на податоци се состои од три дела и се пополнува на следниов начин:

*прв дел (број на колети):*

- во овој дел се запишува вкупниот број на колети. Во случај на стока неспакувана во колети, се запишува бројот на парчиња на таквата стока опфатена со декларацијата заедно со податоците потребни за нејзина идентификација.

*втор дел (шифра за вид на колети):*

- во овој дел се запишува шифрата за видот на колетите од Прилог 2 на овој правилник.

*трет дел (вид на колето):*

- во овој дел се запишува видот на колетото

Податоци за идентификационен број на контејнери:

- ако во рубрика 19 е запишан бројот „1“ се запишува идентификациониот број на контејнерот. Вкупно може да се запишат четири идентификациони броеви на контејнери.

Податоци за стоката:

- во оваа група на податоци се запишува вообичаениот трговски назив на стоката со сите потребни податоци кои овозможуваат идентификација на стоката.

Ако во ЕЦД се пополнува рубрика 33 (тарифна ознака), описот на стоката мора да обезбеди недвосмислено распоредување според Царинската тарифа и правилна примена на сите други прописи поврзани со видот на стоката за избраната царинска постапка.

Ако се употребува товарница од член 231 од Уредбата или листи за опис на стоката, во шестиот ред се запишува општ опис на стоката со повикување на товарницата или листите за опис на стоката. Во товарницата или во листите за опис на стоката, описот на стоката треба да биде

наведен доволно прецизно, од кој произлегува јасна идентификација на количината и видот на стоката, заради обезбедување на пресметката на царинскиот долг кој би можел да настане.

По исклучок, податоците за стоката се пополнуваат на следниов начин:

- ако се увезува воена опрема и делови на предмети за вооружување, се запишува заедничко наменување „Воена опрема и делови на предмети за вооружување“.
- ако привремено се увезува или се врши повторен увоз на привремено извезена стока заради излагање или уредување на меѓународни саеми, изложби и други приредби, се запишува „Стока за излагање“, односно „Стока за уредување“.
- ако привремено се увезува алат, ситен инвентар и мостри, во оваа рубрика се запишува „Алат, ситен инвентар и мостри“.
- ако физички лица, увезуваат предмети за сопствено домаќинство ослободени од плаќање на царина, во оваа рубрика се запишува „Предмети за сопствено домаќинство“. Ако предметите за домаќинство, според посебни прописи подлежат на одредени одобренја/дозволи од други органи, се запишуваат и други податоци потребни за идентификација на тие предмети.
- ако се става стока во постапка на царинско складирање која не се распоредува според Законот за царинска тарифа, во оваа рубрика се запишува „Стока за складирање“.

### **РУБРИКА 32 - РЕДЕН БРОЈ НА НАИМЕНУВАНИЕ**

Во оваа рубрика се запишува редниот број на наменувањето во однос на вкупниот број на наменувања наведен во рубрика 5.

### **РУБРИКА 33 - ТАРИФНА ОЗНАКА**

Оваа рубрика е поделена на пет подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: се запишуваат првите осум бројки од тарифната ознака.
- втора подрубрика: се запишува деветата и десетата бројка од тарифната ознака.
- трета подрубрика: се запишува првата дополнителна шифра од базата на податоци на Интегрираната тарифа - ТАРИМ, во спротивно оваа подрубрика не се пополнува.
- четврта подрубрика: се запишува втората дополнителна шифра од базата на податоци на Интегрираната тарифа - ТАРИМ, во спротивно оваа подрубрика не се пополнува.
- петта подрубрика: се запишува националната дополнителна шифра од базата на податоци на Интегрираната тарифа - ТАРИМ, во спротивно оваа подрубрика не се пополнува.

Дополнителните шифри може да се видат во базата на податоци на Интегрираната тарифа – ТАРИМ.

По исклучок, првата и втората подрубрика се пополнуваат на следниов начин:

- ако се увезува воена опрема и делови на предмети за вооружување, се запишува: „9801 80 00 00“.
- ако привремено се увезува или се врши повторен увоз на привремено извезена стока заради излагање или уредување на меѓународни саеми, изложби и други приредби, се запишува „9801 40 00 00“.
- ако привремено се увезува алат, ситен инвентар и мостри, во оваа рубрика се запишува „9801 90 00 00“.

- ако физички лица, увезуваат предмети за сопствено домаќинство ослободени од плаќање на царина, во оваа рубрика се запишува „9801 30 00 00“.
- ако се става стока во постапка на царинско складирање која не се распоредува според Законот за царинска тарифа, во оваа рубрика се запишува „9871 00 00 00“.

#### **РУБРИКА 34 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО**

Во рубриката 34 се запишува шифрата на земјата од Прилог 2 на овој правилник за земјата која е наведена во рубрика 16. Ако во рубрика 16 е запишано „РАЗЛИЧНО“ се запишува шифра на земјата од која стоката од соодветното наименување потекнува.

#### **РУБРИКА 35 - БРУТО МАСА (КГ.)**

Во оваа рубрика се запишува бруто масата на стоката наведена во соодветната рубрика 31, изразена во килограми, заокружена на две децимални места.

Бруто масата е збирна маса на стоката со нејзината амбалажа, исклучувајќи ги контејнерите и другата транспортна опрема.

Ако бруто масата не е можно да се определи (пренос на стока со посебни видови на транспорт: цевовод или електрични водови), оваа рубрика не се пополнува.

#### **РУБРИКА 36 - ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛИ**

Во оваа рубрика се запишуваат податоци за тарифниот третман на стоката со запишување на шифрата од Прилог 2 на овој правилник. Ако не се бараат посебни повластувања се запишува шифрата „100“.

#### **РУБРИКА 37 - ПОСТАПКА**

Во оваа рубрика се запишува соодветната шифра од Прилог 2 на овој правилник.

#### **РУБРИКА 38 - НЕТО МАСА (КГ.)**

Во оваа рубрика се запишува нето масата на стоката опишана во соодветната рубрика 31, изразена во килограми. Нето масата е масата на самата стока без нејзината амбалажа. По исклучок, доколку според меѓународни узанси е предвидено одредена стока да се царини бруто за нето податокот за нето маса мора да е едентичен со податокот за бруто маса,

Ако нето масата не е можно да се определи (пренос на стока со посебни видови на транспорт: цевовод или електрични водови), оваа рубрика не се пополнува.

#### **РУБРИКА 39 - КВОТА**

Во оваа рубрика се запишува редниот број од тарифната квота за која декларантот аплицира. Списокот на броевите на тарифни квоти е наведен во Интегрираната тарифа – ТАРИМ.

#### **РУБРИКА 40 - ЗБИРНА ДЕКЛАРАЦИЈА/ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ**

Во оваа рубрика се запишува соодветната шифра од Прилог 2 на овој правилник која означува одредени поединости за збирната декларација или за претходниот документ.

## **РУБРИКА 41 - КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦА МЕРА**

Во оваа рубрика се запишува количината на стоката за предметното наменување изразена во единична мерка пропишана во Законот за царинска тарифа, само во случај кога истата е различна од килограм.

Ако sukcesивно се царини стока, а која е неделива по количина, оваа рубрика ќе се пополнува со децимални броеви сразмерно на фактурната вредност во однос на вкупната вредност од решението за sukcesивен увоз (на пример, ако во решението за sukcesивен увоз количината во единица мера е 1 со вкупна вредност 115.624 парични единици и при првата пратка се увезува дел од пратката со фактурна вредност од 67.823 парични единици, во оваа рубрика се запишува „0,59“. Овој број се добива кога фактурната вредност на дел од пратката ќе се подели со вкупната вредност од решението за sukcesивен увоз ( $67823:115624=0,586583$ ).

## **РУБРИКА 42 - ВРЕДНОСТ НА НАИМЕНУВАНИЕТО**

Во оваа рубрика се запишува фактурната цена на стоката изразена во валутата од првата подрубрика на рубриката 22, која се однесува на соодветното наменување заокружена на две децимални места. .

За ЕЦД со едно наменување, оваа рубрика мора да биде идентична со втората подрубрика на рубриката 22.

## **РУБРИКА 43 - ВРЕДНОСНА МЕТОДА**

Во оваа рубрика се запишува шифра од Прилог 2 на овој правилник во зависност од употребената метода за утврдување на царинската вредност.

## **РУБРИКА 44 - ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ, ПОТВРДИ И ОДОБРЕНИЈА**

Во оваа рубрика се запишуваат податоци од Прилог 2 на овој правилник за видот и бројот на приложените документи, податоци за бараните одобрувања, податоци потребни за утврдување на царинската вредност на стоката и основицата за пресметка на данок на додадена вредност, податоци за броевите на документите кои се приложени кон ЕЦД и други податоци заради спроведување на царинската постапка.

Кога декларацијата за ставање на стока во постапка на царинско складирање се поднесува кај царински орган различен од надзорниот царински орган, во оваа рубрика се запишува шифра и името на надзорниот царинскиот орган.

Во оваа рубрика се запишуваат следниве податоци и тоа за:

- износот на акцизата платен со употреба на контролни марки кој се вклучува во основицата за пресметка на данокот на додадена вредност,
- фактурите,
- бројот на непотполната или поедноставената увозна декларација, употребена при поедноставената постапка,
- дозволи и одобренија во согласност со прописите за забрани и ограничувања,
- број и датум на увозни дозволи/одобренија/решенија или документи за надзор,

- број на приложена гаранција,
- број и датум на разни дозволи/одобренија,
- посебни барања во согласност со прописите за акцизи,
- вид и број на приложени преференцијални докази,
- други приложени документи,
- други забелешки.

Во делот означен „Шифра“, се запишува шифрата на формата на увоз од Прилог 2 на овој правилник.

#### **РУБРИКА 45 - ПРИЛАГОДУВАЊЕ**

Во оваа рубрика се запишува коефициент за зголемување/намалување на вредноста од рубрика 42 потребен заради утврдување на царинската вредност или примена на други царински прописи. Ако не е потребно зголемување/намалување на вредноста од рубрика 42 се запишува „1“.

#### **РУБРИКА 46 - СТАТИСТИЧКА ВРЕДНОСТ**

Во оваа рубрика се запишува вредноста на стоката изразена во денари на паритет „испорачано на македонска граница“, изразена во цел број. Фактурната цена на стоката се пресметува во денари по курсот, кој е запишан во рубрика 23.

За повторен увоз на стока која била извезена за облагородување, се запишува вкупната пресметана вредност на извезената стока, вредноста на услугите, вредноста на вградениот материјал, како и вредноста на трошоците настанати надвор од царинското подрачје на Република Северна Македонија.

#### **РУБРИКА 47 - ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ**

Оваа рубрика е поделена на пет колони и се пополнува на следниов начин:

- прва колона „ВИД“: шифрата на давачка според Прилог 2 на овој правилник.
- втора колона „ОСНОВА“: царинска вредност, количина или друга пропишана основа за пресметка на давачката. Количините се изразуваат со шифри на дополнителни единици мерки за потребите за пресметка на давачките и истите се достапни во базата на податоци на Интегрираната тарифа - ТАРИМ.
- трета колона „СТАПКА“: стапката или друга мерна единица по која се пресметува давачката.
- четврта колона „ИЗНОС“: давачка што се плаќа за соодветното наменување изразена во цел број.

Ако единствениот царински документ се состои од повеќе наменувања, износот на надоместокот за царинска услуга се пополнува во рекапитулацијата на последното ЕЦД-БИС.

- петта колона „НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ“: шифра од Прилог 2 на овој правилник.

Ако со еден образец ЕЦД е декларирана стока која се распоредува во повеќе тарифни ознаки на номенклатурата на Царинската тарифа, рекапитулацијата на вкупниот износ на давачките по видови се запишува во последната поделба на образецот ЕЦД-БИС.

## **РУБРИКА 48 - ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ**

Во оваа рубрика се запишува број на одобрение на царинскиот орган за одложено плаќање на давачките.

## **РУБРИКА 49 - ОЗНАКА НА СКЛАДОТ**

Оваа рубриката се пополнува при започнувањето на постапката на царинско складирање во царински склад. Во овој случај, во рубриката се запишува идентификациониот број на складот наведен во одобрението за отварање на царински склад.

## **РУБРИКА 50 - ГЛАВЕН ОБВРЗНИК**

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

## **РУБРИКА 51 - ПРЕДВИДЕНИ ЦАРИНСКИ ОРГАНИ НА ТРАНЗИТ (И ЗЕМЈИ)**

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

## **РУБРИКА 52 - ГАРАНЦИЈА**

Во оваа рубрика се запишуваат соодветните информации што се однесуваат на видот на гаранцијата употребена за предметната операција.

Во првата подрубрика се запишува евидентниот број на гаранцијата.

Во втората подрубрика се запишува шифрата од Прилог 2 на овој правилник.

## **РУБРИКА 53 - ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН**

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

## **РУБРИКА 54 - МЕСТО И ДАТУМ, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ПОТПИС НА ДЕКЛАРАНТОТ ИЛИ НЕГОВИОТ ЗАСТАПНИКОТ**

Во оваа рубрика се запишува место и датумот на поднесување на декларацијата.

Во случај кога нема застапување, во оваа рубрика се запишува име и презиме на лицето кое е овластено за потпишување кај декларантот. Декларантот ја оверува оваа рубрика со потпис.

Во случај на застапување, без оглед на видот на застапување, оваа рубрика ја оверува со потпис застапникот и се запишуваат следниве податоци:

- бројот на одобрение за вршење на работи за застапување на застапникот,
- бројот на царинската лиценца за вршење на работи за застапување на лицето кај застапникот, како и негово име и презиме.

### ***II.3. Пополнување на текстуалните рубрики***

Рубриците кои во ЕЦД се означени со големи печатни букви ги пополнува царинскиот или друг надлежен орган, ако така е предвидено со прописите, во зависност од постапката што декларантот/застапникот ја бара. Кога рубриците ги пополнува царинскиот орган, царинскиот работник мора на сите листови на ЕЦД, како што е пропишано, да стави своерачин потпис додека ставањето на факсимил е само на листовите од ЕЦД кои се наменети за царинскиот орган.

По исклучок:

- декларантот во горниот дел на рубриката А и В запишува име и шифра на царинската испостава каде е поднесена декларацијата,
- во дополнителната царинска декларација декларантот во рубриката (S) односно (Г) го запишува датумот од одобрувањето за завршување на постапката со економски ефект.

## **РУБРИКА А - ПОЈДОВЕН/ИЗВОЗЕН (лист 1, 2 и 3 на ЕЦД) /ОДРЕДИШЕН (лист 6, 7 и 8 на ЕЦД) ЦАРИНСКИ ОРГАН**

Оваа рубрика се состои од три реда, се пополнува при извозна постапка, заедничка извозно-транзитна постапка, увозна постапка и тоа на следниов начин:

Прв ред:

Се запишува шифрата од Прилог 2 на овој правилник и името на појдовниот/извозниот царинскиот орган.

Втор ред:

Овој ред не се пополнува.

Трет ред:

Се запишува бројот под кој ЕЦД е регистриран во соодветниот контролник и датумот и часот на прифаќање на царинската декларација како и потпис и факсимил на царинскиот работник.

Во дополнителна декларација за непотполна декларација од член 88 став 1 точка а) од Законот, во оваа рубрика се запишува број и датум на прифаќање на непотполната царинска декларација. Податоците се одвоени со коса црта.

## **РУБРИКА Б - ПОДАТОЦИ ЗА КНИЖЕЊЕ (лист 1, 2, 3 и 6, 7, 8 на ЕЦД)**

Оваа рубрика е наменета за запишување на податоци и забелешки во врска со пресметката и плаќањето на давачките. Се пополнува при извозна постапка, заедничка извозно-транзитна постапка и увозна постапка.

Во горниот дел на оваа рубрика се запишува датумот на пуштање на стоката во бараната постапка.

## **РУБРИКА В - ПОЈДОВЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН (лист 4, 5 на ЕЦД)**

Оваа рубрика се пополнува при транзитна и заедничка извозно-транзитна постапка.

Во горниот дел на оваа рубрика се запишува шифрата од Прилог 2 на овој правилник и името на појдовниот царинскиот орган каде започнува транзитната постапка.

Во долниот дел на оваа рубрика се запишува:

- бројот под кој ЕЦД е регистриран во соодветниот контролник и датумот и часот на прифаќање на царинската декларација;
- потпис и факсимил на царинскиот работник како и печат на појдовниот царински орган;

## **РУБРИКА Г- КОНТРОЛА НА ПОЈДОВЕН/ИЗВОЗЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН (лист 1, 2, 3, 4, 5 на ЕЦД)**

Оваа рубрика се пополнува при:



- извозна постапка (лист 1, 2 и 3 на ЕЦД),
  - заедничка извозно-транзитна постапка (лист 1, 2, 3, 4 и 5 на ЕЦД),
  - транзитна постапка (лист 1, 4 и 5 на ЕЦД), и тоа на следниов начин:  
 прв ред „РЕЗУЛТАТ“: шифра за наодите од прегледот на стоката,  
 втор ред „СТАВЕНИ ПЛОМБИ – ВКУПНО“: вкупен број на ставени царински пломби.  
 трет ред „ИДЕНТИТЕТ“: идентификациски ознаки на ставените царински обележја.  
 четврт ред „РОК-ДАТУМ“: рокот-датумот за предавање на стоката на одредишниот царински орган.
- петти ред „ПОТПИС“: потпис и факсимил на царинскиот работник, односно царинските работници кои го извршиле прегледот на стоката.
- дел „ПЕЧАТ“: печат на појдовен/извозен царински орган.

#### **РУБРИКА Д - КОНТРОЛА КАЈ ПОЈДОВЕН/ИЗВОЗЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН**

Оваа рубрика се наоѓа на задната страна на листот со број 1 на ЕЦД и се пополнува при:

- извозна постапка (лист 1, 2 и 3 на ЕЦД),
- заедничка извозно-транзитна постапка (лист 1, 2, 3, 4 и 5 на ЕЦД),
- транзитна постапка (лист 1, 4 и 5 на ЕЦД), и тоа на следниов начин:

Горниот дел од оваа рубрика ја пополнува ветеринарниот, пазарниот, санитарниот или друг овластен орган, доколку таква контрола е пропишана за предметната постапка.

Во долниот дел на оваа рубрика може да се запишуваат и подеталните наоди на царинскиот орган за прегледот на стоката.

#### **РУБРИКА Ѓ - ПОТВРДА ОД НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН**

Оваа рубрика се наоѓа на задната страна на листот со број 4 и 5 на ЕЦД и е наменета за потврдување на претовар на стоката во друго транспортно средство, наведено во рубриката 55 на ЕЦД. Се запишува вкупниот број и ознаките на ново ставените царински обележја, печат на надлежниот царински орган и име и презиме потпис и факсимил на одговорниот царински работник.

#### **РУБРИКА Е - ПОТВРДА ОД НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ**

Во оваа рубрика се запишуваат потврди од надлежни органи (на пример, царина, полиција....) а во врска со вонредните случки за време на транзитот, кои се запишани во рубрика 56 на задната страна на листот со број 4 и 5 на ЕЦД.

Потврдите, надлежните органи ги оверуваат со службен печат и потпис.

#### **РУБРИКА Ж - ДОПОЛНИТЕЛНА КОНТРОЛА (ако листот се употребува за утврдување на статусот на стоката во транзитна постапка на ЕУ)**

Оваа рубрика се наоѓа на задната страна на листот со број 4 на ЕЦД. Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

### **РУБРИКА 3 - КОНТРОЛА НА ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН (потврда на прием)**

Оваа рубрика се наоѓа на задната страна на листовите со број 4 и 5 на ЕЦД, се состои од два дела и се пополнува при транзитна и заедничка извозно-транзитна постапка на следниов начин:

Во првиот дел на рубриката се запишува:

- датум на пристигнување на стоката во одредишниот царински орган;
- утврдена состојба на царинските обележја и стоката и тоа со зборовите „СЕ СОВПАЌА“ ако нема забелешки, односно со зборот „РАЗЛИКА“, ако се утврди разлика во количината на стоката. Во случај на разлика, се наведува и начинот како била утврдена разликата (при прегледот, врз основа на документи), и предложените мерки во тој случај.

Во вториот дел на рубриката се запишува:

- шифра на одредишниот царински орган од Прилог 2 на овој правилник, како и бројот и датумот од контролникот под кој е евидентиран ЕЦД кај одредишниот царински орган;
- датум на испраќање на потврдата на прием;
- потпис и факсимил на одговорниот царински работник и печат на одредишниот царински орган.

### **ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПОТВРДА НА ПРИЕМ (се пополнува од соодветно лице пред презентирање на одредишниот царински орган)**

На барање на соодветно лице, одредишниот царински орган го потврдува пополнетиот одрезок (текстот на забелешката се наоѓа на задната страна на листот со број 5 на ЕЦД).

### **РУБРИКА S - КОНТРОЛА НА ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН**

Оваа рубрика се наоѓа на листовите со број 6, 7 и 8 на ЕЦД, се пополнува при увозна постапка со запишување на податоците како што е предвидено за рубриката „Г“ при извозна и транзитна постапка.

Во рубриката „S“ која се наоѓа на задната страна на листот со број 6 на ЕЦД, се запишуваат податоците како што е предвидено за рубриката „Д“.

## Кодекс на шифри за пополнување на ЕЦД

### ПОГЛАВЈЕ I ОПШТИ ЗАБЕЛЕШКИ

Овој Прилог ги содржи само основните посебни барања, кои се применуваат кога се користат царински декларации во писмена форма. Кога транзитните формалностите се извршуваат преку размена на ЕРП стандардни пораки, упатствата содржани во овој прилог се применуваат доколку не е поинаку наведено во другите прилози.

Во одредени случаи, барањата за видот и должината на податокот се специфицирани. Се употребуваат следниве шифри за вид на податок:

- а - алфаветски
- п - нумерички
- ап - алфанумерички

Бројот кој следи по шифрата ја означува дозволената должина на податокот. Доколку има две точки пред показателот за должина тоа значи дека податокот нема точно определена должина, туку може да има максимално онолку ознаки колку што е наведеното во показателот за должина.

### ПОГЛАВЈЕ II ШИФРИ

#### РУБРИКА 1 - ДЕКЛАРАЦИЈА

##### а) Шифри за прва подрубрика

Шифрата за оваа подрубрика е соствена од три букви. Првите две букви се избираат од табела 1, а третата буква се избира од табела 2. (На пример, ако се работи за пуштање во слободен промет на стока со примена на царинска декларација во редовна постапка, во оваа подрубрика се запишува „IMA“)

Табела 1

<b>ЕХМК</b>	- ставање на стока во царински постапки наведени во колоните А и Г од табелата во дел II
	- царински дозволено постапување или употреба наведени во колоните Б и В од табелата во дел II
<b>IM</b>	- ставање на стока во царински постапки наведена во колоните Ѓ до З од табелата во дел II

Табела 2

<b>A</b>	за царинска декларација во редовна постапка (во смисла на член 72 од Законот)
<b>B</b>	за непотполна декларација (поедноставена постапка во смисла на член 88 став (1) точка (а) од Законот)
<b>C</b>	за поедноставена декларација (поедноставена постапка во смисла на член 88 став (1) точка (б) од Законот)
<b>D</b>	за поднесување на редовна декларација (како што е наведено под шифра A) пред декларантот да е во состојба да ја стави стоката на увид
<b>E</b>	за поднесување на непотполна декларација (како што е наведено под шифра B) пред декларантот да е во состојба да ја стави стоката на увид
<b>F</b>	за поднесување на поедноставена декларација (како што е наведено под шифра C) пред декларантот да е во состојба да ја стави стоката на увид
<b>X</b>	за дополнителна декларација во рамки на поедноставена постапка наведена под B и E
<b>Y</b>	за дополнителна декларација во рамки на поедноставена постапка наведена под C и F
<b>Z</b>	за поднесување на декларација во поедноставена постапка во рамки на член 88 став (1) точка (в) од Законот (со запишување во евиденцијата)

Шифрите D, E и F можат да се користат само во рамка на постапка предвидена во член 111 став (2) од Уредбата каде царинскиот орган одобрува поднесување на декларација пред декларантот да е во состојба да ја стави стоката на увид.

#### б) Шифра за трета подрубрика

<b>T1</b>	- Стока која треба да се пренесе од едно до друго место во рамки на транзитна постапка само во рамки на царинското подрачје на Република Северна Македонија. - Транзитна декларација за заедничка транзитна постапка за стоки кои немаат статус на стоки на Унијата. За оваа цел шифрата се користи при спроведување на заедничка транзитна постапка согласно Конвенцијата за заедничка транзитна постапка .
<b>T2</b>	Транзитна декларација за заедничка транзитна постапка за стоки кои имаат статус на стоки на Унијата. Шифрата се користи при спроведување на заедничка транзитна постапка согласно Конвенцијата за заедничка транзитна постапка.
<b>T2F</b>	Транзитна декларација за заедничка транзитна постапка за стоки кои имаат статус на стоки на Унијата кои доаѓаат од или одат кон дел од царинското подрачје на Европската Унија каде што правилата на Унијата за данок на додадена вредност не се применуваат. Шифрата се користи при спроведување на заедничка транзитна постапка согласно Конвенцијата за заедничка транзитна постапка.
<b>T-</b>	Мешани пратки составени од стоки кои мора да се превезуваат со T1 постапка и стоки кои мора да се превезуваат со T2 постапка, во кој случај просторот после ознаката „T“ мора да биде потцртан. Шифрата се користи при спроведување на заедничка транзитна постапка согласно Конвенцијата за заедничка транзитна постапка.
<b>T2L</b>	Образец на Единствен Царински Документ со кој се докажува статус на стока на Унијата.
<b>T2LF</b>	Образец на Единствен Царински Документ со кој се докажува статус на стока на Унијата при размена на стоки помеѓу делови од царинското подрачје на Европската Унија каде правилата на Унијата за данокот за додадена вредност се применуваат и делови од оваа територија каде што овие правила не се применуваат.

#### РУБРИКА 11 - ЗЕМЈА СО КОЈА СЕ ТРГУВА

Се употребуваат шифрите од рубрика 15а.

#### РУБРИКА 14 - ДЕКЛАРАНТ/ЗАСТАПНИК

Се запишува една од следниве шифри пред полното име и адреса за да се одреди декларантот или статусот на застапникот:

1. Декларант
2. Застапник (директно застапување во смисла на член 5 став (2) точка а) од Законот).
3. Застапник (индиректно застапување во смисла на член 5 став (2) точка б) од Законот).

Кога овој податок се печати на хартија, ќе биде запишан во средни загради (на пример, [1], [2] или [3])

#### РУБРИКА 15а - ШИФРА НА ЗЕМЈА

Име на земја	Шифра
Алжир	DZ
Аландски острови	AX
Албанија	AL
Американска Самоа	AS
Андора	AD
Ангола	AO
Ангвила	AI
Антарктик	AQ
Антигва и Барбуда	AG
Аргентина	AR
Аруба	AW
Авганистан	AF
Австралија	AU
Австрија	AT
Азербејџан	AZ
Бахами	BS
Бахреин	BH
Бангладеш	BD
Барбадос	BB
Белгија	BE
Белизе	BZ
Белорусија	BY
Бенин	BJ
Бермуди	BM
Божикен остров	CX
Боцвана	BW
Боливија	BO
Бонер, Сент Еустахие и Саба	BQ
Босна и Херцеговина	BA
Бразил	BR

Брегот на Слоновата Коска	CI
Британска Територија на Индиски Океан	IO
Британски Девствени Острови	VG
Брунеи	BN
Бугарија	BG
Буркина Фасо	BF
Бурунди	BI
Бутан	BT
Буве	BV
Централно Афричка Република	CF
Данска	DK
Доминика	DM
Доминиканска Република	DO
Египет	EG
Еквадор	EC
Екваторијална Гвинеа	GQ
Ел Салвадор	SV
Еритреа	ER
Ерменија	AM
Естонија	EE
Етиопија	ET
Фарски острови	FO
Филипини	PH
Финска	FI
Фиџи	FJ
Фолкландски острови (Малвини)	FK
Франција	FR
Француска Гвајана	GF
Француска Полинезија	PF
Француски Јужни Територии	TF
Габон	GA
Гамбија	GM
Гана	GH
Германија	DE
Гибралтар	GI
Голема Британија	GB
Грција	GR
Гренада	GD
Гренланд	GL
Грузија	GE
Гуам	GU
Гваделуп	GP
Гвајана	GY
Гватемала	GT
Гвинеа	GN
Гвинеа-Бисао	GW

Хаити	HT
Хеардов остров и Мекдоналдови острови	HM
Холандија	NL
Хондурас	HN
Хонг Конг	HK
Хрватска	HR
Индија	IN
Индонезија	ID
Ирак	IQ
Иран	IR
Ирска	IE
Исланд	IS
Италија	IT
Израел	IL
Јамајка	JM
Јапонија	JP
Јемен	YE
Јордан	JO
Јужна Ѓорѓија и јужни острови Сендвич	GS
Јужна Африка	ZA
Јужен Судан	SS
Кајмански острови	KY
Камерун	CM
Кампучија	KH
Канада	CA
Катар	QA
Казахстан	KZ
Кенија	KE
Кина	CN
Кипар	CY
Киргизија	KG
Кирибати	KI
Кокосови (Килинг) Острови	CC
Колумбија	CO
Коморски Острови	KM
Конго	CG
Конго, Демократска Република	CD
Кореа	KR
Кореа, Демократска Народна Република	KP
Косово	XK
Костарика	CR
Куба	CU
Кукови острови	CK
Кувајт	KW
Курасао	CW
Лаос	LA

Латвија	LV
Лесото	LS
Либан	LB
Либерија	LR
Либиска Арапска Џамахирија	LY
Лихтенштајн	LI
Литванија	LT
Луксенбург	LU
Мадагаскар	MG
Мајота	YT
Макао	MO
Северна Македонија	MK
Малави	MW
Малдиви	MV
Малезија	MY
Мали	ML
Малта	MT
Маршалски Острови	MH
Мароко	MA
Мартиник	MQ
Маврициус	MU
Мавританија	MR
Мексико	MX
Мелила	XL
Мијанмар	MM
Микронезија	FM
Молдавија	MD
Монако	MC
Монголија	MN
Монсерат	MS
Мозамбик	MZ
Намибија	NA
Науру	NR
Нигер	NE
Нигерија	NG
Никарагва	NI
Ниуе	NU
Норфолк Остров	NF
Норвешка	NO
Непал	NP
Нов Зеланд	NZ
Нова Каледонија	NC
Обединети Арапски Емирати	AE
Оман	OM
Пакистан	PK
Палау	PW



Палестинско подрачје	PS
Панама	PA
Папуа Нова Гвинеа	PG
Парагвај	PY
Перу	PE
Питкерн	PN
Полска	PL
Порторико	PR
Португалија	PT
Реунион	RE
Романија	RO
Руанда	RW
Русија	RU
Самоа	WS
Сан Марино	SM
Сао Тома и Принципи	ST
Саудиска Арабија	SA
Сејшелски Острови	SC
Сенегал	SN
Сент Батоломеј	BL
Сент Китс и Невис	KN
Сент Луција (Света Луција)	LC
Сент Мартин	SX
Сент Пиер и Микелон	PM
Сент Винсент и Гренадини	VC
Северни Маријански Острови	MP
Сиера Леоне	SL
Сингапур	SG
Сирија	SY
Словачка	SK
Словенија	SI
Соединети Американски Држави	US
Соединети Држави Девствени Острови	VI
Соломонски Острови	SB
Сомалија	SO
Србија	RS
Странски надворешни острови на здружени држави	UM
Судан	SD
Суринам	SR
Свалбард и Јан Мајен Острови	SJ
Свазиланд	SZ
Света Елена	SH
Таиланд	TH
Тајван	TW
Танзанија	TZ
Таџикистан	TJ

Тимор источен	TL
Того	TG
Токелау	TK
Тонга	TO
Тринидад и Тобаго	TT
Тунис	TN
Турција	TR
Туркменистан	TM
Туркс и Каикос Острови	TC
Тувалу	TV
Уганда	UG
Украина	UA
Унгарија	HU
Уругвај	UY
Узбекистан	UZ
Вануату	VU
Ватикан - Света Столица	VA
Венецуела	VE
Виетнам	VN
Волис и Фортуна Острови	WF
Џибути	DJ
Замбија	ZM
Западна Сахара	EH
Зеленортски Острови (Зелен Рт)	CV
Зимбабве	ZW
Џеута	XC
Црна Гора	ME
Чад	TD
Чешка Република	CZ
Чиле	CL
Шпанија	ES
Шри Ланка	LK
Швајцарија	CH
Шведска	SE

#### **РУБРИКА 17а - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА НАМЕНА**

Се употребуваат шифрите од рубрика 15а.

#### **РУБРИКА 18 - ИДЕНТИТЕТ И ЗЕМЈА НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО ПРИ ДОАЃАЊЕ**

Се употребуваат шифрите од рубрика 15а.

#### **РУБРИКА 19 - КОНТ. (КОНТЕЈНЕР)**

Шифрата (n1) е со една бројка како што следи:

„0“ за стока која не е натоварена во контејнер, и

„1“ за стока која е натоварена во контејнер.

## РУБРИКА 20 - УСЛОВИ НА ИСПОРАКА

а) Шифрите кои се користат за првата и втората подрубрика на оваа рубрика се следниве:

Прва подрубрика	Значење	Втора подрубрика
Инкотермс шифра	ИНКОТЕРМС	Да се наведе местото
EXW	Франко фабрика - <i>било кој транспорт</i>	Назначено место
FCA	Франко превозник - <i>било кој транспорт</i>	Назначено место
FAS	Франко покрај бокот на бродот - <i>транспорт по поморски и внатрешни пловни патишта</i>	Назначено испратно пристаниште
FOB	Франко на палубата на бродот - <i>транспорт по поморски и внатрешни пловни патишта</i>	Назначено испратно пристаниште
CFR	Трошоци и возарина - <i>транспорт по поморски и внатрешни пловни патишта</i>	Назначено одредишно пристаниште
CIF	Трошоци, осигурување и возарина - <i>транспорт по поморски и внатрешни пловни патишта</i>	Назначено одредишно пристаниште
CPT	Превоз платен до - <i>било кој транспорт</i>	Назначено одредишно место
CIP	Превоз и осигурување платено до - <i>било кој транспорт</i>	Назначено одредишно место
DDP	Испорачано, давачките се платени - <i>било кој транспорт</i>	Назначено одредишно место
DAT	Испорачано на терминал, давачките не се платени - <i>било кој транспорт</i>	Назначено одредишно место – терминал (испорачано со превозно средство и ставено на располагање)
DAP	Испорачано на назначено место, давачките не се платени - <i>било кој транспорт</i>	Назначено одредишно место (спремно за истовар)

б) Шифрите кои се користат за третата подрубрика на оваа рубрика се следниве:

1	Ако местото се наоѓа во територијата на државата
3	Друго (местото се наоѓа надвор од територијата на државата)

**РУБРИКА 21 - ИДЕНТИТЕТ И ЗЕМЈА НА АКТИВНОТО ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО ШТО ЈА МИНУВА ГРАНИЦАТА**

Се употребуваат шифрите од рубрика 15а.

**РУБРИКА 22 - ВАЛУТА ВО ФАКТУРА**

Назив на валута	Шифра
ЕВРО	EUR
САД ДОЛАР	USD
БРИТАНСКА ФУНТА	GBP
ШВАЈЦАРСКИ ФРАНК	CHF
ШВЕДСКА КРУНА	SEK
НОРВЕШКА КРУНА	NOK
ЈАПОНСКИ ЈЕН	JPY
ДАНСКА КРУНА	DKK
КАНАДСКИ ДОЛАР	CAD
АВСТРАЛИСКИ ДОЛАР	AUD
БУГАРСКИ ЛЕВ	BGN
ЧЕШКА КРУНА	CZK
УНГАРСКА ФОРИНТА	HUF
ПОЛСКА ЗЛОТА	PLN
НОВ РОМАНСКИ РЕУ	RON
ХРВАТСКА КУНА	HRK
ТУРСКА ЛИРА	TRY
РУСКА РУБЉА	RUB
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ	BRL
КИНЕСКИ ЈУАН	CNY
ХОНКОНШКИ ДОЛАР	HKD
ИНДОНЕЗИСКА РУПИЈА	IDR
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ	ILS
ИНДИСКА РУПИЈА	INR
ЈУЖНОКОРЕЈСКИ ВОН	KRW
МЕКСИКАНСКО ПЕСО	MXN
МАЛЕЗИСКИ РИНГИТ	MYR
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР	NZD
ФИЛИПИНСКО ПЕСО	PHP
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР	SGD
ТАЈЛАНДСКИ БАХТ	THB
ЈУЖНОАФРИЧКИ РАНД	ZAR
МАКЕДОНСКИ ДЕНАР	<b>MKD</b>

## РУБРИКА 24 - ПРИРОДА НА ТРАНСАКЦИЈАТА

Шифра	Колона А	Шифра	Колона Б	подробрика прва-втора
1	Трансакција со која се менува или има намера да се промени сопственоста со плаќање или некој друг надоместок (исклучувајќи ги трансакциите со шифра 2, 7 или 8) <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup>	1	Конечно купување/продажба <sup>(9)</sup>	11
		2	Набавка за продажба на пробен период или после пробата, за консигнација или со посредство на комисионер	12
		3	Бартер трговија (на пример компензација)	13
		4	Финансиски лизинг (изнајмување на отплата) <sup>(10)</sup>	14
		9	Друго	19
2	Враќање и замена на стока без надоместок после евидентирање на изворната трансакција <sup>(11)</sup>	1	Враќање на стока	21
		2	Замена на вратена стока	22
		3	Замена (на пример, во рамките на гарантните услови) на стока која не е вратена	23

<sup>(8)</sup> Оваа шифра го опфаќа најголемиот дел од извозот и увозот, односно трансакциите со кои:

- сопственоста е пренесена од резидент на нерезидент или обратно, и
- плаќањето или друга компензација (плаќање со стока) се извршени или ќе бидат извршени

Потребно е да се забележи дека ова се однесува и на стока испратена помеѓу единици на едно исто претпријатие или претпријатија и стока испратена од/во централен дистрибуциски магацин, освен ако тие трансакции се без плаќање или друга компензација (во случај трансакциите се наведени со шифра 3)

<sup>(9)</sup> Вклучува резервни делови и други заменски пратки извршени со наплата.

<sup>(10)</sup> Вклучува финансиски лизинг: ратите се пресметуваат на таков начин да ја покријат целата или речиси целата вредност на стоката. Поволностите и ризикот од сопственоста се пренесени на корисникот на лизингот. По истекот на договорот корисникот на лизингот станува и законски сопственик.

<sup>(11)</sup> Враќањето и заменското испраќање на стока, претходно евидентирани со шифра 3 до 9 од колона А, се евидентира со соодветна шифра.

		<b>9</b>	Друго	<b>29</b>
<b>3</b>	Трансакција со која се менува сопственоста без финансиски или друг надоместок (на пр. хуманитарни пратки)			<b>30</b>
<b>4</b>	Постапки со цел облагородување (производство, преработка) според договор <sup>(12)</sup> (без пренос на сопственост)	<b>1</b>	Стока за која се очекува дека ќе се врати во првичната земја на извоз	<b>41</b>
		<b>2</b>	Стока за која не се очекува дека ќе се врати во првичната земја на извоз	<b>42</b>
<b>5</b>	Постапки после облагородување (производство, преработка) според договор (без пренос на сопственост)	<b>1</b>	Стока која се враќа во првичната земја на извоз	<b>51</b>
		<b>2</b>	Стока која не се враќа во првичната земја на извоз	<b>52</b>
<b>6</b>	Специфични трансакции <sup>(13)</sup> <sup>(14)</sup> <sup>(15)</sup> ,	<b>1</b>	Привремен извоз/увоз заради закуп- оперативен лизинг во рок пократок од 2 години	<b>61</b>
		<b>2</b>	Друг привремен увоз/извоз во рок пократок од 2 години	<b>62</b>
		<b>3</b>	Странско вложување	<b>63</b>
		<b>4</b>	Поправка и одржување со плаќање	<b>64</b>
		<b>5</b>	Работи кои следат после поправка и одржување со плаќање	<b>65</b>
		<b>6</b>	Бесплатна поправка и одржување	<b>66</b>
		<b>7</b>	Работи кои следат после бесплатан поправка и одржување	<b>67</b>

<sup>(12)</sup> Преработката опфаќа операции (препраање, изградба, склопување, подобрува, реновирање,...) со цел производство на нова или подобрена стока. Со преработката не е неопходно менување на тарифната ознака. Преработката (без разлика дали се врши под царинска контрола или не) се евидентира со шифрите 4 и 5 од колоната А. Преработката за сопствена сметка не е опфатена со оваа шифра и се евидентира со шифра 1 од колоната А.

<sup>(13)</sup> Под поправка се подразбира реконструкција на првобитните функции на стоката; ова може да вклучува и определена повторна изработка и одредени подобрувања.

<sup>(14)</sup> Оперативен лизинг: други договори за лизинг поинакви од финансиски лизинг (види фуснота 3).

<sup>(15)</sup> Оваа шифра се однесува на стока извезена/увезена со намера за дополнителен повторен увоз/повторен извоз без да се промени сопственоста на стоката.

		<b>8</b>	Враќање во непроменета состојба на несоодветни стоки претходно увезени/извезени на преработка според договор	<b>68</b>
<b>7</b>	Трансакција во врска со зеднички одбранбени програми или други меѓувладини производни програми			<b>70</b>
<b>8</b>	Трансакции кои вклучуваат набавка на градежен материјал и техничка опрема во рамки на генерален договор за изградба или градежништво за кои не е потребно издвоено фактурирање на стоката и се издава фактура за целокупниот договор			<b>80</b>
<b>9</b>	Други трансакции	<b>1</b>	Изнајмување, позајмување и оперативен лизинг подолг од 24 месеци	<b>91</b>
		<b>9</b>	Друго	<b>99</b>

## РУБРИКА 25 -ВИД НА ТРАНСПОРТ НА ГРАНИЦА

Шифрите што се користат (п..2) се следниве:

Шифра n1	Шифра n2	Опис
<b>1</b>	<b>10</b>	Поморски транспорт
	<b>12</b>	Железнички вагон на поморски пловен објект
	<b>16</b>	Моторно возило на поморски пловен објект
	<b>17</b>	Приколка или полу-приколка на поморски пловен објект
	<b>18</b>	Пловило за внатрешен воден сообраќај на поморски пловен објект
<b>2</b>	<b>20</b>	Железнички транспорт
	<b>23</b>	Моторно возило на железнички вагон
<b>3</b>	<b>30</b>	Патен транспорт
<b>4</b>	<b>40</b>	Воздушен транспорт
<b>5</b>	<b>50</b>	Поштенски транспорт
<b>7</b>	<b>70</b>	Посебни видови на транспорт (цевовод или електрични водови)

8	80	Внатрешен воден транспорт
9	90	Сопствен погон

## РУБРИКА 26 - ВИД НА ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ

Се применуваат шифрите наведени за рубрика 25

## РУБРИКА 29 - ИЗЛЕЗЕН/ВЛЕЗЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН

Име на царинскиот орган	Шифра
<b>ЦЕНТРАЛНА УПРАВА НА ЦАРИНСКА УПРАВА</b>	<b>МК009000</b>
<b>I. ЦАРИНАРНИЦА СКОПЈЕ</b>	<b>МК001000</b>
Царинска испостава СКОПЈЕ 1	МК001010
Царинска испостава СКОПЈЕ 3	МК001013
Царинска испостава СКОПЈЕ 4	МК001014
Царинска испостава СКОПЈЕ 2	МК001015
Царинска испостава СЛОБОДНА ЗОНА СКОПЈЕ	МК001020
Царинска испостава ПОШТА СКОПЈЕ	МК001025
Царинска испостава АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - Отсек за стоков промет	МК001050
Царинска испостава АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - Отсек за патнички промет	МК001051
Царинска испостава БЛАЦЕ - Отсек за патнички промет	МК001071
Царинска испостава БЛАЦЕ - Отсек за стоков промет	МК001075
Царинска испостава ТЕТОВО	МК001080
Царинска испостава ЈАЖИНЦЕ	МК001091
<b>II. ЦАРИНАРНИЦА КУМАНОВО</b>	<b>МК002000</b>
Царинска испостава КУМАНОВО	МК002010
Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ТАБАНОВЦЕ	МК002021
Царинска испостава ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ - Отсек за стоков промет	МК002030
Царинска испостава ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ - Отсек за патнички промет	МК002031
Царинска испостава ПЕЛИНЦЕ	МК002041
Царинска испостава ДЕВЕ БАИР - Отсек за за стоков промет	МК002050
Царинска испостава ДЕВЕ БАИР - Отсек за патнички промет	МК002051
Царинска испостава Белановце-Станчич	МК002061
<b>III. ЦАРИНАРНИЦА ШТИП</b>	<b>МК003000</b>
Царинска испостава ШТИП	МК003010
Царинска испостава СЛОБОДНА ЗОНА Штип	МК003020
Царинска испостава ДЕЛЧЕВО - Отсек за за стоков промет	МК003030
Царинска испостава ДЕЛЧЕВО - Отсек за патнички промет	МК003031
Царинска испостава ВЕЛЕС	МК003050



<b>IV. ЦАРИНАРНИЦА ГЕВГЕЛИЈА</b>	<b>МК004000</b>
Царинска испостава БОГОРОДИЦА - Отсек за патнички промет	МК004010
Царинска испостава ГЕВГЕЛИЈА	МК004020
Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ГЕВГЕЛИЈА	МК004021
Царинска испостава ДОЈРАН	МК004031
Царинска испостава КАВАДАРЦИ	МК004040
Царинска испостава СТРУМИЦА	МК004050
Царинска испостава НОВО СЕЛО - Отсек за стоков промет	МК004060
Царинска испостава НОВО СЕЛО - Отсек за патнички промет	МК004061
<b>V. ЦАРИНАРНИЦА БИТОЛА</b>	<b>МК005000</b>
Царинска испостава БИТОЛА	МК005010
Царинска испостава МЕЏИТЛИЈА - Отсек за стоков промет	МК005020
Царинска испостава МЕЏИТЛИЈА - Отсек за патнички промет	МК005021
Царинска испостава ПРИЛЕП	МК005030
Царинска испостава ОХРИД	МК005040
Царинска испостава АЕРОДРОМ СВ.АПОСТОЛ ПАВЛЕ ОХРИД	МК005042
Царинска испостава СВ. НАУМ	МК005051
Царинска испостава СТРУГА	МК005060
Царинска испостава КАФАСАН- Отсек за стоков промет	МК005070
Царинска испостава КАФАСАН- Отсек за патнички промет	МК005071
Царинска испостава СТЕЊЕ	МК005081
Царинска испостава БЛАТО	МК005091

**РУБРИКА 31 - КОЛЕТИ И ОПИС НА СТОКАТА; ОЗНАКИ И БРОЕВИ; БРОЈ НА КОНТЕЈНЕР; БРОЈ И ВИД**

Се користат следниве шифри :

<b>Вид на колети</b>	<b>Шифра</b>
Аеросол	<b>АЕ</b>
Амбалажа	<b>РК</b>
Амбалажа картонска, со прегради за шишиња	<b>ИК</b>
Амбалажа, завиткана во хартија	<b>ИГ</b>
Амбалажа, со прозорче	<b>ИЕ</b>
Амбалажа, составна	<b>ИБ</b>
Амбалажа, составна метална	<b>ID</b>
Амбалажа, составна, дрвена	<b>ИА</b>
Амбалажа, составна, пластична	<b>IC</b>
Амбалажа, цвечеста	<b>IF</b>
Ампула, заштитена	<b>АР</b>
Ампула, незаштитена	<b>АМ</b>
Атомизер (распрскувач)	<b>АТ</b>

Багаж	LE
Бала, компримирана	BL
Бала, некомпримирана	BN
Балон (сад) плетен, заштитен	CP
Балон (сад) плетен, незаштитен	CO
Балон, заштитен	BP
Балон, незаштитен	BF
Блок	OK
Бобина	SO
Бокал	JG
Боца за плин	GB
Буре	DR
Буре (190 литри)	TI
Буре алуминиумско, со капак кој може да се извади	QD
Буре алуминиумско, со капак кој не може да се извади	QC
Буре големо (1144,98 литри)	TO
Буре големо (490,96 л)	BU
Буре големо (238 или 286 литри)	HG
Буре за вино, пиво	CK
Буре мало (од 45,36 кг)	KG
Буре од влакна	1G
Буре од шпертплоча	1D
Буре пластично, со капак кој може да се извади	QG
Буре пластично, со капак кој не може да се извади	QF
Буре челично, со капак кој може да се извади	QB
Буре челично, со капак кој не може да се извади	QA
Буре, алуминиумско	1B
Буре, дрвено	1W
Буре, дрвено, со капак кој може да се извади	QJ
Буре, дрвено, со чеп	QH
Буре, железно	DI
Буре, за масло или маст (40 литри)	FI
Буре, пластично	IH
Буре, челично	1A
Бутин за млеко	CC
Ведро	PL
Взаемно определено	ZZ
Возило	VN
Вретено	SD
Вреќа	SA
Вреќа голема, повеќепреградна	MS
Вреќа од јута	JT
Вреќа од рогозина	MT
Врзоп	BH

Гајба	CR
Гајба врамена	FD
Гајба, дрвена	8B
Гајба за млеко	MC
Гајба за овошје	FC
Гајба за пиво	CB
Гајба за рефусна стока, дрвена	DM
Гајба за рефусна стока, картонска	DK
Гајба за рефусна стока, пластична	DL
Гајба за шишиња, подлога за шишиња	BC
Гајба метална	MA
Гајба плитка	SC
Гајба, повеќеслојна, дрвена	DB
Гајба, повеќеслојна, карбонирана	DC
Гајба, повеќеслојна, пластична	DA
Гардеробер	FO
Греда	GI
Греда во сноп/врзоп/страк	GZ
Грне, пластично	3H
Грне, челично	3A
Гума	TE
Даска	PN
Даска во сноп/врзоп/страк	PZ
Единка	UN
Закачалка	HN
Инготи	IN
Инготи во сноп/врзоп/страк	IZ
Када	TB
Када, со капак	TL
Калем	BB
Канваз (платно)	CZ
Канистер	CI
Капсула	AV
Картон	CT
Касета (патрон)- <i>cartridge</i>	CQ
Кафез	CG
Кафез, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)	DG
Кафез, за прекривање	CW
Кеса	BG
Кеса еластична	FB
Кеса од ткаена пластика	5H
Кеса, голема	ZB
Кеса, еластична амбалажа	FX
Кеса за пазарење	TT

Кеса, јутена	GY
Кеса, пластична	EC
Кеса, повеќеслојна	MB
Кеса, полиетиленска	44
Кеса, со вткаена пластика, без внатрешен слој/обвивка	XA
Кеса, со вткаена пластика, водоотпорна	XC
Кеса, со вткаена пластика, заштитена против просејување	XB
Кеса, со пластичен слој	XD
Кеса, супер голема	43
Кеса, текстилна	5L
Кеса, текстилна, без внатрешен слој/обвивка	XF
Кеса, текстилна, водоотпорна	XH
Кеса, текстилна, заштитена против просејување	XG
Кеса, хартиена	5M
Кеса, хартиена, повеќеслојна	XJ
Кеса, хартиена, повеќеслојна, водоотпорна	XK
Кеса, џамбо	JB
Клопче	AL
Коверт	EN
Ковчег	CH
Ковчег патнички	TR
Количка за во продавница	FW
Комбинирано пакување, пластична кутија во алуминиумска гајба	YD
Комбинирано пакување, пластична кутија во алуминиумско буре	YC
Комбинирано пакување, пластична кутија во буре од влакна	YJ
Комбинирано пакување, пластична кутија во буре од пластика	YL
Комбинирано пакување, пластична кутија во буре од шпертплоча	YG
Комбинирано пакување, пластична кутија во дрвена кутија	YF
Комбинирано пакување, пластична кутија во кутија од даски од влакна	YK
Комбинирано пакување, пластична кутија во кутија од шпертплоча	YH
Комбинирано пакување, пластична кутија во цврсто пластично пакување	YM
Комбинирано пакување, пластична кутија во челичен сандак	YB
Комбинирано пакување, пластична кутија во челично бауре	YA
Комбинирано пакување, стаклена кутија во алуминиумска гајба	YR
Комбинирано пакување, стаклена кутија во алуминиумско буре	YQ
Комбинирано пакување, стаклена кутија во буре од влакна	YW
Комбинирано пакување, стаклена кутија во буре од шпертплоча	YT
Комбинирано пакување, стаклена кутија во дрвена кутија	YS
Комбинирано пакување, стаклена кутија во кошница исплетена од гранки	YV
Комбинирано пакување, стаклена кутија во кутија од даски од влакна	YX
Комбинирано пакување, стаклена кутија во пластично пакување кое може да се проширува	YY
Комбинирано пакување, стаклена кутија во цврсто пластично пакување	YZ
Комбинирано пакување, стаклена кутија во челичен сандак	YP

Комбинирано пакување, стаклена кутија во челично буре	YN
Комплет	KI
Конзерва, правоаголна	CA
Конзерва, со рачка и отвор	CD
Конзерва, цилиндрична	CX
Контејнер за рефус со средна големина	WA
Контејнер за рефус со средна големина, алуминиумски	WD
Контејнер за рефус со средна големина, алуминиумски, за течна состојба	WL
Контејнер за рефус со средна големина, алуминиумски, под притисок над 10 kPa	WH
Контејнер за рефус со средна големина, комбиниран	ZS
Контејнер за рефус со средна големина, комбиниран, совитлива пластика, за течна состојба	ZR
Контејнер за рефус со средна големина, комбиниран, крута пластика, за цврста состојба	ZL
Контејнер за рефус со средна големина, комбиниран, крута пластика, под притисок	ZN
Контејнер за рефус со средна големина, комбиниран, крута пластика, за течна состојба	ZQ
Контејнер за рефус со средна големина, комбиниран, совитлива пластика, за цврста состојба	ZM
Контејнер за рефус со средна големина, комбиниран, совитлива пластика, под притисок	ZP
Контејнер за рефус со средна големина, крута пластика, без подлога, за цврста состојба	ZF
Контејнер за рефус со средна големина, крута пластика, без подлога, под притисок	ZH
Контејнер за рефус со средна големина, крута пластика, без подлога	ZK
Контејнер за рефус со средна големина, крута пластика, со конструкциска опрема, за цврста состојба	ZD
Контејнер за рефус со средна големина, крута пластика, со конструкциска опрема, под притисок	ZG
Контејнер за рефус со средна големина, крута пластика, со конструкциска опрема, за течна состојба	ZJ
Контејнер за рефус со средна големина, метален	WF
Контејнер за рефус со средна големина, метален за течна состојба	WM
Контејнер за рефус со средна големина, метален, под притисок над 10 kPa	WJ
Контејнер за рефус со средна големина, метален, различен од челик	ZV
Контејнер за рефус со средна големина, од даски од влакна	ZT
Контејнер за рефус со средна големина, од шпертплоча	WY
Контејнер за рефус со средна големина, пластичен слој	WS
Контејнер за рефус со средна големина, повеќеслоен, водоотпорен	ZC
Контејнер за рефус со средна големина, природно дрво	ZW
Контејнер за рефус со средна големина, природно дрво со внатрешен слој/ обвивка	WU

Контејнер за рефус со средна големина, реконструирано дрво	ZY
Контејнер за рефус со средна големина, реконструирано дрво, со внатрешна обвивка	WZ
Контејнер за рефус со средна големина, свитлив	ZU
Контејнер за рефус со средна големина, со вткаена пластика, необоен/без обвивка	WN
Контејнер за рефус со средна големина, со вткаена пластика, обоен и со обвивка	WR
Контејнер за рефус со средна големина, со вткаена пластика, со обвивка	WQ
Контејнер за рефус со средна големина, текстилен без обвивка	WT
Контејнер за рефус со средна големина, текстилен, со вткаена пластика, со обвивка	WP
Контејнер за рефус со средна големина, текстилен, обоен	WV
Контејнер за рефус со средна големина, текстилен, обоен и со обвивка	WX
Контејнер за рефус со средна големина, текстилен, со обвивка	WW
Контејнер за рефус со средна големина, хартиен, повеќеслоен	ZA
Контејнер за рефус со средна големина, челичен	WC
Контејнер за рефус со средна големина, челичен, за течна состојба	WK
Контејнер за рефус со средна големина, челичен, под притисок над 10 kPa	WG
Контејнер за рефус со средна големина, од шперплоча	ZX
Контејнер за рефусен товар, со средна големина, од тврда пластика	AA
Контејнер за храна	FT
Контејнер, метален	ME
Контејнер, надворешен	OU
Контејнер, прилагодлив	1F
Контејнер, осумаголен	OT
Контејнер со запремина од еден bucket (околу 18 литри)	BJ
Контејнер со запремина од еден барел	BA
Контејнер со запремина од еден барел, дрвен	2C
Контејнер со запремина од еден галон	GL
Контејнер со отчитување на определена доза - <i>Dispenser</i>	DN
Контејнер, кој на друг начин не е одреден како опрема за транспорт	CN
Конус, корнет	AJ
Корито	BI
Котел (голем сад)	VA
Котур	CL
Котур за филмска лента	FP
Кош плетен	CE
Кошница	BK
Кошница за животни	PF
Кошница со поклопец	HR
Кошница, мала	PJ
Кошница, со рачка, дрвена	HB
Кошница, со рачка, картонска	HC

Кошница, со рачка, пластична	HA
Куп (поголема количина)	LT
Кутија	BX
Кутија за кибрит	MX
Кутија за чај	TC
Кутија лимена (лименка)	TN
Кутија на расклопување	NS
Кутија обвиткана со влакна	4G
Кутија од летви (скелетна)	SK
Кутија од морска пена	SE
Кутија од природно дрво	4C
Кутија од реконструирано дрво	4F
Кутија од шперплоча	4D
Кутија плетка (послужавник- <i>tray</i> )	PU
Кутија плетка (послужавник- <i>tray</i> ) која содржи хоризонтално наредени рамни предмети	GU
Кутија плетка (послужавник- <i>tray</i> ), двослоен без поклопец, дрвен	DX
Кутија плетка (послужавник- <i>tray</i> ), двослоен без поклопец, картонски	DY
Кутија плетка (послужавник- <i>tray</i> ), двослоен без поклопец, пластичен	DW
Кутија плетка (послужавник- <i>tray</i> ), еднослоен без поклопец, дрвен	DT
Кутија плетка (послужавник- <i>tray</i> ), еднослоен без поклопец, картонски	DV
Кутија плетка (послужавник- <i>tray</i> ), еднослоен без поклопец, пластичен	DS
Кутија плетка (послужавник- <i>tray</i> ), еднослоен без поклопец, полистиренски	DU
Кутија плетка (послужавник- <i>tray</i> ), тврда, со капак и можност за подредување една врз друга	IL
Кутија, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox	DH
Кутија, алуминиумска	4B
Кутија, дрвена, природно дрво, обична	QP
Кутија, дрвена, природно дрво, со филтер сидови	QQ
Кутија, за течности	BW
Кутија, пластична	4H
Кутија, пластична, растеглива	QR
Кутија, пластична, тврда	QS
Кутија, челична	4A
Куфер	CF
Куфер рачен	SU
Леген	BM
Лист	ST
Лист метален	SM
Лист од картон	CM
Лист пластичен, за завиткување	SP
Листови во сноп/врзоп/страк	SZ
Лифтван (дрвен или метален контејнер за пакување на стоки за домаќинство или лични ствари)	LV

Лонец	PT
Макара	RL
Мрежа	NT
Мрежа за овошје	RT
Мрежа, цилиндрична, пластична	NU
Мрежа, цилиндрична, текстилна	NV
Навртка	LU
Не е за употреба	NA
Незатворено	UC
Неспакувано или распакувано	NE
Неспакувано или распакувано, единечни единици	NF
Неспакувано или распакувано, повеќекратни единици	NG
Носач	TS
Обвивка челична	SV
Пакет	PC
Пакетче	PA
Пакување вакумско	VP
Пакување за првоз со комбе ("vanpack")	VK
Пакување обвиткано во стегната топлотна фолија	SW
Палета	PX
Палета, 100 x 110 см	AH
Палета, АС 4068-1993	OD
Палета, СHER 100 x 120 см	OC
Палета, СHER 40 см * 60 см	OA
Палета, СHER 80 см * 120 см	OB
Палета, ISO T11	OE
Палета, дрвена	8A
Палета, кутијаста	PB
Палета, модуларна, со прстени 80 x 100 см	PD
Палета, модуларна, со прстени 80 x 120 см	PE
Палета, модуларна, со составници 80 см x 60 см	AF
Палета, обвиткана во стегната топлотна фолија	AG
Палета, Triwall	TW
Парче	PP
Платформа со неспецифицирана тежина или димензија	OF
Плоча	BD
Плоча во сноп/врзоп/страк	BY
Плоча, метална/стаклена	PG
Плоча, метална/стаклена во сноп/врзоп/страк	PY
Појас	B4
Покривка	CV
Полица	RK
Полица, закачалка за облека	RJ
Потпирач	SI



Прачка	BR
Прачки во сноп/врзоп/страк	BZ
Прстен	RG
Рамка	FR
Резервоар, еластичен	FE
Резервоар контејнер, за течности и гасови во рефус	TG
Резервоар, правоаголен	TK
Резервоар, цилиндричен	TY
Рефус, гас (при 1031 mbar и 15°C)	VG
Рефус, метален отпад	VS
Рефус, тврда состојба, големи делови ("грутки")	VO
Рефус, тврда состојба, зрнаста состојба ("зрна")	VR
Рефус, тврда состојба, ситни честички ("прав")	VY
Рефус, течен гас (при невообичаени температури/притисок)	VQ
Рефус, течна состојба	VL
Ролна	RO
Сад, дрвен	AD
Сад завиткан во пластика	MW
Сад од влакна	AB
Сад од хартија	AC
Сад рачен пренослив, пластичен, со капак кој може да се извади	QN
Сад рачен пренослив, пластичен, со капак кој не може да се извади	QM
Сад рачен пренослив, правоаголен	JC
Сад рачен пренослив, со капак кој може да се извади	QL
Сад рачен пренослив, со капак кој не може да се извади	QK
Сад рачен пренослив, цилиндричен	JY
Сад, метален	MR
Сад, пластичен	PR
Сад, со покрив на преклоп (Clamshell)	AI
Сад, стаклен	GR
Сандак	CS
Сандук, дрвен	7B
Сандук за во кола	7A
Сандак мртвечки	CJ
Сандак со плетена подлога	ED
Сандак со плетена подлога, дрвен	EE
Сандак со плетена подлога, картонски	EF
Сандак со плетена подлога, метален	EH
Сандак со плетена подлога, пластичен	EG
Сандак, изотермичен	EI
Сандак, челичен	SS
Свиток	BT
Сет	SX
Слаб	SB

Сложено пакување, пластичен сад	6H
Сложено пакување, стаклен сад	6P
Сноп	BE
Сноп, дрвен	8C
Стомна	PH
Тава	P2
Табла	T1
Тегла	JR
Топка	AL
Торба	PO
Торба, багажна	TT
Торбичка со ароматични билки	SH
Трупец (труп на дрво)	LG
Трупци во сноп/врзоп/страк	LZ
Туба	TU
Туба, во сноп/страк	TZ
Туба, со млазница	TV
Хартија преградна (измеѓу)	SL
Цевка	PI
Цевка склоплива	TD
Цевки, во сноп/врзоп/страк	PV
Цилиндар	CY
Чаура	SY
Чаша	CU
Шипка	RD
Шипки во сноп/врзоп/страк	RZ
Шише големо, со плетена обвивка, заштитено	DP
Шише големо, со плетена обвивка, незаштитено	DJ
Шише за во џеп (пљоска)	FL
Шише стаклено исплетено со гранки	WB
Шише, заштитено, крушковидно	BV
Шише, заштитено, цилиндрично	BQ
Шише, незаштитено, крушковидно	BS
Шише, незаштитено, цилиндрично	BO
Шишенце за лекови	VI

### РУБРИКА 33 - ТАРИФНА ОЗНАКА

**Шифра за прва и втора подрубрика** – тарифната ознака од номенкатурата на Царинската тарифа (десет цифри)

**Шифри за трета, четврта и петта подрубрика** (дополнителни шифри од базата на податоци на Интегрираната тарифа -ТАРИМ)

ТАРИМ дополнителните шифри се составени од 4 карактери, од кои првиот карактер е видот на дополнителната шифра, што ја дефинира нејзината улога и ја означува нејзината примена за различни тарифни и нетарифни мерки.

Вид дополнителна ознака	Опис
X	Загрозени видови животни
Y	Загрозени видови растенија
W	Загрозени видови габи
R	Супстанции кои ја оштетуваат озонската обвивка
T	Дроги и психотропни супстанции
U	Прекурзори
Z	Забрани
Q	Акциза
V	ДДВ
S	Стапка на давачка

Следните три карактери од дополнителната ознака го сочинуваат серискиот број на шифрата.

Дополнителните шифри може да се видат во базата на податоци на Интегрираната тарифа – ТАРИМ.

Различните дополнителни шифри се однесуваат на различни мерки.

1. Доколку за нетарифните мерки има дополнителни шифри, тогаш економските оператори прво мора да ги внесат дополнителните шифри што се однесуваат на мерките за забрана и ограничувања (нетарифни мерки) во подрубрика три и четири од рубрика 33 (доколку за истата тарифна ознака во исто време се применуваат две различни нетарифни мерки).
2. Доколку за тарифните мерки и другите даночни или царински мерки се применуваат дополнителни шифри, економскиот оператор мора да ги внесе дополнителните шифри за другите мерки како акциза, еколошка такса и ДДВ во подрубрика четири и пет (доколку во исто време се применуваат мерки за акциза или еколошка такса и ДДВ, тогаш и двете подрубрики мора да се пополнат).

Забелешка: Доколку економскиот оператор треба да користи повеќе од две дополнителни шифри, а за стоките што ги декларира нема ограничувања, тогаш економскиот оператор може да ги користи сите рубрики за национални тарифни и даночни мерки.

#### **Примери на примена на дополнителните ознаки:**

**Пример1:** Доколку две нетарифни мерки се применливи (контрола на увоз на наркотични дроги и психотропни супстанции и контрола на увоз на загрозени и заштитени диви растенија, фунги и животни и делови од нив) во исто време за истата тарифна ознака, а и за двете мерки треба да се применат дополнителни шифри, тогаш економскиот оператор мора да гиполни и двете подрубрики од рубрика 33 од ЕЦД (подрубрика три и четири) со соодветните дополнителни шифри. На пример, за првата нетарифна мерка економскиот оператор мора да ја внесе дополнителната шифра T001 во подрубрика три од рубрика 33 од ЕЦД. Во однос на втората нетарифна мерка,

економскиот оператор мора да ја внесе дополнителната ознака Y001 во подрубрика четири од рубрика 33 од ЕЦД.

Доколку една од мерките се однесува на забрани, а друга на ограничувања, тогаш економскиот оператор прво мора да ја внесе дополнителната шифра што се однесува на забраните, а потоа на ограничувањата.

Пример 2: Доколку економскиот оператор сака да пресмета акциза за производ со етил алкохол во износ од 340 МКД/л alc. 100%, тогаш мора да ја внесе ТАРИМ дополнителната шифра Q044 во рубрика четири или пет.

Пример 3: Доколку економскиот оператор треба да ги дефинира дополнителните шифри за мерките за акцизи или еколошка такса и ДДВ мерка, тогаш и двете дополнителни шифри за акциза и ДДВ мора да се внесат во ЕЦД. За тарифната ознака 3003 10 00 00, економскиот оператор мора да пријави кој вид на акцизен производ се увезува (на пример шифра Q043 за производи што содржат етил алкохол повеќе од 1,2% волумен) и да декларира ДДВ стапка со дополнителната ознака V001 во зависност од намената (примена на вообичаена ДДВ стапка од 18%). Во овој случај економскиот оператор мора да ја пополни подрубриката четири од ЕЦД со дополнителната шифра Q043 и подрубрика пет со дополнителната шифра V001 за ДДВ мерка.

## РУБРИКА 34 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО

Во рубриката 34а се употребуваат шифрите од рубрика 15а

## РУБРИКА 36 - ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛИ

Шифрата која се запишува во оваа рубрика е составена од три бројки и тоа:

### а) Првата бројка од шифрата

1	Тарифен аранжман erga omnes
3	Тарифни преференцијали

### б) Следните две бројки од шифрата

00	Ништо од подолу наведеното
10	Тарифно одложување (намалување или укинување на царинските давачки)
15	Тарифно одложување (намалување или укинување на царинските давачки) со точно определена крајна употреба
18	Тарифно одложување (намалување или укинување на царинските давачки) со потврда за специјалниот вид на производот
19	Привремено одложување за увезени стоки со сертификат за воздушна безбедност
20	Тарифна квота
23	Тарифна квота со точно определена крајна употреба
25	Тарифна квота со потврда за специјалниот вид на производот

28	Тарифна квота која следи по извоз за облагородување
40	Посебна крајна употреба која произлегува од Царинската тарифа

в) комбинации на шифрите за преференцијали

Рубрика 36	Употреба на тарифни мерки согласно член 19 став (3) точки в) до е) од Законот
100	Егга отнес царински давачки (вообичаени царински давачки во согласност со член 19 став (3) точка в) од Законот). Во овој случај не се бара примена на преференцијална царина или не е предвидена преференцијална царина.
110	Егга отнес автономно тарифно одложување (намалување или укинување на царинските давачки).
115	Егга отнес автономно тарифно одложување (намалување или укинување на царинските давачки) во зависност од крајната употреба на стоката. Некои одложувања под шифра 110 се одобруваат во зависност од крајната употреба на стоката, а во согласност со член 95 од Законот)
118	Егга отнес автономни тарифни мерки врз основа на посебна потврда за специјалниот вид на производот
119	Егга отнес привремено одложување за увезени стоки со сертификат за воздушна безбедност.
120	Тарифна квота различна од преференцијалните. Вклучува СТО и автономна тарифна квота, егга отнес квота и квота поврзана со непреференцијално потекло
123	Тарифна квота, различна од преференцијалната, во зависност од крајната употреба на стоката Некои тарифни квоти под шифра 123 се одобруваат во зависност од крајната употреба на стоката, а согласност со член 95 од Законот)
125	Тарифна квота, различна од преференцијалната, врз основа на посебна потврда за специјалниот вид на производот
128	Егга отнес тарифна квота, која може да се бара, ако претходната постапка била извоз за облагородување
140	Одложување (укинување или намалување) на увозните давачки во зависност од крајната употреба на стоката Сите примери, кога од крајната употреба на стоката се применуваат намалени или нула царинските давачки, се вградени во тарифни ознаки на Царинската тарифа и се поврзани со забелешка: „Распоредувањето во овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи“
300	Преференцијална царина без дополнителни услови и ограничувања (вклучувајќи и плафони) Употреба на преференцијална царина врз основа на соодветен договор
310	Преференцијални договори - тарифно одложување (намалување или укинување на царинските давачки). Употреба на преференцијална царина врз основа на соодветен договор во случај кога како основа за пресметување е земена намалена царина врз основа на автономно тарифно одложување.

<b>315</b>	Преференцијални договори - тарифно одложување (намалување или укинување на царинските давачки) со точно определена крајна употреба. Некои преференцијални одложувања (намалување или укинување на царинските давачки) под шифрата 310 се одобруваат во зависност од крајната употреба; посебна употреба согласно член 95 од Законот.
<b>318</b>	Преференцијална царина врз основа на посебна потврда
<b>320</b>	Преференцијална тарифни квота Преференцијалната царина се применува во рамките на ограничувањата за квотата
<b>323</b>	Преференцијална тарифна квота во зависност од крајната употреба на стоката Некои преференцијални тарифни квоти под шифра 320 се одобруваат во зависност од крајната употреба на стоката; посебна употреба согласно член 95 од Законот.
<b>325</b>	Преференцијална тарифна квота врз основа на посебна потврда за специјалниот вид на производот
<b>340</b>	Преференцијални увозни давачки во зависност од крајната употреба на стоката

## РУБРИКА 37 - ПОСТАПКА

### а) Шифри за прва подрубрика

Шифрите кои треба да се запишат во оваа подрубрика се шифри со четири бројки, составени од шифра од две бројки која ја означува бараната постапка после која следат вторите две бројки кои ја означуваат претходната постапка. Листата со двобројчани шифри е дадена подолу.

„Претходна постапка“ значи постапка во која стоката била ставена пред да биде ставена во бараната постапка.

Кога претходната постапка е постапка на складирање или привремен увоз, или кога стоката дошла од слободна зона, се запишува соодветна шифра за претходна постапка, освен ако стоката била ставена во царинска постапка со економски ефект (увоз за облагородување, извоз за облагородување или преработка под царинска контрола).

На пример, повторен извоз на стока увезена во царинска постапка на увоз за облагородување (систем на одложено плаќање) која била ставена во постапка на царинско складирање = 3151 (не 3171). (Прва операција = 5100; втора операција = 7151: повторен извоз = 3151).

Исто така, кога привремено извезената стока повторно се увезува, ставањето во една од погоренаведените одложувачки постапки ќе се смета како обичен увоз во рамките на таа постапка. Се смета дека стоката повторно се увезува само кога истата е пуштена во слободен промет.

На пример, повторно се увезува стока која се пушта во слободен промет која претходно е извезена во царинска постапка на извоз за облагородување и ставена во постапка на царинско складирање = 6121 (не 6171). (Прва операција: привремен извоз за облагородување = 2100; втора операција: ставање на стока во царински склад = 7121; трета операција: пуштање во слободен промет = 6121).

Шифрата обележана во листата подолу со буквата (а) не може да се употреби како први две бројки од шифра за постапка, туку само ја означува претходната постапка.

## Листа на постапки

Шифра	Вид на постапка
00	Оваа шифра се употребува доколку немало претходна постапка (а)
10	Конечен извоз
11	Извоз на добиени производи кои се добиени од истоветна стока во постапка на увоз за облагородување (систем на одложено плаќање) пред увозната стока да биде ставена во постапка
21	Привремен извоз во постапка на извоз за облагородување
23	Привремен извоз за враќање во непроменета состојба
31	Повторен извоз
40	Пуштање во слободен промет
41	Пуштање во слободен промет во рамките на постапката увоз за облагородување (систем на враќање на увозни давачки)
45	Пуштање во слободен промет на стока која се сместува во акцизен склад или во место на повластено користење
47	Пуштање во слободен промет во постапка на увоз за облагородување (систем на враќање на увозни давачки) во слободна зона или слободен склад
48	Пуштање во слободен промет на заменувачки производи во постапка на извоз за облагородување пред извозот на стоката за привремен извоз (претходен увоз)
51	Увоз за облагородување (систем на одложено плаќање)
53	Привремен увоз
56	Увоз за облагородување (систем на одложено плаќање) во слободна зона или слободен склад
61	Повторен увоз со пуштање во слободен промет
71	Ставање на стока во постапка на царинско складирање
78	Внесување на стока во слободна зона или слободен склад
91	Ставање на стока во постапка на преработка под царинска контрола
93	Уништување (под царински надзор)

### б) Шифри за втора подрубрика

- Оваа подрубрика се пополнува за специфични постапки, со шифра составена од буква после која следат две бројки кои мора да се употребат, која ја означува категоријата определена на следниот начин:

Увоз за облагородување	Ахх
Извоз за облагородување	Вхх
Ослободување	Схх
Привремен увоз	Дхх
Друго	Фхх

Ако не се применуваат специфични постапки се запишува шифрата „000“.

**Увоз за облагородување (УО)**  
(Член 128 од Законот)

Постапка	Шифра
<b>Увоз</b>	
Стока ставена во постапка на УО (систем на одложено плаќање) и наменета за воена употреба во странство	A02
Стока ставена во постапка на УО (систем на враќање на увозни давачки) и наменета за воена употреба во странство	A06
<b>Извоз</b>	
Добиени производи ставени во постапка на УО и наменети за воена употреба во странство	A53

**Извоз за облагородување (ИО)**  
(Член 158 од Законот)

Постапка	Шифра
<b>Увоз</b>	
Враќање на добиени производи кога претходно биле платени давачките	B01
Враќање на добиени производи после поправка под гаранција	B02
Враќање на добиени производи после замена под гаранција	B03
Враќање на добиени производи после извршен извоз за облагородување во случај на крајна употреба	B04
Враќање на добиени производи со делумно ослободување од увозни давачки кога трошоците за операциите за облагородување се употребени за пресметка на царинската вредност (член 402 од Уредбата)	B05
<b>Извоз</b>	
Стока увезена во постапка на увоз за облагородување, која се извезува за поправка во постапка на извоз за облагородување	B51
Стока увезена во постапка на увоз за облагородување, која се извезува за замена под гаранција	B52

**Ослободување од плаќање на увозни давачки**  
(Член 8 и 193 до 198 од Законот и ослободување согласно други закони)

	Број на член	Шифра
Воени сили на договорните страни на Северноатлантскиот пакт	8	C01
Меѓународен договор кон кој Република Северна Македонија пристапила, го прифатила или ратификувала	8	C02



Шефови на странски држави и претставници на шефови на странски држави во посебни мисии, како и членовите на нивната придружба, за предмети наменети за нивни службени потреби и лична употреба	193 став (1) точка 1	C03
Меѓународни и меѓудржавни организации со седиште во Република Северна Македонија, односно нивни претставништва во Република Северна Македонија, во време на вршење на својата дејност во Република Северна Македонија - за предмети наменети за нивни службени потреби	193 став (1) точка 2	C04
Дипломатски и конзуларни претставништва на странски држави во Република Северна Македонија за предмети наменети за нивни службени потреби	193 став (1) точка 3	C05
Шефови на странски дипломатски претставништва во Република Северна Македонија и членовите на нивните потесни семејства - за предмети наменети за нивна лична употреба	193 став (1) точка 4	C06
Дипломатскиот персонал на странските дипломатски претставништа во Република Северна Македонија и членовите на нивните потесни семејства, за предмети наменети за нивна лична употреба	193 став (2) точка 1	C07
Конзуларниот персонал на странските конзуларни претставништа во Република Северна Македонија и членовите на нивните потесни семејства, за предмети наменети за нивна лична употреба	193 став (2) точка 2	C08
Персоналот на странските дипломатски и конзуларни претставништва во Република Северна Македонија за предмети за домаќинство увезени во рок од 12 месеци од денот на нивното доаѓање во Република Северна Македонија	193 став (2) точка 3	C09
Домашни патници за предмети со мала вредност	194 став (1) точка 2	C10
Државјани на Република Северна Македонија и странски државјани за предмети од некомерцијална природа со мала вредност испратени од странство од физички лица	194 став (1) точка 3	C11
Државјани на Република Северна Македонија и странски државјани, за лекови за лична употреба што ги носат со себе или ги добиваат во пратки од странство	194 став (1) точка 4	C12
Инвалиди, за специјална опрема и технички помагала што ги користат непосредно за живот и работа, како и за резервни делови за користење на таквата опрема и помагала, освен патнички автомобили, доколку ги донесат или добијат од странство заради лична употреба	194 став (1) точка 5	C13
Инвалиди од I и II категорија, кои по спроведената професионална рехабилитација се оспособени за одредена дејност, за опрема за вршење на таа дејност која не се произведува во Република Северна Македонија	194 став (1) точка 6	C14
Државјани на Република Северна Македонија и странски државјани кои имаат одобрен постојан престој во Република Северна Македонија, за лични предмети кои ги наследиле во	194 став (1) точка 8	C15

странство

Државјани на Република Северна Македонија кои живеат во пограничниот појас, за растителни и животински производи (предмети) добиени на сопствените имоти во пограничниот појас на соседна држава, како и за подмладок и други производи стекнати од стоката што ја имаат на тие имоти заради полски работи, паша или презимување	194 став (1) точка 9	C16
Државјани на Република Северна Македонија - студенти и ученици кои се школуваат во странство, како и странски ученици и студенти кои се школуваат во Република Северна Македонија, за учебни помагала што за сопствена употреба со себе ги носат од странство	194 став (1) точка 10	C17
Државјани на Република Северна Македонија и странски државјани, за одликувања, медали, пехари, споменици и слични предмети од симболичен карактер добиени во странство на натпревари, изложби и приредби од меѓународно значење	194 став (1) точка 11	C18
Научници, книжевници и уметници за сопствените дела што ги внесуваат од странство	194 став (1) точка 12	C19
Државните органи или регистрирани хуманитарни или добротворни организации, за стока која е наменета за бесплатна поделба на жртвите од природни или други непогоди или за стока која останува во сопственост на тие организации, а која е наменета за бесплатно ставање на располагање на жртвите на тие непогоди	195 став (1) точка 1	C20
Регистрирани хуманитарни или добротворни организации, за стока која ја увезуваат од странство за извршување на нивните хуманитарни активности	195 став (1) точка 2	C21
Противпожарни организации и други спасувачки служби, за техничка противпожарна опрема и спасувачка опрема, противпожарни возила и други спасувачки возила и резервни делови, кои при увозот се наменети исклучиво за извршување на противпожарна и спасувачка дејност	195 став (1) точка 3	C22
Јавни музеи и јавни уметнички галерии - за збирки и уметнички предмети	195 став (1) точка 4	C23
Јавните библиотеки - за библиотекарски материјал	195 став (1) точка 5	C24
Јавни архиви - за репродуцирано архивско градиво	195 став (1) точка 6	C25
Инвалидски организации на специфична опрема, уреди, инструменти и технички помагала, освен патнички автомобили, како и резервни делови и потрошни материјали за таа опрема, уреди, инструменти и технички помагала	195 став (1) точка 7	C26
Опрема и резервни делови (освен автомобили и канцелариски мебел и материјал) врз основа на влог на странско лице	196 став (1) точка 1	C27
Предметите што се увезуваат, а имаат образовен, научен и културен карактер, согласно прописот од член 199 од Законот, како и научни инструменти и апарати, како и нивни резервни делови кои се увезуваат во некомерцијални цели и кои не се произведуваат во Република Северна Македонија	196 став (1) точка 2	C28

Терапевтски супстанции од човеково потекло, реагенси за определување на крвни групи и на типови ткива	196 став (1) точка 3	C29
Лабораториски животни и биолошки или хемиски супстанции наменети за истражување	196 став (1) точка 4	C30
Мостри на стока со мала вредност	196 став (1) точка 5	C31
Печатен рекламен материјал	196 став (1) точка 6	C32
Производи наменети за употреба на саеми, трговски изложби или слични манифестации	196 став (1) точка 7	C33
Стока која се увезува заради испитување, истражување, анализирање или тестирање	196 став (1) точка 8	C34
Трговски марки, модели или дизајни и нивните придружни документи, како и поднесоци за признавање на патенти за пронајдоци или слично, што им се доставуваат на организациите за заштита на авторските права или правата од индустриска сопственост	196 став (1) точка 9	C35
Туристички пропаганден материјал	196 став (1) точка 10	C36
Фармацевтските производи за здравствена или ветеринарна намена што се употребуваат при меѓународни спортски манифестации организирани во Република Северна Македонија	196 став (1) точка 11	C37
Материјали потребни за прицврстување и за заштита на стоката во текот на нејзиниот транспорт	196 став (1) точка 12	C38
Подлога и храна за добиток и животни во текот на нивниот транспорт	196 став (1) точка 13	C39
Материјали за изградба, одржување или украсување на спомен обележја на жртвите од војните или гробишта за жртвите од војните	196 став (1) точка 14	C40
Ковчези со тела, погребни урни со пепел и придружни погребни предмети	196 став (1) точка 15	C41
Документи кои се испратени бесплатно до државните органи	197 став (1) точка 1	C42
Изданија на странски влади и официјални меѓународни органи наменети за бесплатно делење	197 став (1) точка 2	C43
Предмети кои се поднесуваат како докази или за слични цели пред судовите или други државни органи	197 став (1) точка 3	C44
Примероци на потписи и печатени циркулари кои се однесуваат на потписи кои се праќаат како дел од вообичаена размена на информации меѓу јавни служби или меѓу банки	197 став (1) точка 4	C45
Службени печатени материјали испратени до Народна банка на Република Северна Македонија	197 став (1) точка 5	C46
Извештаи, изјави, белешки, проспекти, обрасци за пријавување и други документи кои се изготвени од фирми регистрирани во странство и испратени до сопственици или носителите на хартии од вредност издадени од тие фирми	197 став (1) точка 6	C47
Снимени медиуми-носители на податоци (издупчени картички, тонски записи, микрофилмови и др.) кои се користат за пренос на	197 став (1) точка 7	C48

информации испратени бесплатно до адресантот, сè додека увозот на тие медиуми-носители на податоци не доведува до злоупотреба или до значајно нарушување на конкуренцијата		
Досијеа, архиви, печатени обрасци и други документи кои се користат на меѓународни состаноци, конференции или конгреси, како и извештаи за тие собири	197 став (1) точка 8	C49
Планови, технички цртежи, нацрти, описи и други слични документи увезени за добивање или исполнување на нарачки во странство или за учество на конкурси или натпревари кои се одржуваат на царинското подрачје	197 став (1) точка 9	C50
Документи кои се користат при спроведување на испити на царинското подрачје, кои ги спроведуваат институции со седиште во странство	197 став (1) точка 10	C51
Печатени обрасци кои се користат како службени документи во меѓународниот промет на возила или стока, во рамките на меѓународни конвенции	197 став (1) точка 11	C52
Печатени обрасци, етикети, билети и слични документи кои се испратени од странски превозници или хотели до туристички агенции со седиште во царинското подрачје	197 став (1) точка 12	C53
Печатени обрасци и билети, коносмани, товарни листови и други комерцијални или канцелариски документи кои веќе се искористени	197 став (1) точка 13	C54
Службени печатени обрасци од странски земји или од меѓународни органи, и печатени материјали кои се во согласност со меѓународни стандарди испратени за распределба од странски здруженија до соодветни здруженија со седиште во царинското подрачје	197 став (1) точка 14	C55
Фотографии, слајдови и стандардни подлоги за фотографии, без оглед дали се титлувани, испратени до новински агенции или издавачи на весници или списанија	197 став (1) точка 15	C56
Стока која како подарок е добиена од странски донатори, како и увезена стока купена со паричните средства добиени како подарок на државните органи, општините и градот Скопје и на јавно правни субјекти	198 став (1) точка 1	C57
Стока наменета за реализација на проект кој е финансиран со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Северна Македонија и странски донатори, ако во тој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки, како и стока наменета за реализација на проектите кои се финансирани во рамките на Инструментот за претпристапна помош (ИПА), кој се спроведува во услови на децентрализирано управување, и за делот на средствата од националното кофинансирање обезбедено од Буџетот на Република Северна Македонија или задолжување.	198 став (1) точка 2	C58
Стока која се користи како опрема во технолошко индустриска развојна зона	Член 42 од Закон за технолошко	C60

Изборен материјал	индустриски развојни зони Член 11 став (1) од Изборниот законик	C61
Спортски федерации на Република Северна Македонија за спортска опрема и реквизити кои ги добиваат како подарок од странски донатори, како и увезена спортска опрема и реквизити купени со парични средства добиени како подарок	195 став (1) точка 8	C62
Пратки со мала вредност испорачани од странство за примачи во земјата	196 став (1) точка 16	C63
Стоки наменети за изградба на патна делница Миладиновци - Штип и патна делница Кичево – Охрид	Член 16 став (1) од Закон за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци - Штип и патна делница Кичево – Охрид	C64
Опрема наменета за научно-истражувачка и иновациска дејност	196 став (1) точка 17	C65
Пратки со мала вредност испорачани од странство за примачи во земјата чија вкупна вредност по пратка не го надминува износот од 22 евра во денарска противвредност	27-6 став (1) точка 26-а) од ЗДДВ	C66
Ослободување од плаќање на царина и ДДВ при поврат на домашна стока (само ако се враќа на исто лице)	5-а став (2) од ЗТИРЗ	C67
Патници кои доаѓаат од странство за предмети наменети за нивни лични потреби за време на патувањето во странство (личен багаж)	194 точка 1) ЦЗ	C68
Конзуларни претставништва раководени од почесни конзули за моторни возила за службени потреби, при увоз, се ослободуваат од данок на моторни возила во износ од 50% од пресметаниот данок на моторни возила.	15 став (7) од ЗДМВ	C69

**Привремен увоз  
(Закон и Уредба)**

Постапка	Број на член од Уредбата	Шифра
Палети	368	D01
Контејнери	369	D02
Транспортни средства	370	D03
Лични предмети и стока за спортски цели увезени од патници	375	D04

Материјали за помош при непогоди	376	D06
Медицинска, хируршка и лабораториска опрема	377	D07
Животни	378	D08
Стока наменета за активности специфични за пограничната зона	378	D09
Медиуми - носачи на звук, слика или податоци	379	D10
Рекламен материјал	379	D11
Професионална опрема	380	D12
Педагошки материјал и научна опрема	381	D13
Амбалажа, полна	382	D14
Амбалажа, празна	382	D15
Калапи, матрици, модели, нацрти, скици, инструменти за мерење, проверка и тестирање и други слични предмети	383	D16
Специјален алат и инструменти	383	D17
Стока подложена на тестирање	384(a)	D18
Стока на која мора да се извршат тестирања, согласно купопродажниот договор	384(б)	D19
Стока која се употребува за вршење на тестирање	384(в)	D20
Мостри	385	D21
Заменувачки производи	386	D22
Стока која треба да се изложи или употреби на јавни настани	387(1)	D23
Стока за која е потребно одобрување (два месеци)	387(2)	D24
Уметнички дела, колекционерски предмети и антиквитети	387(3а)	D25
Стока увезена со цел за нејзина продажба на аукција	387(3б)	D26
Резервни делови, прибор и опрема	388	D27
Стока која се увезува во посебни случаи кои немаат економски ефект	389(б)	D28
Стока која се увезува повремено и за рок не подолг од три месеци	389(а)	D29

	Број на член од Законот	Шифра
Привремен увоз со делумно ослободување од увозни давачки	155	D51
Пуштање на стока во слободен промет по постапка на привремен увоз со делумно ослободување од плаќање на увозни давачки (со платен ДДВ)	157	D52

### Друго

Постапка	Шифра
<b>Увоз</b>	
Ослободувањето од плаќање на увозни давачки за вратена стока (Член 201 од	F01

Законот)	
Ослободувањето од плаќање на увозни давачки за вратена стока (Специјални околности наведени во Член 429 (2) од Уредбата (поправка или враќање во исправна состојба)	F03
Добиени производи кои се враќаат откако биле првобитно извезени или повторно извезени (Член 203 од Законот)	F04
Преработка под царинска контрола кога се смета дека економските услови се исполнети (Член 364 (1) од Уредбата)	F11
Пуштање во слободен промет на стока за настани или за продажба во постапка на привремен увоз, со примена на елементи за утврдување на давачки кои важат во моментот на прифаќање на декларацијата за пуштање на стока во слободен промет	F41
Пуштање во слободен промет на добиени производи во случај кога се применуваат увозни давачки соодветни за тие добиени производи (Член 136(a) од Законот)	F42
Пуштање во слободен промет на стока која била ставена во постапка на увоз за облагородување, или пуштање во слободен промет на добиени производи без компензаторни камати (Член 330 став 4 од Уредбата)	F43
Пуштање во слободен промет на стока ослободена од плаќање на ДДВ согласно член 27 став (1) точка 1 од Законот за ДДВ	F44
Ослободување од плаќање на ДДВ на увоз на добра во технолошките индустриски развојни зони под услов истите да не се пуштени во слободен промет, односно да не се наменети за крајна потрошувачка (Член 5-а став (2) од ЗТИРЗ)	F45
Измемање од потребни дозволи, одобренија, сертификати за стока која ја изнесуваат/извезуваат или внесуваат/увезуваат физички лица	F46
Измемање од потребни дозволи, одобренија, сертификати за стока која ја изнесуваат/извезуваат или внесуваат/увезуваат и ослободување од плаќање на царина и ДДВ за физички лица	F47
Пуштање во слободен промет на акцизни добра за кои акцизата е платена со купувањето на контролните марки (на амбалажата на производите кои се царинат е залепена контролна марка)	F50 <sup>3</sup>
Пуштање во слободен промет на акцизни добра за кои акцизата не е платена а се обележуваат со контролни марки	F55
Пуштање во слободен промет на акцизни добра во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг, до акцизен склад со акцизен документ (акцизата не е платена при увоз)	F60
Пуштање во слободен промет на акцизни добра во постапка непостоење на услови за настанување на акцизен долг до имател на акцизно одобрение со акцизен документ (акцизата не е платена при увозот)	F65

#### **РУБРИКА 40 - ЗБИРНА ДЕКЛАРАЦИЈА/ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ**

Во оваа рубрика се запишуваат најмногу 42 карактера (ап..42).

<sup>3</sup> Шифрата F50 ќе се користи до донесување на новиот Закон за акцизи

Секоја шифра е составена од три компоненти, кои се одделени со црточки (-). Првата компонента (со еден карактер) и се употребува за разграничување на една од трите подолу спомнати категории. Втората компонента (со 6 карактери) која се состои од комбинација на бројки и/или букви, служи за да се идентификува видот на документ. Третата компонента (со 35 карактера) ги означува податоци потребни да се препознае документот, неговиот идентификационен број или друга препознатлива ознака.

1. Првата компонента (a1):

збирна декларација, се означува со „X“,

иницијална декларација, се означува со „Y“,

претходен документ, се означува со „Z“,

2. Втората компонента (ap..6):

Се избира кратенката за документот од „листата на кратенки за документи“.

При спроведување на поедноставена постапка согласно член 88 став (1) точка (в) од Законот се користи шифрата „CLE“, која ја означува референцата на записот на стоката во евиденцијата.

3. Третата компонента (ap..35):

Се наведува идентификациониот број или друга препознатлива ознака на документот.

Примери:

- Претходниот документ е T1 транзитен документ со број „19MK004061364518T8“. Шифрата е „Z-821-19MK004061364518T8“. („Z“ за претходен документ, „821“ за транзитна постапка и „19MK004061364518T8“ за регистерски број на документот).
- Претходниот документ е збирна декларација за привремено чување со број „19MKSD101000000CD5“ се користи како збирна декларација. Шифрата е „X-337-19MKSD101000000CD5“. („X“ за збирна декларација, „337“ за збирна декларација за привремено чување и „19MKSD101000000CD5“ идентификационен број на збирната декларација за привремено чување).
- Стоката била запишана во евиденцијата на 14 февруари 2019. Шифрата е „Y-CLE-20190214-5“ („Y“ означува дека постои иницијална декларација, „CLE“ за „запишување во евиденцијата“, „20190214“ за датум на запишување, „2005“ годината, „02“ месецот, „14“ денот и „5“ за референца за запишување во евиденцијата).

**Листата на кратенки за документи<sup>(16)</sup>**

Контејнерска листа	235
Товарница (забелешка на испорака)	270
Пакинг листа	271
НАТО 302 документ	302
Проформа фактура	325
Збирна декларација за привремено чување на стока	337

<sup>(16)</sup> Шифрите T-, T2, T2ATA, T2CIM, T2F, T2SM и T2TIR можат да се применуваат само доколку стоката била ставена на увид во одредената испостава заради завршување на заедничка транзитна постапка согласно Конвенцијата за заедничка транзитна постапка. Шифрите T2L и T2LF можат да користат како претходен документ само при започнување на транзитна постапка.



Влезна збирна декларација	355
Комерцијална фактура	380
Домашен авионски товарен лист (House waybill)	703
Мастер бродски товарен лист	704
Бродски товарен лист	705
„СІМ“ товарен лист (железница)	720
Патен лист „SMGS“	722
Патен товарен лист „CMR“	730
Авионски товарен лист „AWB“	740
Мастер авионски товарен лист „AWB“	741
Експресен товарен лист (поштенски пратки)	750
Мултимодален/комбиниран транспортен документ	760
Карго манифест	785
Список на пратки (Бордеро)	787
Транзитна декларација (Т-)	820
Транзитна декларација (Т1)	821
Транзитна декларација (Т2)	822
ТИР карнет	952
АТА карнет	955
Електронски административен документ/Акцизен документ	AAD
Референца/датум на записот на стоката во евиденцијата	CLE
Извозна декларација	EXMK
Извозна декларација – посебни ситуации	EXN
Акцизен документ – резервна постапка	FAD
Информативен лист ИНФ 3	IF3
Информативен лист ИНФ 8	IF8
Увозна декларација	IM
Увозна декларација – посебни ситуации	IMN
Усна увозна декларација	IO
Карго манифест - поедноставена постапка	MNS
АТА карнет – стока на Унијата	T2ATA
„СІМ“ товарен лист (железница) – стока на Унијата	T2CIM
Транзитна декларација (Т2F)	T2F
Документ за статус на стоката како стока на Унијата (Т2L)	T2L
Документ за статус на стоката како стока на Унијата (Т2LF)	T2LF
Транзитна декларација (Т2SM)	T2SM
ТИР карнет – стока на Унијата	T2TIR
Друго	ZZZ

Ако претходниот документ е изготвен со употреба на ЕЦД, кратенката е едентична со шифрата од првата подрубрика на рубрика 1 наведена во ЕЦД употребен како претходен документ.

#### РУБРИКА 41 - КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦА МЕРА

Во оваа рубрика се запишуваат најмногу 11 карактери од кои најмногу три можат да бидат децимали и истата се користи за узразување на количина во единица мерка само во случај кога единицата мерка пропишана во Законот за царинска тарифа е различна од килограм.

#### РУБРИКА 43 - ВРЕДНОСНА МЕТОДА

Во зависност од употребените методи за утврдување на царинската вредност на увезената стока, се користат следниве шифри:

Шифри	Соодветен член од Законот	Метод
1	28	Трансакциска вредност на увезена стока
2	29	Трансакциска вредност на идентична стока
3	30	Трансакциска вредност на слична стока
4	32	Метода на дедуктивна вредност
5	33	Метода на пресметковна вредност
6	34	Метода на расположиви податоци ("fall-back" метод)

#### РУБРИКА 44 - ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ, ПОТВРДИ И ОДОБРЕНИЈА<sup>(17)</sup>

Во оваа рубрика се запишуваат најмногу 39 карактери (ап..39).

Податокот се запишува како комбинација од шифра на дополнителни информации, приложени документи, потврди или одобренија со максимум четири карактери (ап..4) и референтни податоци за документот со максимум 35 карактери (ап..35).

По правило, шифрата на дополнителни информации, приложени документи, потврди или одобренија е со максимум четири карактери (ап..4) од кои првиот карактер (ап1) го означува видот на документот, а останатите максимум три карактери го означуваат типот на документот во рамките на еден специфичен вид.

Шифра за вид на документ	Опис за вид на документ
--------------------------	-------------------------

<sup>(17)</sup> Шифрите кои ќе се користат при спроведување на транзитната постапка се наведени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

1	Сертификат за сообразност
2	Посебни одредби
I	Увозни сертификати/лиценци/документи
E	Извозни сертификати/лиценци/документи
N	Меѓународни сертификати/лиценци/документи
4	Акцизни документи, потврди и одобренија
5	Документи, сертификати при царински постапки (ЕЦД документи)
6	Сертификати за потекло
7	Тарифни и преференцијални квоти
8	Други сертификати

Списокот на дополнителни информации, приложени документи, потврди и одобренија и нивните соодветни шифри може да се видат во базата на податоци на Интегрираната тарифа – ТАРИМ.

Покрај шифрите кои се наведени во базата на податоци на Интегрираната тарифа – ТАРИМ можат да се користат и шифрите AUN и POAN. Шифрата AUN се користи за одобренија кои ги издава Царинската управа, а шифра POAN за полномошна за застапување).

По шифрата на документот се запишуваат референтни податоци за документот. Референтните податоци за документот покрај бројот на документот можат да содржат и други податоци. како на пример датум на издавање. На пример податокот за одобрение за застапување во царинските постапки се запишува во следниов формат: AUN/MK19AUNAR90000000000000000385 каде што AUN е шифра за одобрение за застапување, а MK19AUNAR90000000000000000385 е регистарски број на одобрението)

#### РУБРИКА 47 - ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ

а) шифри за прва колона: *Вид на давачка*

Вид на давачка	Шифра
Царински давачки за индустриски производи	A00
Царински давачки по вредност за земјоделски производи	A10
Царински давачки по единечна мерка за земјоделски производи	A11
Дефинитивни антидампинг давачки	A30
Царински евиденција	A31
Привремени антидампинг давачки	A35
ДДВ	B00
Компензаторна камата (ДДВ)	B10
Камата за долг (ДДВ)	B20
Камата за долг (царина)	D00
Компензаторна камата (царина)	D10
Акциза за минерални масла	E21
Акциза за алкохол и алкохолни пијалаци	E22

Акциза по единечна мерка за тутунски производи	E23
Акциза по вредност за тутунски производи	E24
Акциза за патнички автомобили	E25
Акциза за нафтен кокс	E26
Акциза при увоз на пиво	E27
Данок на моторни возила	E28
Дел од акциза за алкохол и алкохолни пијалаци согласно Законот за здравствената заштита	E32
Дел од акциза по единечна мерка за тутунски производи согласно Законот за здравствената заштита	E33
Дел од акцизата на пиво во износ од 1 денар/степен алкохол по литар согласно Законот за здравствената заштита	E37
Надоместок за царинска услуга	F10
Надоместок за екологија	F30
Надоместок за пластични производи и пакувања од пластични маси согласно Законот за животната средина	F33
Надоместок за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати	F95

**б) шифри за последна колона:**

Шифра	Начин на плаќање на давачките
<b>A</b>	Готовинско плаќање
<b>B</b>	Плаќање со кредитна картичка
<b>D</b>	Друго (на пример, директно одбивање од готовинската сметка на застапникот)
<b>E</b>	Одложено плаќање - Царински закон и ДДВ закон
<b>F</b>	Одложено плаќање - Царински закон
<b>G</b>	Одложено плаќање - ДДВ закон
<b>H</b>	Електронски кредитен трансфер
<b>M</b>	Гаранција, вклучувајќи и готовински депозит
<b>P</b>	Од готовинската сметка на застапникот
<b>R</b>	Банкарска гаранција

Доколку за пресметка на давачките е потребно да се прикажат и дополнителни елементи за пресметка на давачки се постапува на следниов начин:

Во втората колона „ОСНОВА“ задолжително се внесува податок количина во дополнителна единица мерка, согласно квалификаторите на единица мерка.

Во третата колона „СТАПКА“ задолжително се внесува стапката или друга мерна единица со чија примена се пресметува давачката.

На пример, при пресметка на давачки при увозно царинење на 40 литри алкохолен пијалок со содржина од 50% алкохол во рубриката 47 делот за акциза се пополнува на следниот начин:

Вид	Основа	Стапка	Износ
E22	LPA 20	340 MKD / l alc, 100%	6800 MKD

Употребените податоци го имаат следното значење:

E22 е шифра за акциза за алкохол и алкохолни пијалаци.

LPA е дополнителна единица мерка и истата означува литри чист алкохол, а 20 е количина во дополнителна единица мерка и означува 20 литри чист алкохол  
340 MKD/l alc 100% е стапката на акциза согласно Законот за акциза.

Шифри за дополнителна единица мерка која се внесува во дополнителните елементи за пресметка на давачки може да се видат во базата на податоци на Интегрираната тарифа – ТАРИМ.

## РУБРИКА 51- ПРЕДВИДЕНИ ЦАРИНСКИ ОРГАНИ НА ТРАНЗИТ (И ЗЕМЈИ)

Се употребуваат шифрите (an8) од рубрика 29

## РУБРИКА 52 - ГАРАНЦИЈА <sup>(18)</sup>

Шифрите што се користат (an1) се следниве:

Ситуација	Шифра	Други записи
За изземање од гаранција (член 107 став (4) од Законот и член 257 став (3) од Уредбата)	0	- бројот на потврдата за изземање од гаранција
За општа гаранција	1	- бројот на потврдата за општа гаранција - гарантна испостава
За поединечна гаранција од гарант	2	- бројот на потврдата за прифаќање на гаранцијата - гарантна испостава
За поединечна гаранција со готовински депозит	3	
За поединечна гаранција во форма на ваучери	4	- бројот на ваучерот за поединечна гаранција
За изземање од гаранција кога износот кој се обезбедува не надминува 150 евра (Член 204 став (5) од Законот)	5	
За изземање од гаранција (член 108 од Законот)	6	
За изземање од гаранција согласно договор (Член 10 став (2) точка (а) од Конвенцијата за заедничка транзитна постапка)	A	
За изземање од гаранција за транзитни операции помеѓу појдовната и транзитната испостава (Член 10 став (2))	7	

<sup>(18)</sup> Шифрите А, 7 и 9 ќе се користат по пристапување на Република Македонија кон Конвенцијата за заедничка транзитна постапка

точка (б) од Конвенцијата за заедничка транзитна постапка)		
За изземање од гаранција на државни органи)	<b>8</b>	
Поединечна гаранција од типот наведен во точка 3 од Прилог IV кон Додаток I од Конвенцијата за заедничка транзитна постапка	<b>9</b>	- бројот на потврдата за прифаќање на гаранцијата - гарантна испостава
За гаранции обезбедени во форма на ТИР Карнет	<b>B</b>	- Референтен број на ТИР Карнетот
Изземање од обврска за поднесување на гаранција согласно член 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони	<b>Z</b>	

## РУБРИКА 53 - ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН

Се употребуваат шифрите од рубрика 29

### ПОГЛАВЈЕ III

#### Табела на јазични препораки и нивните шифри

Јазични препораки	Шифри
– Ограничено важење	99200
– Изземање	99201
– Алтернативен доказ	99202
– Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид ..... (назив и земја)	99203
– Излез од .....предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № .....	99204
– Изземање од пропишан правец на движење	99205
– Овластен испраќач	99206
– Изземање од потпис	99207
– Забрана за употреба на општа гаранција	99208
– Употреба без ограничување	99209
– Дополнително издадено	99210
– Различни	99211
– Рефус	99212
– Испраќач	99213

ПРИЛОГ 3

# Упатство за употреба и начин на пополнување на царинска декларација изготвена со употреба на техника на електронска обработка на податоци

## ПОГЛАВЈЕ 1

### Општо

Принципите, условите и правилата за употреба на техника на електронска обработка на податоци се опишани во Дел I, Поглавје I, Глава 3 од Уредбата. Царинската декларација изготвена со употреба на техника за електронска обработка на податоци се заснова на поединостите внесени во различните рубрика од ЕЦД, како што е дефинирано во Прилог 1 и 2 на овој правилник. заедно со или заменети со шифра, доколку тоа е соодветно.

Овој Прилог ги содржи само основните посебни барања, кои се применуваат кога формалностите се извршуваат преку размена на Електронска Размена на Податоци стандардни пораки (во понатамошниот текст ЕРП). Покрај тоа, се применуваат и дополнителните шифри прикажани во Прилог 4 на овој правилник. Доколку не е поинаку наведено во овој Прилог или во Прилог 4 на овој правилник, Прилозите 1 и 2 на овој правилник се применуваат и за царинските декларации изготвени со употреба на техника на електронска обработка на податоци (во понатамошниот текст: ЕРП царинска декларација).

Деталната структура и содржината на ЕРП царинската декларација се во согласност со техничките спецификации кои Царинската управа ги доставува до економските оператори со цел да се обезбеди правилно функционирање на системот. Овие спецификации се засноваат на барањата утврдени во овој Прилог.

Овој прилог ја опишува структурата на информациите што се разменуваат. ЕРП царинската декларација е организирана во групи на податоци, кои содржат податоци. Податоците се групираат заедно на тој начин што формираат врзани логички блокови во рамките на една порака. Расчленувањето на групата на податоци укажува дека групата на податоци зависи од група на податоци на пониско ниво на расчленување.

Соодветниот број на рубрика од ЕЦД-то се наведува, доколку истиот постои.

Поимот „број“ во појаснувањето за групата на податоци означува колку пати групата на податоци може да се користи во ЕРП царинската декларација.

Поимот „вид/должина“ во појаснувањето на податоците ги означува барањата за видот и должината на податокот. Се употребуваат следниве шифри за вид на податок:

- а алфabetски
- п нумерички
- ап алфанумерички

Бројот кој следи по шифрата ја означува дозволената должина на податокот. При определување на должината на податокот се применуваат следниве правила:

Доколку има две точки пред показателот за должина тоа значи дека податокот нема точно определена должина, туку може да има максимално онолку ознаки колку што е наведеното во показателот за должина. Запирка во должината на податокот значи дека податокот може да содржи

децимали, бројката пред запирката ја означува вкупната должина на податокот (вклучувачки ги и децималите), а бројката по запирката го означува максималниот број на децимали.



ПОГЛАВЈЕ 2  
Структура на ЕРП транзитната декларација

**A. Табела на групи на податоци**

**ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЈА**

- ЗАГЛАВИЕ
- ГЛАВЕН ОБВРЗНИК
- ИСПРАЌАЧ
- ПРИМАЧ
- ОВЛАСТЕН ПРИМАЧ
- ПОЈДОВНА ИСПОСТАВА
- ТРАНЗИТНА ИСПОСТАВА
- ОДРЕДИШНА ИСПОСТАВА
- РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА
- ЗАСТАПНИК
- ПОДАТОЦИ ЗА ПЛОМБИ
- ИДЕНТИТЕТ НА ПЛОМБИ
- ГАРАНЦИЈА
- ОЗНАКА НА ГАРАНЦИЈА
- ОГРАНИЧЕНО ВАЖЕЊЕ ВО ЕУ
- ОГРАНИЧЕНО ВАЖЕЊЕ НАДВОР ОД ЕУ
- НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА
- ПОВИКУВАЊЕ НА ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ
- ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ/ПОТВРДИ
- ПОСЕБНИ НАПОМЕНИ
- ИСПРАЌАЧ
- ПРИМАЧ
- КОНТЕЈНЕРИ
- ПАКУВАЊЕ
- ШИФРИ НА ПОКАЗАТЕЛ ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА СТОКА
- ИСПРАЌАЧ (СИГУРНОСТ)
- ПРИМАЧ (СИГУРНОСТ)
- ПРАВЕЦ НА ДВИЖЕЊЕ
- ПРЕВОЗНИК
- ИСПРАЌАЧ (СИГУРНОСТ)
- ПРИМАЧ (СИГУРНОСТ)

## **В. Поединости за податоците во транзитната декларација**

### **ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЈА**

#### **ЗАГЛАВИЕ**

Број: 1

Групата на податоци се користи.

**Локален референтен број** (рубрика 7)

Вид/Должина: ап..22

Локалниот референтниот број (ЛРН) се користи. Локалниот референтниот број го доделува подносителот во согласност со царинскиот орган за идентификување на секоја поединечна ЕРП транзитна декларација и истиот не смее да се повторува во тековната година.

**Вид на декларација** (рубрика 1)

Вид/Должина: ап..9

Податокот се користи.

**Шифра на земја на намена** (рубрика 17)

Вид/Должина: а2

Во случај кога е декларирана само една земја на намена се користи податокот „Шифра на земја на намена“ на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“, а податокот „Шифра на земја на намена“ на ниво на „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи. Ако е декларирана повеќе од една земја на намена податокот „Шифра на земја на намена“ на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“ не може да се користи. Во овој случај се користи податокот „Шифра на земја на намена“ на ниво на „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“. Се користат шифрите на земји од Прилог 2 на овој правилник.

**Шифра на прифатена локација на стока** (рубрика 30)

Вид/Должина: ап..17

Податокот не може да се користи ако се користи групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“. Доколку група на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“ не се користи, употребата на овој податок е факултативна. Доколку се користи овој податок, неопходно е да се внесе точен податок за местото каде што стоката ќе може да се прегледа, во форма на шифра. Податоците „Прифатена локација на стока/Шифра на прифатена локација на стока“, „Шифра на одобрена локација на стока“ и „Друго царинско место“ не можат да се користат истовремено.

**Прифатена локација на стока** (рубрика 30)

Вид/Должина: ап..35

Податокот не може да се користи ако се користи групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“. Доколку групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“ не се користи, употребата овој податок е факултативна. Доколку се користи овој податок неопходно е да се внесе точен податок за местото каде што стоката ќе може да се прегледа. Податоците „Прифатена локација на стока/Шифра на прифатена локација на стока“, „Шифра на одобрена локација на стока“ и „Друго царинско место“ не можат да се користат истовремено.

**Прифатена локација на стока – Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

#### **Шифра на одобрена локација на стока**

(рубрика 30)

Вид/Должина: ап..17

Доколку се користи групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“ употребата на овој податок е факултативна. Доколку овој податок се користи неопходно е да се внесе точен податок за местото каде што стоката ќе може да се прегледа, во форма на шифра. Доколку групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“ не се користи, овој податок не може да се користи. Податоците „Прифатена локација на стока/Шифра на прифатена локација на стока“, „Шифра на одобрена локација на стока“ и „Друго царинско место“ не можат да се користат истовремено.

#### **Шифра на место на утовар**

(рубрика 27)

Вид/Должина: ап..17

Податокот се користи само доколку е употребена шифрата „1“ за податокот „Сигурност“. Во другите случаи употребата на овој податок е факултативна.

#### **Шифра на земја на поаѓање/извоз**

(рубрика 15)

Вид/Должина: а2

Податокот се користи доколку е декларирана само една земја на поаѓање/извоз. Во овој случај податокот „Шифра на земја на поаѓање/извоз“ од групата на податоци „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи. Доколку се декларирани повеќе од една земја на поаѓање/извоз овој податок на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“ не може да се користи. Во овој случај се користи податокот „Шифра на земја на поаѓање/извоз“ на ниво на „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“. Се користат шифрите на земји дадени во Прилог 2 на овој правилник.

#### **Друго царинско место**

(рубрика 30)

Вид/Должина: ап..17

Податокот не може да се користи ако се користи групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“. Доколку групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“ не се користи употребата овој податок е факултативна. Доколку се користи овој податок неопходно е да се внесе точен податок за местото каде што стоката ќе може да се прегледа. Податоците „Прифатена локација на стока/Шифра на прифатена локација на стока“, „Шифра на одобрена локација на стока“ и „Друго царинско место“ не можат да се користат истовремено.

#### **Вид на внатрешен транспорт**

(рубрика 26)

Вид/Должина: п..2

Употребата на овој податок е факултативна. Овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 26 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

#### **Вид на транспорт на граница**

(рубрика 25)

Вид/Должина: п..2

Употребата на овој податок е факултативна. Овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 25 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

#### **Идентитет на транспортното средство при поаѓање (извоз/транзит)**

(рубрика 18)

Вид/Должина: ап..27

Доколку првата цифра од податокот „Вид на внатрешен транспорт“ е 5 или 7, овој податок не се користи. Во другите случаи овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 18 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

#### **Идентитет на транспортното средство при поаѓање - Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

#### **Националност на превозното средство при поаѓање (рубрика 18)**

Вид/Должина: а2

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог 2 на овој правилник. Податокот се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 18 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

#### **Идентитет на транспортното средство што ја минува границата (рубрика 21)**

Вид/Должина: ап..27

Податокот ќе се користи доколку е присутен податокот „Националност на превозното средство што ја минува границата“ или доколку „Показателот за посебни околности“ има вредност „D“, согласно објаснувачките забелешки за рубрика 21 содржани во Прилог 1 на овој правилник. Во другите случаи употребата на овој податок е факултативна.

#### **Идентитет на транспортното средство што ја минува границата–Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

#### **Националност на превозното средство што ја поминува границата (рубрика 21)**

Вид/Должина: а2

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог 2 на овој правилник. Податокот се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 21 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

#### **Вид на превозното средство што ја минува границата (рубрика 21)**

Вид/Должина: п..2

Употребата на овој податок е факултативна. Се користат шифрите дадени во Прилог 2 на овој правилник.

#### **Показател за контејнери**

(рубрика 19) Вид/Должина: п1

Се користат следните шифри:

0: Стоката не се транспортира во контејнери

1: Стоката се транспортира во контејнери.

#### **Показател за јазик за комуникација при поаѓање**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### **Шифра за јазик на НКТС придружниот документ**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик на Транзитниот Придружен Документ или Транзитниот придружен документ/Документ за сигурност, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### **Вкупен број на наименованија**

(рубрика 5)

Вид/Должина: п..5

Податокот се користи.

### **Вкупен број на колети**

(рубрика 6)

Вид/Должина: п..7

Користењето на податокот е факултативно. Вкупниот број на колети е еднаков на збирот од сите „Број на колети“, сите „Број на парчиња“ и вредноста „1“ за секој деклариран рефус.

### **Вкупна бруто маса**

(рубрика 35)

Вид/Должина: п..11,3

Податокот се користи.

### **Датум на декларација**

(рубрика 54)

Вид/Должина: п8

Податокот се користи.

### **Место на декларација**

(рубрика 54)

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

### **Место на декларација – Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### **Показател за посебни околности**

Вид/Должина: а1

Податокот се користи доколку е употребена шифрата „1“ за податокот „Сигурност“. Податокот по правило е факултативен, освен во случај кога дополнителни услови или правила за овој податок предвидуваат нешто друго. Се користат шифрите за показател за посебни околности дадени во Прилог 4 на овој правилник.

### **Начин на плаќање на транспортни трошоци**

Вид/Должина: а1

Податокот се користи доколку е употребена шифрата „1“ за податокот „Сигурност“. Податокот по правило е факултативен, освен во случај кога дополнителни услови или правила за овој податок предвидуваат нешто друго. Податокот се користи доколку ист начин на плаќање на транспортни трошоци е деклариран за сите наименованија. Во овој случај податокот „Начин на плаќање на транспортни трошоци“ на ниво на „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи. Се користат шифрите за начин на плаќање на транспортни трошоци дадени во Прилог 4 на овој правилник.

### **Комерцијален референтен број**

Вид/Должина: ап..70

Податокот се користи доколку е употребена шифрата „1“ за податокот „Сигурност“. Податокот по правило е факултативен, освен во случај кога дополнителни услови или правила за овој податок предвидуваат нешто друго. Податокот се користи доколку ист комерцијален референтен број е декларирани за сите наменуванија. Во овој случај податокот „Комерцијален референтен број“ на ниво на „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи.

### **Сигурност**

Вид/Должина: п1

Користењето на податокот е факултативно. Податокот ќе се користи после стапување во сила на одредбите за влезна и излезна збирна декларација од Законот и Уредбата. Се користат следните шифри:

0: Декларацијата не се користи како Излезна/Влезна збирна декларација,

1: Декларацијата се користи како Излезна/Влезна збирна декларација.

### **Референтен број на превозот**

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи доколку е употребена шифрата „1“ за податокот „Сигурност“. Доколку е употребена шифрата „1“ за податокот „Сигурност“ и е употребена шифрата „4“ или „40“ за податокот „Вид на транспорт на граница“ тогаш податокот ќе се користи и ќе се состои од (IATA/ICAO) број на летот со формат ап..8. Во другите случаи употребата на овој податок е факултативна.

### **Шифра на место на истовар**

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи доколку е употребена шифрата „1“ за податокот „Сигурност“, во спротивно податокот по правило е факултативен, освен во случај кога дополнителни услови или правила за овој податок предвидуваат нешто друго. Доколку се употребени шифрите „В“ или „Е“ за податокот „Показател за посебни околности“ употребата на овој податок е факултативна. Во други случаи податокот се користи.

### **Место на истовар – Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

## **ГЛАВЕН ОБВРЗНИК**

(рубрика 50)

Број: 1

Групата на податоци се користи.

### **Назив**

(рубрика 50)

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи доколку се користи податокот „ЕДБ“, а другите податоци од оваа група на податоци не му се веќе познати на системот.

### **Улица и број**

(рубрика 50)

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи доколку се користи податокот „ЕДБ“, а другите податоци од оваа група на податоци не му се веќе познати на системот.

**Поштенски број**

(рубрика 50)

Вид/Должина: ап..9

Податокот се користи доколку се користи податокот „ЕДБ“, а другите податоци од оваа група на податоци не му се веќе познати на системот.

**Град**

(рубрика 50)

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи доколку се користи податокот „ЕДБ“, а другите податоци од оваа група на податоци не му се веќе познати на системот.

**Шифра на земја**

(рубрика 50)

Вид/Должина: а2

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог 2 на овој правилник доколку се користи податокот „ЕДБ“, а другите податоци од оваа група на податоци не му се веќе познати на системот.

**Назив и адреса - Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**ЕДБ (Единствен даночен број)**

(рубрика 50)

Вид/Должина: ап..17

Податокот се користи. Ако главниот обврзник е физичко лице-резидент (лице со живеалиште или одобрен престој) на Република Северна Македонија, се користи единствениот матичен број на граѓанинот.

**КОРИСНИК НА ТИР**

Вид/Должина: ап..17

Доколку податокот „Вид на декларација“ е со вредност „ТИР“ овој податок ќе се користи наместо податокот „ЕДБ“. Во други случаи овој податок не се користи.

**ИСПРАЌАЧ**

(рубрика 2)

Број: 1

Оваа група на податоци се користи кога ист испраќач е деклариран за сите наменуванија на стока. Во овој случај групата на податоци „ИСПРАЌАЧ“ од групата на податоци „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи.

**Назив**

(рубрика 2)

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

**Улица и број**

(рубрика 2)

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

**Поштенски број**

(рубрика 2)

Вид/Должина: ап..9

Податокот се користи.

**Град**

(рубрика 2)

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

**Шифра на земја**

(рубрика 2)

Вид/Должина: а2

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог 2 на овој правилник.

**Назив и адреса - Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**ЕДБ (Единствен даночен број)**

(рубрика 2)

Вид/Должина: ап..17

Доколку испраќачот е со седиште на царинското подрачје на Република Северна Македонија податокот ЕДБ се користи. Ако испраќачот е физичко лице-резидент (лице со живеалиште или одобрен престој) на Република Северна Македонија, се користи единствениот матичен број на граѓанинот. Во други случаи употребата на овој податок е факултативна.

**ПРИМАЧ**

(рубрика 8)

Број: 1

Оваа група на податоци се користи кога ист примач е деклариран за сите наменуванија на стока. Во овој случај групата на податоци „ПРИМАЧ“ од групата на податоци „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи.

**Назив**

(рубрика 8)

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

**Улица и број**

(рубрика 8)

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

**Поштенски број**

(рубрика 8)

Вид/Должина: ап..9

Податокот се користи.

**Град**

(рубрика 8)

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.



**Земја** (рубрика 8)

Вид/Должина: а2

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог 2 на овој правилник.

**Назив и адреса - Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**ЕДБ (Единствен даночен број)** (рубрика 8)

Вид/Должина: ап..17

Доколку примачот е со седиште на царинското подрачје на Република Северна Македонија податокот ЕДБ се користи. Ако примачот е физичко лице-резидент (лице со живеалиште или одобрен престој) на Република Северна Македонија, се користи единствениот матичен број на граѓанинот. Во други случаи употребата на овој податок е факултативна.

**ОВЛАСТЕН ПРИМАЧ** (рубрика 53)

Број: 1

Групата на податоци може да се користи за да се најави дека во одредиштето ќе се користи поедноставена постапка.

**ЕДБ (Единствен даночен број)** (рубрика 53)

Вид/Должина: ап..17

Податокот се користи.

**ПОЈДОВНА ИСПОСТАВА** (рубрика В)

Број: 1

Групата на податоци се користи.

**Референтен број** (рубрика В)

Вид/Должина: ап8

Се користат шифрите за царински испостави дадени во Прилог 2 на овој правилник.

**ТРАНЗИТНА ИСПОСТАВА** (рубрика 51)

Број: 1

Групата на податоци ќе се користи при спроведување на заедничка транзитна постапка согласно Конвенцијата за заедничка транзитна постапка.

**Референтен број** (рубрика 51)

Вид/Должина: ап8

Се користат шифрите од Прилог 4 на овој правилник.

Датум и време на пристигнување

Вид/Должина: п12

Податокот се користи доколку е употребена шифрата „1“ за податокот „Сигурност“, во спротивно податокот по правило е факултативен, освен во случај кога дополнителни услови или правила за овој податок предвидуваат нешто друго.

**ОДРЕДИШНА ИСПОСТАВА** (рубрика 53)

Број: 1

Групата на податоци се користи.

**Референтен број** (рубрика 53)

Вид/Должина: ап8

Се користат шифрите на царински испостави дадени во Прилог 4 на овој правилник.

**РЕЗУЛТАТ ОД КОНТРОЛА** (рубрика Г)

Број: 1

Групата на податоци се користи во случај декларацијата да е поднесена од страна на Овластен испраќач.

**Шифра за резултат од контрола** (рубрика Г)

Вид/Должина: ап2

Се користи шифрата „А3“. Оваа шифра не може да се користи доколку видот на декларација е ТИР.

**Рок – датум** (рубрика Г)

Вид/Должина: п8

Податокот се користи за да се определи рокот-датумот за предавање на стоката во одредешната испостава. Датумот треба да биде во формат ГГГГММДД каде ГГГГ е година, ММ е месец а ДД е ден.

**ЗАСТАПНИК** (рубрика 50)

Број: 1

Групата на податоци се користи за идентификување на застапникот на главниот обврзник. За потребите на овој Прилог, застапник е лице кое изготвува декларација во име на главниот обврзник. Главниот обврзник треба да го евидентира застапникот во Модулот за регистрирање на економските оператори.

**Назив** (рубрика 50)

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

**Својство на застапникот** (рубрика 50)

Вид/Должина: ап..35

Се користи шифрата на овластеното лице евидентирана од страна на главниот обврзник во Модулот за регистрирање на економските оператори.

**Својство на застапникот – Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

## **ПОДАТОЦИ ЗА ПЛОМБИ**

(рубрика Г)

Број: 1

Групата на податоци се користи во случај декларацијата да е поднесена од Овластен испраќач и доколку неговото одобрение предвидува користење на пломби.

### **Број на пломби**

(рубрика Г)

Вид/Должина: п..4

Податокот се користи.

## **ИДЕНТИТЕТ НА ПЛОМБИ**

(рубрика Г)

Број: 99

Групата на податоци се користи за идентификација на пломби доколку податокот „Број на пломби“ е поголем од нула „0“, во спротивно оваа група на податоци не се користи.

### **Идентитет на пломби**

(рубрика Г)

Вид/Должина: ап..20

Податокот се користи.

### **Идентитет на пломби – Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

## **ГАРАНЦИЈА**

(рубрика 52)

Број: 9

Групата на податоци се користи.

### **Вид на гаранција**

(рубрика 52)

Вид/Должина: ап1

Се користат шифрите дадени во Прилог 2 на овој правилник. Кога видот на декларација е ТИР, тогаш се користи шифрата „В“ за вид на гаранција.

## **ПОВИКУВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА**

(рубрика 52)

Број: 99

Групата на податоци се користи доколку податокот „Вид на гаранција“ ја содржи шифрата „0“, „1“, „2“, „4“, „9“ или „В“.

### **Референтен број на гаранција (РБГ)**

(рубрика 52)

Вид/Должина: ап..24

Податокот се користи за внесување на референтниот број на гаранцијата (РБГ) доколку податокот „Вид на гаранција“ ја содржи шифрата „0“, „1“, „2“, „4“ или „9“. Во овој случај податокот „Повикувања на други гаранции“ не може да се користи. „Референтниот број на гаранција“ (РБГ) го доделува гарантната испостава за идентификација на секоја поединечна гаранција. Доколку за податокот „Вид на гаранција“ е употребена шифрата

4 тогаш видот/должина на податокот за РБГ е во формат an24 , во другите случаи е во формат an17.

#### **Повикување на други гаранции**

(рубрика 52)

Вид/Должина: an..35

Овој податок се користи кога не се користи податокот „Референтен број на гаранција“. Во другите случаи овој податок не се користи. Кога податокот „Видот на декларација“ е со вредност „ТИР“, се внесува податокот за бројот на ТИР Карнетот и овој број треба да одговара на податокот за документот од видот на документ „952“ во групата на податоци „Приложени документи/Потврди“.

#### **Шифра за пристап**

Вид/Должина: an4

Податокот се користи кога се употребува податокот „Референтен број на гаранција“ (РБГ), во другите случаи овој податок е факултативен. Во зависност од видот на гаранцијата, шифрата за пристап ја издава гарантната испостава или гарантот и се користи за да се обезбеди конкретна гаранција.

#### **ОГРАНИЧЕНО ВАЖЕЊЕ ВО ЕУ**

(рубрика 52)

Број: 1

Групата на податоци се користи при спроведување на заедничка транзитна постапка согласно Конвенцијата за заедничка транзитна постапка .

#### **Не важи за ЕУ**

(рубрика 52)

Вид/Должина: n1

Се користат следните шифри:

0: Не

1: Да

#### **ОГРАНИЧЕНО ВАЖЕЊЕ НАДВОР ОД ЕУ**

(рубрика 52)

Број: 99

Групата на податоци се користи при спроведување на заедничка транзитна постапка согласно Конвенцијата за заедничка транзитна постапка .

#### **Не важи за други договорни страни на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка**

(рубрика 52)

Вид/Должина: a2

Шифрите за земји од Прилог 2 на овој Правилник се користат за означување на Договорната страна на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка каде што гаранцијата која што се користи не важи. Шифра на земја членка на Европската Унија не може да се користи.

#### **НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА**

Број: 999

Групата на податоци се користи.

#### **Реден број на наименование**

(рубрика 32)

Вид/Должина: п..5

Податокот се користи и во случај кога бројот „1“ е употребен за податокот „Вкупен број на наименованија“ во групата на податоци „ЗАГЛАВИЕ“. Во овој случај бројот 1 се користи за овој податок. Секој број на наменување е единствен во декларацијата. Наменуванија се нумерираат последователно, почнувајќи од 1 за првото наменување и се зголемуваат за 1 за секое следно наменување.

#### **Тарифна ознака**

(рубрика 33)

Вид/Должина: ап..22

Податокот се користи кога транзитната декларација е изготвена од исто лице, во исто време или после царинска декларација во која е запишана тарифната ознака на стоката. Во сите други случаи користењето на овој податок е факултативно. Кога трговецот ја користи тарифната ознака мора да декларира најмалку 4, а најмногу 10 цифри од тарифната ознака.

#### **Вид на декларација**

(ex рубрика 1)

Вид/Должина: ап..9

Се користат шифрите дадени во Прилог 2 на овој правилник. Податокот се користи доколку шифрата „Т-“ се користи за податокот „Вид на декларација“ во групата на податоци „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЈА“. Во другите случаи овој податок не може да се користи.

#### **Опис на стоката**

(рубрика 31)

Вид/Должина: ап..280

Податокот се користи.

#### **Опис на стоката – Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

#### **Бруто маса**

(рубрика 35)

Вид/Должина: п..11,3

Овој податок е факултативен кога стока од различен вид опфатена со иста декларација е пакувана заедно, на начин што е невозможно да се одреди бруто тежината на секој вид на стока. Доколку се користи, податокот се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 35 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

#### **Нето маса**

(рубрика 38)

Вид/Должина: п..11,3

Користењето на овој податок е факултативно. Овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 38 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

#### **Шифра на земја на поаѓање/извоз**

(ex рубрика 15)

Вид/Должина: а2

Податокот се користи доколку е декларирана повеќе од една земја на поаѓање. Се користат шифрите за земји дадени во Прилог 2 на овој правилник. Доколку е декларирана само една земја на поаѓање, се користи соодветниот податок на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“.

#### **Шифра на земја на намена**

(ex рубрика 17)

Вид/Должина: а2

Податокот се користи доколку е декларирана повеќе од една земја на намена. Се користат шифрите за земји дадени во Прилог 4 на овој правилник. Доколку е декларирана само една земја на намена, се користи соодветниот падаток на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“.

#### **Начин на плаќање на транспортни трошоци**

Вид/Должина: а1

Податокот се користи доколку е употребена шифрата „1“ за податокот „Сигурност“. Податокот по правило е факултативен, освен во случај кога дополнителни услови или правила за овој податок предвидуваат нешто друго. Овој податок не се користи доколку се користи податокот „Начин на плаќање на транспортни трошоци“ на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“.

#### **Комерцијален референтен број**

Вид/Должина: ап..70

Податокот се користи доколку е употребена шифрата „1“ за податокот „Сигурност“. Податокот по правило е факултативен, освен во случај кога дополнителни услови или правила за овој податок предвидуваат нешто друго. Овој податок не се користи доколку се користи податокот „Комерцијален референтен број“ на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“.

#### **Ознака за опасна стока според ОН**

Вид/Должина: ап4

Податокот се користи доколку е употребена шифрата „1“ за податокот „Сигурност“. Податокот по правило е факултативен, освен во случај кога дополнителни услови или правила за овој податок предвидуваат нешто друго.

#### **ПОВИКУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ ДОКУМЕНТИ**

(рубрика 40)

Број: 9

Оваа група на податоци се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 40 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

#### **Вид на претходен документ**

(рубрика 40)

Вид/Должина: ап..6

Доколку групата на податоци се користи ќе се користи најмалку еден вид на претходен документ. Се користат шифрите за претходен документ дадени во Прилог 4 на овој правилник.

#### **Повикување на претходен документ**

(рубрика 40)

Вид/Должина: ап..35

Се користи повикувањето на претходниот документ.

#### **Повикување на претходен документ – Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

#### **Дополнување на информација**

(рубрика 40)

Вид/Должина: ап..26

Податокот се користи во случај кога со предметната декларација треба да се раздолжи некој претходен документ со внесување на шифрата CREDIT и податок за бројот на наименуванието и тежината која се раздолжува (на пример CREDIT1/1000#3/950,35#6/1200,55). Користењето на овој податок во другите случаи е факултативно освен во случај кога дополнителни услови или правила за овој податок наведени во Прилог 1 кон овој правилник предвидуваат нешто друго.

#### **Дополнување на информација – Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

#### **ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ/ПОТВРДИ**

(рубрика 44)

Број: 99

Оваа група на податоци се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 44 содржани во Прилог 1 на овој правилник. Доколку групата на податоци се користи, освен ако не е поинаку определено, ќе се користи најмалку еден од следниве податоци:

#### **Вид на документ**

(рубрика 44)

Вид/Должина: ап..4

Се користат шифрите за приложени документи/потврди дадени во Прилог 4 на овој правилник.

#### **Повикување на документ**

(рубрика 44)

Вид/Должина: ап..35

Се користи повикување на приложениот документ, кое што ја содржи шифрата на приложени документи/потврди за рубрика 44 од Прилог 2 на овој правилник (на пример T03820130930539591 за дозвола за транзит на отпадни материји. Во случај кога се користи шифра за вид на документ „952“ (ТИР) се користи број на ТИР за кој повикувањето на документ мора да биде во формат ап10 и мора да одговара на алгоритмот користен од IRU.

#### **Повикување на документ – Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

#### **Дополнување на информација**

(рубрика 44)

Вид/Должина: ап..26

Користењето на овој податок е факултативно освен во случај кога дополнителни услови или правила за овој податок наведени во Прилог 1 кон овој правилник предвидуваат нешто друго.

#### **Дополнување на информација – Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

## ПОСЕБНИ НАПОМЕНИ

(рубрика 44)

Број: 99

Оваа група на податоци се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 44 содржани во Прилог 1 на овој правилник. Доколку се користи оваа група на податоци, се користи или податокот „Шифра на дополнителна информација“ или податокот „Дополнителна информација“.

### Дополнителна информација

(рубрика 44)

Вид/Должина: ап..70

Користењето на овој податок е факултативно.

### Дополнителна информација – Шифра за јазик

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### Шифра на дополнителна информација

(рубрика 44)

Вид/Должина: ап..5

Се користат шифрите дадени во Прилог 4 на овој правилник за идентификација на дополнителната информација.

### Извоз од ЕУ (Европска Унија)

(рубрика 44)

Вид/Должина: п1

Податокот се користи при спроведување на заедничка транзитна постапка согласно Конвенцијата за заедничка транзитна постапка. Употребата на овој податок е факултативна. Доколку податокот „Шифра на дополнителна информација“ ја содржи шифрата „DGO“ или „DG1“ податокот „Извоз од ЕУ“ или „Извоз од земјата“ ќе се користи. Двата податока не можат да се користат во исто време. Во другите случаи податокот не може да се користи. Доколку овој податок се користи, се користат следните шифри:

0: Не

1: Да

### Извоз од земјата

(рубрика 44)

Вид/Должина: а2

Податокот се користи при спроведување на заедничка транзитна постапка согласно Конвенцијата за заедничка транзитна постапка. Употребата на овој податок е факултативна. Доколку податокот „Шифра на дополнителна информација“ ја содржи шифрата „DGO“ или „DG1“ податокот „Извоз од ЕЗ“ или „Извоз од земјата“ ќе се користи. Двата податока не можат да се користат во исто време. Во другите случаи податокот не може да се користи. Доколку овој податок се користи, ќе се користат шифрите од Прилог 2 кон овој Правилник.

ИСПРАКАЧ

(ex рубрика 2)



Број: 1

Групата на податоци се користи кога различни испраќачи се декларирани за наменуванијата на стока. Во овој случај групата на податоци „ИСПРАЌАЧ“ на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“ не може да се користи.

**Назив** (ex рубрика 2)

Вид/Должина: ап..35  
Податокот се користи.

**Улица и број** (ex рубрика 2)

Вид/Должина: ап..35  
Податокот се користи.

**Поштенски број** (ex рубрика 2)

Вид/Должина: ап..9  
Податокот се користи.

**Град** (ex рубрика 2)

Вид/Должина: ап..35  
Податокот се користи.

**Шифра на земја** (ex рубрика 2)

Вид/Должина: а2  
Се користат шифрите на земји дадени во Прилог 4 на овој правилник.

**Назив и адреса - шифра на јазик**

Вид/Должина: а2  
Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**ЕДБ (Единствен даночен број)** (ex рубрика 2)

Вид/Должина: ап..17  
Доколку испраќачот е со седиште на царинското подрачје на Република Северна Македонија податокот ЕДБ се користи. Ако испраќачот е физичко лице-резидент (лице со живеалиште или одобрен престој) на Република Северна Македонија, се користи единствениот матичен број на граѓанинот. Во други случаи употребата на овој податок е факултативна.

**ПРИМАЧ** (ex рубрика 8)

Број: 1

Групата на податоци се користи кога се декларирани различни примачи за наменуванијата на стока. Во овој случај групата на податоци „ПРИМАЧ“ на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“ не може да се користи.

**Назив** (ex рубрика 8)

Вид/Должина: ап..35  
Податокот се користи.

**Улица и број** (ex рубрика 8)  
Вид/Должина: ап..35  
Податокот се користи.

**Поштенски број** (ex рубрика 8)  
Вид/Должина: ап..9  
Податокот се користи.

**Град** (ex рубрика 8)  
Вид/Должина: ап..35  
Податокот се користи.

**Шифра на земја** (ex рубрика 8)  
Вид/Должина: а2  
Се користат шифрите на земји дадени во Прилог 2 на овој правилник.

**Назив и адреса - шифра на јазик**  
Вид/Должина: а2  
Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**ЕДБ (Единствен даночен број)** (ex рубрика 8)  
Вид/Должина: ап..17  
Доколку примачот е со седиште на царинското подрачје на Република Северна Македонија податокот ЕДБ се користи. Ако примачот е физичко лице-резидент (лице со живеалиште или одобрен престој) на Република Северна Македонија, се користи единствениот матичен број на граѓанинот. Во други случаи употребата на овој податок е факултативна.

**КОНТЕЈНЕРИ** (рубрика 31)  
Број: 99  
Групата на податоци се користи доколку податокот „Показател за контејнери“ од групата на податоци „ЗАГЛАВИЕ“ ја содржи шифрата „1“.

**Број на контејнер** (рубрика 31)  
Вид/Должина: ап..17  
Податокот се користи.

**КОЛЕТИ** (рубрика 31)  
Број: 99  
Групата на податоци се користи.

**Ознаки и броеви на колети** (рубрика 31)  
Вид/Должина: ап..42  
Податокот се користи доколку податокот „Вид на колети“ содржи други шифри дадени во Прилог 2 на овој правилник, освен оние за рефус (VQ, VG, VL, VY, VR или VO) или за „Неспакувано“ (NE, NF или NG). Податокот е факултативен доколку податокот „Вид на колети“ содржи една од претходно споменатите шифри за рефус или неспакувано.

### **Ознаки и броеви на колети – Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### **Вид на колети**

(рубрика 31)

Вид/Должина: ап..3

Се користат шифрите за колети дадени во Прилог 2 на овој правилник.

### **Број на колети**

(рубрика 31)

Вид/Должина: п..5

Податокот се користи доколку податокот „Вид на колети“ содржи други шифри дадени во Прилог 2 на овој правилник, освен оние за рефус (VQ, VG, VL, VY, VR или VO) или за „Неспакувано“ (NE, NF или NG). Податокот не може да се користи доколку податокот „Вид на колети“ содржи една од претходно споменатите шифри за рефус или неспакувано. Вредноста „0“ треба да се смета како валидна вредност во оваа поле, но кога се користи шифрата „0“ тогаш мора да постои најмалку едно наменување на стока со иста „Ознаки и броеви на колети“, ист „Вид на колети“ и „Број на колети“ со вредност поголема од „0“.

### **Број на парчиња**

(рубрика 31)

Вид/Должина: п..5

Податокот „Број на парчиња“ се користи доколку податокот „Вид на колети“ содржи една од шифрите за „Неспакувано“ (NE, NF или NG) дадени во Прилог 2 на овој правилник. Во други случаи овој податок не може да се користи.

## **ИСПРАЌАЧ (СИГУРНОСТ)**

Број: 1

Оваа група на податоци се користи доколку е употребена шифрата „1“ за податокот „Сигурност“ и различни испраќачи (сигурност) се декларирани за наменувањата на стока. Во овој случај групата на податоци „ИСПРАЌАЧ (СИГУРНОСТ)“ на ниво на „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЈА“ не може да се користи. Податокот по правило е факултативен, освен во случај кога дополнителни услови или правила за ова група на податоци предвидуваат нешто друго.

### **Назив**

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

### **Улица и број**

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

### **Поштенски број**

Вид/Должина: ап..9

Податокот се користи.

**Град**

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

**Шифра на земја**

Вид/Должина: а2

Се користат шифрите за земји дадени во Прилог 2 на овој правилник.

**Назив и адреса - шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**ЕДБ (Единствен даночен број)**

Вид/Должина: ап..17

Доколку испраќачот е со седиште на царинското подрачје на Република Северна Македонија или податокот „Показател за посебни околности“ е со вредност „Е“ и првите две цифри од Појдовната испостава се шифра на земја „МК“, податокот ЕДБ се користи. Ако испраќачот е физичко лице-резидент (лице со живеалиште или одобрен престој) на Република Северна Македонија, се користи единствениот матичен број на граѓанинот. Во други случаи употребата на овој податок е факултативна.

**ПРИМАЧ (СИГУРНОСТ)**

Број: 1

Оваа група на податоци се користи доколку е употребена шифрата „1“ за податокот „Сигурност“ и различни примачи (сигурност) се декларирани за наименуванијата на стока. Во овој случај групата на податоци „ПРИМАЧ (СИГУРНОСТ)“ на ниво на „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЈА“ не може да се користи. Податокот по правило е факултативен, освен во случај кога дополнителни услови или правила за оваа група на податоци предвидуваат нешто друго.

**Назив**

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

**Улица и број**

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

**Поштенски број**

Вид/Должина: ап..9

Податокот се користи.

**Град**

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

**Шифра на земја**

Вид/Должина: а2

Се користат шифрите за земји дадена во Прилог 2 на овој правилник.

### **Назив и адреса - шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### **ЕДБ (Единствен даночен број)**

Вид/Должина: ап..17

Доколку испраќачот е со седиште на царинското подрачје на Република Северна Македонија или податокот „Показател за посебни околности“ е со вредност „Е“ и првите две цифри од Појдовната испостава се шифра на земја „МК“, податокот ЕДБ се користи. Ако примачот е физичко лице-резидент (лице со живеалиште или одобрен престој) на Република Северна Македонија, се користи единствениот матичен број на граѓанинот. Во други случаи употребата на овој податок е факултативна.

## **ПРАВЕЦ НА ДВИЖЕЊЕ**

Број: 99

Групата на податоци ќе се користи при спроведување на заедничка транзитна постапка согласно Конвенцијата за заедничка транзитна постапка. Групата на податоци ги опфаќа земјите кои ќе се поминат за време на патувањето.

### **Шифра на земја на патување**

Вид/Должина: а2

Се користат шифрите за земји дадени во Прилог 2 на овој Правилник.

## **ПРЕВОЗНИК**

Број: 1

Оваа групата на податоци се користи доколку е употребена шифрата „1“ за податокот „Сигурност“. Групата на податоци по правило е факултативна, освен во случај кога дополнителни услови или правила за оваа група на податоци предвидуваат нешто друго. Групата на податоци се користи само доколку се разликува од „Главниот обврзник“, во спротивно е факултативна.

### **Назив**

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

### **Улица и број**

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

### **Поштенски број**

Вид/Должина: ап..9

Податокот се користи.

### **Град**

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

### **Шифра на земја**

Вид/Должина: а2

Се користат шифрите за земји дадени во Прилог 2 на овој правилник.

### **Назив и адреса - шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### **ЕДБ (Единствен даночен број)**

Вид/Должина: ап..17

Доколку превозникот е со седиште на царинското подрачје на Република Северна Македонија податокот ЕДБ се користи. Ако превозникот е физичко лице-резидент (лице со живеалиште или одобрен престој) на Република Северна Македонија, се користи единствениот матичен број на граѓанинот. Во други случаи употребата на овој податок е факултативна.

## **ИСПРАКАЧ (СИГУРНОСТ)**

Број: 1

Оваа група на податоци се користи доколку е употребена шифрата „1“ за податокот „Сигурност“ и ист испраќач (сигурност) е деклариран за сите наименуванија на стока. Во овој случај групата на податоци „ИСПРАКАЧ (СИГУРНОСТ)“ во групата на податоци „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи. Оваа група на податоци по правило е факултативна, освен во случај кога дополнителни услови или правила за ова група на податоци предвидуваат нешто друго.

### **Назив**

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

### **Улица и број**

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

### **Поштенски број**

Вид/Должина: ап..9

Податокот се користи.

### **Град**

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

### **Шифра на земја**

Вид/Должина: а2

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог 4 на овој правилник.

### **Назив и адреса - шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### **ЕДБ (Единствен даночен број)**

Вид/Должина: ап..17

Доколку испраќачот е со седиште на царинското подрачје на Република Северна Македонија или податокот „Показател за посебни околности“ е со вредност „Е“ и првите две цифри од Појдовната испостава се шифра на земја „МК“, податокот ЕДБ се користи. Ако испраќачот е физичко лице-резидент (лице со живеалиште или одобрен престој) на Република Северна Македонија, се користи единствениот матичен број на граѓанинот. Во други случаи употребата на овој податок е факултативна.

### **ПРИМАЧ (СИГУРНОСТ)**

Број: 1

Оваа група на податоци се користи доколку е употребена шифрата „1“ за податокот „Сигурност“ и ист примач (сигурност) е деклариран за сите наменуванија на стока. Во овој случај групата на податоци „ПРИМАЧ (СИГУРНОСТ)“ во групата на податоци „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи. Оваа група на податоци по правило е факултативна, освен во случај кога дополнителни услови или правила за ова група на податоци предвидуваат нешто друго.

### **Назив**

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

### **Улица и број**

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

### **Поштенски број**

Вид/Должина: ап..9

Податокот се користи.

### **Град**

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

### **Шифра на земја**

Вид/Должина: а2

Се користат шифри за земји дадени во Прилог 4 на овој правилник.

### **Назив и адреса - шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### **ЕДБ (Единствен даночен број)**

Вид/Должина: ап..17

Доколку примачот е со седиште на царинското подрачје на Република Северна Македонија или податокот „Показател за посебни околности“ е со вредност „Е“ и првите две цифри од Појдовната испостава се шифра на земја „МК“, податокот ЕДБ се користи. Ако примачот е физичко лице-резидент (лице со живеалиште или одобрен престој) на Република Северна Македонија, се користи единствениот матичен број на граѓанинот. Во други случаи употребата на овој податок е факултативна.

### ПОГЛАВЈЕ 3 Структура на ЕРП извозна декларација

#### А. Табела на групи на податоци

##### ИЗВОЗНА ОПЕРАЦИЈА

- ЗАГЛАВИЕ
- ИЗВОЗНИК
- ПРИМАЧ
- ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА ЗА ИЗВОЗ
- ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ИЗЛЕЗ
- РЕЗУЛАТАТИ ОД КОНТРОЛА
- ПОДАТОЦИ ЗА ПЛОМБИ
- ИДЕНТИТЕТ НА ПЛОМБИ
- ГАРАНЦИЈА
- ОЗНАКА НА ГАРАНЦИЈА
- ОГРАНИЧЕНО ВАЖЕЊЕ ВО ЕУ
- ОГРАНИЧЕНО ВАЖЕЊЕ НАДВОР ОД ЕУ---НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА
- ПОВИКУВАЊЕ НА ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ
- ИНФОРМАЦИЈА ЗА РАЗДОЛЖУВАЊЕ
- ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ/ПОТВРДИ
- ПОСЕБНИ НАПОМЕНИ
- ИЗВОЗНИК
- ТАРИФНА ОЗНАКА
- ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ
- ПРИЕМАЧ
- КОНТЕЈНЕРИ
- ПАКУВАЊЕ
- ПРАВЕЦ НА ДВИЖЕЊЕ
- ДЕКЛАРАНТ
- УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА
- ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСАКЦИЈА
- ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ
- ОЗНАКА НА СКЛАДОТ
- ЗАСТАПНИК

#### Б. Поединости за податоците во извозната декларација



## ИЗВОЗНА ОПЕРАЦИЈА

### ЗАГЛАВИЕ

Број: 1

Групата на податоци се користи.

#### **Референтен број**

(руб 7)

Вид/Должина: ап..22

Податокот се користи. Референтниот број го доделува подносителот и истиот не смее да се повторува во тековната година.

#### **Ознака за резервна постапка**

Вид/Должина: п1

Податокот се пополнува само во случај кога се поднесува декларација во резервна постапка, во спротивно оваа рубрика не се пополнува.

#### **Вид на декларција**

(руб 1/1)

Вид/Должина: ап..9

Податокот се користи.

#### **Шифра на земја на намена**

(руб 17а)

Вид/Должина: а2

Во случај кога е декларирана само една земја на намена се користи податокот „Шифра на земја на намена“ на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“, а податокот „Шифра на земја на намена“ на ниво на „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи. Ако е декларирана повеќе од една земја на намена податокот „Шифра на земја на намена“ на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“ не може да се користи. Во овој случај се користи податокот „Шифра на земја на намена“ на ниво на „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“. Се користат шифрите на земји од Прилог број 2 на овој правилник.

#### **Шифра на прифатена локација на стока**

(рубрика 30)

Вид/Должина: ап..17

Податокот не може да се користи ако се користи групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“. Доколку групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“ не се користи, употребата овој податок е факултативна. Доколку се користи овој податок неопходно е да се внесе точен податок за местото каде што стоката ќе може да се прегледа, во форма на шифра. Податоците „Прифатена локација на стока/Шифра на прифатена локација на стока“, „Шифра на одобрена локација на стока“ и „Друго царинско место“ не можат да се користат истовремено.

#### **Прифатена локација на стока**

(рубрика 30)

Вид/Должина: ап..35

Податокот не може да се користи ако се користи групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“. Доколку групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“ не се користи, употребата на овој податок е факултативна. Доколку се користи овој податок неопходно е да се внесе точен податок за местото каде што стоката ќе може да се прегледа. Податоците

„Прифатена локација на стока/Шифра на прифатена локација на стока“, „Шифра на одобрена локација на стока“ и „Друго царинско место“ не може да се користат истовремено.

### **Прифатена локација на стока – Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### **Шифра на одобрена локација на стока**

(рубрика 30)

Вид/Должина: ап..17

Доколку се користи групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“ употребата на овој податок е факултативна. Доколку овој податок се користи неопходно е да се внесе точен податок за местото каде што стоката ќе може да се прегледа, во форма на шифра. Доколку групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“ не се користи овој податок не може да се користи. Податоците „Прифатена локација на стока/Шифра на прифатена локација на стока“, „Шифра на одобрена локација на стока“ и „Друго царинско место“ не можат да се користат истовремено.

### **Шифра на земја на поаѓање/извоз**

(рубрика 15а)

Вид/Должина: а2

Податокот се користи доколку е декларирана само една земја на поаѓање/извоз. Во овој случај податокот „Шифра на земја на поаѓање/извоз“ од групата на податоци „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи. Доколку се декларирани повеќе од една земја на поаѓање/извоз овој податок на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“ не може да се користи. Во овој случај се користи податокот „Шифра на земја на поаѓање/извоз“ на ниво на „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“. Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

### **Друго царинско место**

(рубрика 30)

Вид/Должина: ап..17

Податокот не може да се користи ако се користи групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“. Доколку групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“ не се користи, употребата овој податок е факултативна. Доколку се користи овој податок неопходно е да се внесе точен податок за местото каде што стоката ќе може да се прегледа. Податоците „Прифатена локација на стока/Шифра на прифатена локација на стока“, „Шифра на одобрена локација на стока“ и „Друго царинско место“ не можат да се користат истовремено.

### **Вид на внатрешен транспорт**

(рубрика 26)

Вид/Должина: п..2

Податокот се користи доколку царинската испостава за извоз и царинската испостава на излез не се исти испостави. Во другите случаи податокот не може да се користи. Овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 26 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

### **Вид на транспорт на граница**

(рубрика 25)

Вид/Должина: п..2

Овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 25 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

**Идентитет на транспортното средство при поаѓање** (извоз/транзит) (рубрика 18)

Вид/Должина: ап..27

Доколку првата цифра од податокот „Вид на внатрешен транспорт“ е 5 или 7, овој податок не се користи. Во другите случаи овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 18 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

**Идентитет на транспортното средство при поаѓање - Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**Националност на превозното средство при поаѓање** (рубрика 18)

Вид/Должина: а2

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник. Податокот се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 18 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

**Идентитет на транспортното средство што ја минува границата** (рубрика 21)

Вид/Должина: ап..27

Доколку првата цифра од податокот „Вид на внатрешен транспорт“ е 5 или 7, овој податок не се користи. Во другите случаи користењето на овој податок е факултативно. Доколку се користи, се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 21 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

**Идентитет на транспортното средство што ја минува границата – Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**Националност на превозното средство што ја минува границата** (рубрика 21)

Вид/Должина: а2

Податокот се користи доколку првата шифра од податокот „Вид на транспорт на граница“ е различна од 2, 5 или 7. Во другите случаи користењето на овој податок е факултативно. Шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник се користат согласно објаснувачките забелешки за рубрика 21 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

**Вид на превозното средство што ја минува границата**

Вид/Должина: п..2

Употребата на овој податок е факултативна. Се користат шифрите дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

**Показател за контејнери** (рубрика 19)

Вид/Должина: п1

Се користат следните шифри:

**0:** Стоката не се транспортира во контејнери

**1:** Стоката се транспортира во контејнери.

**Показател за јазик за комуникација при поаѓање**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**Шифра на јазик на извозен придружниот документ**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик на Извозниот Придружен Документ, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**Вкупен број на наименованија**

(рубрика 5)

Вид/Должина: п..5

Податокот се користи.

**Вкупен број на колети**

(рубрика 6)

Вид/Должина: п..7

Користењето на податокот е факултативно. Вкупниот број на колети е еднаков на збирот од сите „Број на колети“, сите „Број на парчиња“ и вредноста „1“ за секој деклариран рефус.

**Вкупна бруто маса**

(рубрика 35)

Вид/Должина: п..11,3

Податокот се користи.

**Датум на декларација**

(рубрика 54)

Вид/Должина: п8

Податокот се користи.

**Место на декларација**

(рубрика 54)

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

**Место на декларација – Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**Показател за посебни околности**

Вид/Должина: а1

Податокот по правило е факултативен, освен во случај кога дополнителни услови или правила за овој податок имплицираат нешто друго. Се користат шифрите за показателот за посебни околности дадени во Прилог број 4 на овој правилник.

**Начин на плаќање на транспортни трошоци**

Вид/Должина: а1

Податокот по правило е факултативен, освен во случај кога дополнителни услови или правила за овој податок имплицираат нешто друго. Податокот се користи доколку ист начин на плаќање на транспортни трошоци е декларирани за сите наменуванија. Во овој случај податокот „Начин на плаќање на транспортни трошоци“ на ниво на „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи. Се користат шифрите за начин на плаќање на транспортни трошоци дадени во Прилог број 4 на овој правилник.

#### **Комерцијален референтен број**

Вид/Должина: ап..70

Доколку е употребена шифрата А за показател за посебни околности употребата на овој податок е факултативна. Во другите случаи употребата на овој податок е задолжителна. Доколку ист комерцијален референтен број е декларирани за сите наменуванија, се користи податокот „Комерцијален референтен број“ на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“. Во овој случај податокот „Комерцијален референтен број“ на ниво на „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи.

Доколку ист комерцијален референтен број е декларирани за сите наменуванија, се користи податокот „Комерцијален референтен број“ на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“. Во овој случај податокот „Комерцијален референтен број“ на ниво на „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи.

#### **Вкупен износ на давачки**

(рубрика 47)

Вид/Должина: п..15,2

Податокот се користи доколку се користи податокот „Вкупен износ на давачки за наменување“ за едно наменување на стока. Во другите случаи податокот „Вкупен износ на давачки“ не може да се користи. Вредноста нула „0“ треба да се смета како валиден број во ова поле.

Вид на декларација

(рубрика 1/2)

Вид/Должина: а1

Податокот се користи.

#### **Датум на завршување на постапката**

Овој податок се пополнува само доколку вид на декларација (рубрика 1.2) е В (непотполна декларација) или бараната постапка е 21 или 23. Во спротивно овој податок не се користи.

#### **ИЗВОЗНИК**

(рубрика 2)

Број: 1

Оваа група на податоци се користи кога ист извозник е декларирани за сите наменуванија на стока. Во овој случај групата на податоци „ИЗВОЗНИК“ од групата на податоци „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи.

**Назив**

(рубрика 2)

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

**Улица и број**

(рубрика 2)

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

**Поштенски број**

(рубрика 2)

Вид/Должина: ап..9

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

**Град**

(рубрика 2)

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

**Шифра на земја**

(рубрика 2)

Вид/Должина: а2

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

**Назив и адреса - Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**ЕДБ (Единствен даночен број)**

(рубрика 2)

Вид/Должина: ап..17

Користењето на овој податок е задолжително.

ЕДБ е задолжителен за трговци регистрирани во Македонија. Во други случаи се внесува друга идентификација (на пример број на Пасош/број на лична карта).

**ПРИМАЧ**

(рубрика 8)

Број: 1

Оваа група на податоци се користи кога ист примач е деклариран за сите наменуванија на стока. Во овој случај групата на податоци „ПРИМАЧ“ од групата на податоци „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи.

**Назив**

(рубрика 8)

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

**Улица и број** (рубрика 8)  
Вид/Должина: ап..35  
Податокот се користи.

**Поштенски број** (рубрика 8)  
Вид/Должина: ап..9  
Податокот се користи.

**Град** (рубрика 8)  
Вид/Должина: ап..35  
Податокот се користи.

**Земја** (рубрика 8)  
Вид/Должина: а2  
Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

**Назив и адреса - Шифра на јазик**  
Вид/Должина: а2  
Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**ЕДБ** (Единствен даночен број) (рубрика 8)  
Вид/Должина: ап..17  
Користењето на овој податок е факултативно.

**ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА ЗА ИЗВОЗ** (рубрика А)  
Број: 1  
Групата на податоци се користи.

**Референтен број** (рубрика А)  
Вид/Должина: ап8  
Се користат шифрите на царински испостави дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

**ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ИЗЛЕЗ** (рубрика 29)  
Број: 1  
Групата на податоци се користи.

**Референтен број** (рубрика 29)  
Вид/Должина: ап8  
Се користат шифрите на царински испостави дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

**РЕЗУЛТАТ ОД КОНТРОЛА** (рубрика Г)  
Број: 1  
Групата на податоци се користи во случај декларацијата да е поднесена во поедноставена постапка.

**Шифра за резултат од контрола** (рубрика Г)  
Вид/Должина: ап2

Се користи шифрата „А3“ за резултат од контрола.

**Рок – датум**

(рубрика Г)

Вид/Должина: п8

Податокот се користи за да се определи рокот-датумот за предавање на стоката во царинската испостава на излез. Датумот треба да биде во формат ГГГГММДД каде ГГГГ е година, ММ е месец, а ДД е ден.

**ПОДАТОЦИ ЗА ПЛОМБИ**

(рубрика Г)

Број: 1

Групата на податоци се користи во случај декларацијата да е поднесена во поедноставена постапка и доколку одобрението за локално царинење при извоз предвидува користење на пломби.

**Број на пломби**

(рубрика Г)

Вид/Должина: п.4

Податокот се користи.

**ИДЕНТИТЕТ НА ПЛОМБИ**

(рубрика Г)

Број: 99

Групата на податоци се користи за идентификација на пломби доколку податокот „Број на пломби“ е поголем од нула „0“, во спротивно оваа група на податоци не се користи.

**Идентитет на пломби**

(рубрика Г)

Вид/Должина: ап..20

Податокот се користи.

**Идентитет на пломби – Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**ГАРАНЦИЈА**

(рубрика 52)

Број: 9

Групата на податоци не се користи доколку на ниво на Заглавие не се користи податокот Вкупен износ на давачки.

**Вид на гаранција**

(рубрика 52)

Вид/Должина: ап1

Се користат шифрите дадени во Прилог 2 на овој правилник.

**ПОВИКУВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА**

(рубрика 52)

Број: 99

Групата на податоци се користи доколку податокот „Вид на гаранција“ ја содржи шифрата „0“, „1“, „2“ или „3“.

**Референтен број на гаранција (РБГ)**

(рубрика 52)

Вид/Должина: ап..24 ,



Податокот се користи за внесување на референтниот број на гаранцијата (РБГ) доколку податокот „Вид на гаранција“ ја содржи шифрата „0“, „1“, „2“ или „3“. Во овој случај податокот „Повикувања на други гаранции“ не може да се користи. „Референтниот број на гаранција“ (РБГ) го доделува гарантната испостава за идентификација на секоја поединечна гаранција..

#### **Шифра за пристап**

Вид/Должина: ап4

Податокот се користи кога се употребува податокот „Референтен број на гаранција“ (РБГ), во другите случаи овој податок е факултативен. Во зависност од видот на гаранцијата, шифрата за пристап ја издава гарантната испостава или гарантот и се користи за да се обезбеди конкретна гаранција.

#### **Износ на задолжување**

Вид/Должина: п..15,2

Доколку вид на гаранција е „5“ или „8“, тогаш „Износ“ не може да се користи.

#### **Валута**

Вид/Должина: ап3

Податокот се користи кога се употребува податокот „Референтен број на гаранција“ (РБГ). Ова поле може да има вредност само „МКД“.

### **ОГРАНИЧЕНО ВАЖЕЊЕ ВО ЕУ**

(рубрика 52)

Број: 1

Доколку со посебни прописи не е предвидено поинаку оваа подгрупа на податоци не се користи.

#### **Не важи за ЕУ**

(рубрика 52)

Вид/Должина: п1

Доколку со посебни прописи не е предвидено поинаку податокот не се користи.

Доколку податокот се користи можат да се користат следните шифри:

0: Не

1: Да

### **ОГРАНИЧЕНО ВАЖЕЊЕ НАДВОР ОД ЕУ**

(рубрика 52)

Број: 99

Доколку со посебни прописи не е предвидено поинаку оваа подгрупа на податоци не се користи.

#### **Не важи за други договорни страни**

(рубрика 52)

Вид/Должина: а2

Доколку со посебни прописи не е предвидено поинаку податокот не се користи.

Доколку податокот се користи можат да се користат шифрите за земји од Прилог 2 на овој Правилник за означување на Договорната страна каде што гаранцијата која што се користи не важи.

## **НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА**

Број: 999

Групата на податоци се користи.

### **Реден број на наименование**

(рубрика 32)

Вид/Должина: п..5

Податокот се користи и во случај кога бројот „1“ е употребен за податокот „Вкупен број на наименованија“ во групата на податоци „ЗАГЛАВИЕ“. Во овој случај бројот 1 се користи за овој податок. Секој број на наименование е единствен во декларацијата. Наименованија се нумерираат последователно, почнувајќи од 1 за првото наименование и зголемување за 1 за секое следно наименование.

### **Опис на стоката**

(рубрика 31)

Вид/Должина: ап..280

Податокот се користи.

### **Опис на стоката – Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### **Бруто маса**

(рубрика 35)

Вид/Должина: п..11,3

Податокот се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 35 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

### **Нето маса**

(рубрика 38)

Вид/Должина: п..11,3

Податокот се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 38 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

### **Шифра на земја на поаѓање/извоз**

(ex рубрика 15a)

Вид/Должина: а2

Податокот се користи доколку е декларирана повеќе од една земја на поаѓање. Се користат шифрите за земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник. Доколку е декларирана само една земја на поаѓање, се користи соодветниот податок на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“.

### **Шифра на земја на намена**

(ex рубрика 17a)

Вид/Должина: а2

Податокот се користи доколку е декларирана повеќе од една земја на намена. Се користат шифрите за земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник. Доколку е декларирана само една земја на намена, се користи соодветниот податок на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“.

### **Начин на плаќање на транспортни трошоци**

Вид/Должина: а1

Податокот по правило е факултативен, освен во случај кога дополнителни услови или правила за овој податок имплицираат нешто друго. Овој податок не се користи доколку се користи податокот „Начин на плаќање на транспортни трошоци“ на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“.

- Барана постапка** (рубрика 37/1.1)  
Вид/Должина: ап2  
Податокот се користи. Се користат шифрите за царински постапки дадени во Прилог 2 на овој правилник. Податокот во полето "Барана постапка" мора да е идентичен во сите наменуванија од царинската декларација.
- Претходна постапка** (рубрика 37/1.2)  
Вид/Должина: ап2  
Податокот се користи. Се користат шифрите за царински постапки дадени во Прилог 2 на овој правилник
- Национална постапка** (рубрика 37/2)  
Вид/Должина: ап3  
Податокот се користи. Се користат шифрите за национална постапка дадени во Прилог 2 на овој правилник. Ако не се применуваат специфични постапки се запишува шифрата „000“.
- Вредност на наменуванието** (рубрика 42)  
Вид/Должина: п..15,2  
Овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 42 содржани во Прилог 1 на овој правилник.
- Валута во која е изразена статистичката вредност**  
Вид/Должина: а3  
Статистичката вредност задолжително се изразува во македонски денари.
- Износ на статистичка вредност** (рубрика 46)  
Вид/Должина: п..15,2  
Оваа група на податоци се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 46 содржани во Прилог 1 на овој правилник. Вредноста „0“ треба да се смета како валидна вредност во оваа поле. Износот на статистичка вредност се изразува во цел број.
- Земја на потекло** (рубрика 34/а)  
Вид/Должина: а2  
Користењето на овој податок е факултативно. Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.
- Регион на испраќање/производство** (рубрика 34/б)  
Вид/Должина: ап..2  
Користењето на овој податок е факултативно. Како шифри на регион се користат првите две цифри од шифрите на надлежните царинарници дадени во Прилог 2 на овој правилник.
- Количество во дополнителна единица мерка** (рубрика 41)  
Вид/Должина: п..11  
Податокот се користи доколку тоа го бара Интегрираната тарифа - ТАРИМ .
- Вкупен износ на давачки за наменување** (рубрика 47)  
Вид/Должина: п..15,2

Податокот се користи доколку се користи групата на податоци „ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ“, во спротивно податокот не се користи. Вредноста „0“ треба да се смета како валидна вредност во оваа поле.

#### **Комерцијален референтен број**

(ex рубрика 7)

Вид/Должина: ап..70

Податокот по правило е факултативен, освен во случај кога дополнителни услови или правила за овој податок имплицираат нешто друго. Овој податок не се користи доколку се користи податокот „Комерцијален референтен број“ на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“.

#### **Ознака за опасна стока според ОН**

(ex рубрика 44/4)

Вид/Должина: ап4

Користењето на овој податок е факултативно.

#### **ПОВИКУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ ДОКУМЕНТИ**

(рубрика 40)

Број: 99

Оваа група на податоци се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 40 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

#### **Вид на претходен документ**

(рубрика 40)

Вид/Должина: ап..6

Доколку групата на податоци се користи ќе се користи најмалку еден вид на претходен документ. Се користат шифрите за претходен документ дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

#### **Повикување на претходен документ**

(рубрика 40)

Вид/Должина: ап..35

Се користи повикувањето на претходниот документ.

#### **Повикување на претходен документ – Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

#### **Категорија на претходен документ**

(рубрика 40)

Вид/Должина: а1

Податокот се користи. Се користат шифрите од Прилог 2 кон овој правилник за првата компонента на рубрика 40.

#### **ИНФОРМАЦИИ ЗА РАЗДОЛЖУВАЊЕ**

##### **Наименување од претходен документ**

Вид/Должина: п5

Наименување различно од 1 се користи само кога претходниот документ е обработен во Системот за електронска обработка на царински декларации и акцизни документи.

##### **Количина од претходен документ**

Вид/Должина: п..11,3

Се користи за внесување на податок за колична од претходниот документ изразена во килограми само доколку „Вид на претходна категорија“ е X или Z, во спротивно не се користи.

## **ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ/ПОТВРДИ**

(рубрика 44)

Број: 99

Оваа група на податоци се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 44 содржани во Прилог 1 на овој правилник. Доколку групата на податоци се користи, освен ако не е поинаку определено, ќе се користи најмалку еден од следниве податоци:

### **Вид на документ**

(рубрика 44)

Вид/Должина: ап..4

Се користат шифрите за приложени документи/потврди дадени во Прилог број 2 на овој правилник и шифрите од базата на податоци на Интегрираната тарифа – ТАРИМ.

### **Повикување на документ**

(рубрика 44)

Вид/Должина: ап..35

Се користи повикување на приложениот документ.

### **Повикување на документ – Шифра за јазик**

(рубрика 44)

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

## **ПОСЕБНИ НАПОМЕНИ**

(рубрика 44)

Број: 99

Оваа група на податоци се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 44 содржани во Прилог 1 на овој правилник. Доколку се користи оваа група на податоци, се користи, или податокот „Шифра на дополнителна информација“ или податокот „Дополнителна информација“.

### **Шифра на дополнителна информација**

(рубрика 44)

Вид/Должина: ап..5

Се користат шифрите дадени во Прилог број 4 на овој правилник за идентификација на дополнителната информација.

### **Дополнителна информација**

(рубрика 44)

Вид/Должина: ап..70

Користењето на овој податок е факултативно.

### **Дополнителна информација – Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**ИЗВОЗНИК**

(ex рубрика 2)

Број: 1

Групата на податоци се користи кога различни извозници се декларирани за наменуванијата на стока. Во овој случај групата на податоци „Извозник“ на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“ не може да се користи.

**Назив**

(ex рубрика 2)

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

**Улица и број**

(ex рубрика 2)

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

**Поштенски број**

(ex рубрика 2)

Вид/Должина: ап..9

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

**Град**

(ex рубрика 2)

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

**Шифра на земја**

(ex рубрика 2)

Вид/Должина: а2

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

**Назив и адреса - шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 2 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи

**ЕДБ (Единствен даночен број)**

(ex рубрика 2)

Вид/Должина: ап..17

Користењето на овој податок е задолжително.

ЕДБ е задолжителен за трговци регистрирани во Македонија. Во други случаи се внесува друга идентификација (на пример број на Пасош/број на лична карта).

## **ТАРИФНА ОЗНАКА**

(рубрика 33)

Број: 1

Групата на податоци се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 33 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

### **Комбинирана номенклатура**

(рубрика 33/1)

Вид/Должина: ап8

Податокот се користи за внесување на првите осум бројки од тарифната ознака.

### **ТАРИМ ознака**

(рубрика 33/2)

Вид/Должина: ап2

Податокот се користи за внесување на деветата и десетата бројка од тарифната ознака.

### **ТАРИМ прва дополнителна ознака**

(рубрика 33/3)

Вид/Должина: ап4

Доколку согласно Интегрираната тарифа - ТАРИМ не е потребно внесување на дополнителна ознака вредноста на овој податок е „0000“.

### **ТАРИМ втора дополнителна ознака**

(рубрика 33/4)

Вид/Должина: ап4

Доколку согласно Интегрираната тарифа - ТАРИМ не е потребно внесување на дополнителна ознака вредноста на овој податок е „0000“.

### **Дополнителна национална ознака**

(рубрика 33/5)

Вид/Должина: ап4

Се користи согласно Интегрираната тарифа – ТАРИМ, во другите случаи користењето на овој податок е факултативно.

## **ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ**

(рубрика 47)

Број: 99

Користењето на оваа група на податоци е факултативно.

### **Вид на давачка**

(рубрика 47/1)

Вид/Должина: ап3

Податокот се користи.

### **Даночна основа**

(рубрика 47/2)

Вид/Должина: п..15,2

Податокот се користи. Вредноста „0“ треба да се смета како валидна вредност во оваа поле,

### **Стапка**

(рубрика 47/3)

Вид/Должина: ап..15

Податокот се користи.

**Износ на давачки** (рубрика 47/4)  
Вид/Должина: п..15,2  
Податокот се користи. Вредноста „0“ треба да се смета како валидна вредност во оваа поле,

**Начин на плаќање** (рубрика 47/5)  
Вид/Должина: а1  
Податокот се користи. Се користат шифри за плаќање дадени во Прилог 2 кон овој правилник.

**ПРИМАЧ** (ex рубрика 8)

Број: 1  
Групата на податоци се користи кога се декларирани различни примачи за наменуванијата на стока. Во овој случај групата на податоци „ПРИМАЧ“ на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“ не може да се користи.

**Назив** (ex рубрика 8)  
Вид/Должина: ап..35  
Податокот се користи.

**Улица и број** (ex рубрика 8)  
Вид/Должина: ап..35  
Податокот се користи.

**Поштенски број** (ex рубрика 8)  
Вид/Должина: ап..9  
Податокот се користи.

**Град** (ex рубрика 8)  
Вид/Должина: ап..35  
Податокот се користи.

**Шифра на земја** (ex рубрика 8)  
Вид/Должина: а2  
Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

**Назив и адреса - шифра на јазик**  
Вид/Должина: а2  
Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**ЕДБ (Единствен даночен број)** (ex рубрика 8)  
Вид/Должина: ап..17  
Користењето на овој податок е факултативно.



## КОНТЕЈНЕРИ

(рубрика 31)

Број: 99

Групата на податоци се користи доколку податокот „Показател за контејнери“ од групата на податоци „ЗАГЛАВИЕ“ ја содржи шифрата „1“.

### Број на контејнер

(рубрика 31)

Вид/Должина: ап..17

Податокот се користи.

## КОЛЕТИ

(рубрика 31)

Број: 99

Групата на податоци се користи.

### Ознаки и броеви на колети

(рубрика 31)

Вид/Должина: ап..42

Податокот се користи доколку податокот „Вид на колети“ содржи други шифри дадени во Прилог број 2 на овој правилник, освен оние за рефус (VQ, VG, VL, VY, VR или VO) или за „Неспакувано“ (NE, NF или NG). Податокот е факултативен доколку податокот „Вид на колети“ содржи една од претходно споменатите шифри за рефус или неспакувано.

### Ознаки и броеви на колети – Шифра за јазик

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 2 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### Вид на колети

(рубрика 31)

Вид/Должина: ап..3

Се користат шифрите за колети дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

### Број на колети

(рубрика 31)

Вид/Должина: п..5

Податокот се користи доколку податокот „Вид на колети“ содржи други шифри дадени во Прилог број 2 на овој правилник, освен оние за рефус (VQ, VG, VL, VY, VR или VO) или за „Неспакувано“ (NE, NF или NG). Податокот не може да се користи доколку податокот „Вид на колети“ содржи една од претходно споменатите шифри за рефус или неспакувано. Вредноста „0“ треба да се смета како валидна вредност во оваа поле, но кога се користи шифрата „0“ тогаш мора да постои најмалку едно наменување на стока со иста „Ознаки и броеви на колети“, ист „Вид на колети“ и „Број на колети“ со вредност поголема од „0“.

### Број на парчиња

(рубрика 31)

Вид/Должина: п..5

Податокот „Број на парчиња“ се користи доколку податокот „Вид на колети“ содржи една од шифрите за „Неспакувано“ (NE, NF или NG) дадени во Прилог број 2 на овој правилник. Во други случаи овој податок не може да се користи.

## ПРАВЕЦ НА ДВИЖЕЊЕ

Број: 99

Групата на податоци не се користи.

### Шифра на земја на патување

Вид/Должина: а2

Податокот не се користи.

## ДЕКЛАРАНТ

(рубрика 14)

Број: 1

Оваа група на податоци се користи.

### Назив

(рубрика 14)

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

### Улица и број

(рубрика 14)

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

### Поштенски број

(рубрика 14)

Вид/Должина: ап..9

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

### Град

(рубрика 14)

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

### Шифра на земја

(рубрика 14)

Вид/Должина: а2

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

### Назив и адреса - шифра на јазик

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### ЕДБ (Единствен даночен број)

(рубрика 14)

Вид/Должина: ап..17

ЕДБ е задолжителен за трговци регистрирани во Македонија. Во други случаи се внесува друга идентификација (на пример Број на Пасош / Број на лична карта).

## **УСЛОВИ НА ИСПОРАКА**

(рубрика 20)

Број: 1

Оваа група на податоци се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 20 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

### **ИНКОТЕРМС шифра**

(рубрика 20/1)

Вид/Должина: а3

Се користат ИНКОТЕРМС шифрите дадени во Прилог 2 на овој правилник.

### **Дополнителна шифра**

(рубрика 20/2)

Вид/Должина: п1

Овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 20 содржани во Прилог 1 на овој правилник. Се користат шифрите дадени во Прилог 2 на овој правилник.

### **Дополнување на информација**

(рубрика 20/3)

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи за определување на податокот „Дополнителна шифра“.

### **Дополнување на информација- Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

## **ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСАКЦИЈАТА**

Број: 1

Оваа група на податоци се користи согласно објаснувачките забелешки за рубриците 22, 23 и 24 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

### **Валута**

(рубрика 22/1)

Вид/Должина: ап..3

Овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 22 содржани во Прилог 1 на овој правилник. Се користат шифрите за валути дадени во Прилог 2 на овој правилник.

### **Вкупен износ на фактура**

(рубрика 22/2)

Вид/Должина: п..15,2

Овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 22 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

### **Курс на валута**

(рубрика 23)

Вид/Должина: п..6,5

Овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 23 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

**Природа на трансакција**

(рубрика 24)

Вид/Должина: n2

Овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 24 содржани во Прилог 1 на овој правилник. Се користат шифрите за природа на трансакција дадени во Прилог 2 на овој правилник запишани како двоцифрен број.

**ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ**

(рубрика 48)

Број: 9

Оваа групата на податоци се користи доколку податокот „Начин на плаќање“ за едно наименование на стока има вредност „Е“, „F“ или „G“. Во другите случаи овој податок не се користи.

**Повикување на одобрение**

(рубрика 48)

Вид/Должина: an..35

Податокот се користи.

**ОЗНАКА НА СКЛАДОТ**

(рубрика 49)

Број: 1

Оваа група на податоци се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 49 содржани во Прилог 1 на овој правилник. Ознаката која што треба да се внесе е составена од следниве елементи:

**Тип на складот**

(рубрика 49)

Вид/Должина: a1

Податокот се користи.

**Земја која го издала одобрението**

(рубрика 49)

Вид/Должина: a2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 2 на овој правилник.

**Ознака на складот**

(рубрика 49)

Вид/Должина: an..14

Податокот се користи.

**СТАТУС НА ЗАСТАПНИКОТ**

(рубрика 14/2)

Број: 1

Групата на податоци се користи.

**Шифра за статус на застапникот**

(рубрика 14/2)

Вид/Должина: n1

Податокот се користи. Се користат шифрите за статус на застапникот дадени во Прилог 2 на овој Застапник.

ПОГЛАВЈЕ 4  
Структура на ЕРП увозна декларација

**А. Табела на групи на податоци**

**УВОЗНА ОПЕРАЦИЈА**

---ЗАГЛАВИЕ  
---ИСПРАЌАЧ  
---ПРИМАЧ  
---РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА  
---ЗАСТАПНИК  
---ПОДАТОЦИ ЗА ПЛОМБИ  
----- ИДЕНТИТЕТ НА ПЛОМБИ  
---ГАРАНЦИЈА  
-----ОЗНАКА НА ГАРАНЦИЈА  
-----ОГРАНИЧЕНО ВАЖЕЊЕ ВО ЕУ  
-----ОГРАНИЧЕНО ВАЖЕЊЕ НАДВОР ОД ЕУ  
---ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ВРЕДНОСТ  
---НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА  
-----ПОВИКУВАЊЕ НА ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ  
-----ИНФОРМАЦИЈА ЗА РАЗДОЛЖУВАЊЕ  
-----ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ/ПОТВРДИ  
-----ПОСЕБНИ НАПОМЕНИ  
-----ИСПРАЌАЧ  
-----ТАРИФНА ОЗНАКА  
-----ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ  
-----ПРИМАЧ  
-----КОНТЕЈНЕРИ  
-----ПАКУВАЊЕ  
-----ДОПОЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ  
-----ОСЛОБОДУВАЊЕ  
-----ОЗНАКА НА СКЛАД  
-----ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ВРЕДНОСТ  
---ПРАВЕЦ НА ДВИЖЕЊЕ  
---УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА  
---ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСАКЦИЈА  
---ЗАСТАПНИК  
---ПРЕВОЗНИК  
---ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРГОВЦИ  
---ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА ЗА ВЛЕЗ  
---ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА УВОЗ

**Б. Поединости за податоците во увозната декларација**

**УВОЗНА ОПЕРАЦИЈА**

**ЗАГЛАВИЕ**

Број: 1

Групата на податоци се користи.

**Референтен број**

(руб 7)

Вид/Должина: ап..22

Податокот се користи. Референтниот број го доделува подносителот и истиот не смее да се повторува во тековната година.

**Ознака за резервна постапка**

Вид/Должина: п1

Податокот се пополнува само во случај кога се поднесува декларација во резервна постапка, во спротивно оваа рубрика не се пополнува.

**Вид на декларција**

(руб 1/1)

Вид/Должина: ап..9

Податокот се користи.

**Шифра на земја на намена**

(руб 17а)

Вид/Должина: а2

Користењето на овој податок е факултативно.

Податокот „Шифра на земја на намена“ се внесува на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“, а податокот „Шифра на земја на намена“ на ниво на „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи.

**Шифра на прифатена локација на стока**

(рубрика 30)

Вид/Должина: ап..17

Податокот не може да се користи ако се користи групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“. Доколку групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“ не се користи, употребата овој податок е факултативна. Доколку се користи овој податок неопходно е да се внесе точен податок за местото каде што стоката ќе може да се прегледа, во форма на шифра. Податоците „Прифатена локација на стока/Шифра на прифатена локација на стока“, „Шифра на одобрена локација на стока“ и „Друго царинско место“ не можат да се користат истовремено.

**Прифатена локација на стока**

(рубрика 30)

Вид/Должина: ап..35

Податокот не може да се користи ако се користи групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“. Доколку групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“ не се користи, употребата на овој податок е факултативна. Доколку се користи овој податок неопходно е да се внесе точен податок за местото каде што стоката ќе може да се прегледа. Податоците „Прифатена локација на стока/Шифра на прифатена локација на стока“, „Шифра на одобрена локација на стока“ и „Друго царинско место“ не може да се користат истовремено.

**Прифатена локација на стока – Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**Шифра на одобрена локација на стока**

(рубрика 30)

Вид/Должина: ап..17

Доколку се користи групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“ употребата на овој податок е задолжителна. Доколку овој податок се користи неопходно е да се внесе точен податок за местото каде што стоката ќе може да се прегледа, во форма на шифра. Доколку групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“ не се користи овој податок не може да се користи. Податоците „Прифатена локација на стока/Шифра на прифатена локација на стока“, „Шифра на одобрена локација на стока“ и „Друго царинско место“ не можат да се користат истовремено.

#### **Шифра на земја на поаѓање/извоз**

(рубрика 15а)

Вид/Должина: а2

Податокот се користи доколку е декларирана само една земја на поаѓање/извоз. Во овој случај податокот „Шифра на земја на поаѓање/извоз“ од групата на податоци „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи. Доколку се декларирани повеќе од една земја на поаѓање/извоз овој податок на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“ не може да се користи. Во овој случај се користи податокот „Шифра на земја на поаѓање/извоз“ на ниво на „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“. Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

#### **Друго царинско место**

(рубрика 30)

Вид/Должина: ап..17

Податокот не може да се користи ако се користи групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“. Доколку групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“ не се користи, употребата овој податок е факултативна. Доколку се користи овој податок неопходно е да се внесе точен податок за местото каде што стоката ќе може да се прегледа. Податоците „Прифатена локација на стока/Шифра на прифатена локација на стока“, „Шифра на одобрена локација на стока“ и „Друго царинско место“ не можат да се користат истовремено.

#### **Вид на внатрешен транспорт**

(рубрика 26)

Вид/Должина: п..2

Податокот се користи доколку царинската испостава за извоз и царинската испостава на излез не се исти испостави. Во другите случаи податокот не може да се користи. Овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 26 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

#### **Вид на транспорт на граница**

(рубрика 25)

Вид/Должина: п..2

Овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 25 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

#### **Идентитет на транспортното средство што ја минува границата** (рубрика 21)

Вид/Должина: ап..27

Доколку првата цифра од податокот „Вид на внатрешен транспорт“ е 1 или 8, овој податок се користи, ако е 4 тогаш не се користи. Во другите случаи овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 18 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

#### **Идентитет на транспортното средство што ја минува границата - Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 2 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**Националност на превозното средство што ја минува границата** (рубрика 21)

Вид/Должина: а2

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник. Податокот се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 18 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

**Показател за контејнери** (рубрика 19)

Вид/Должина: п1

Се користат следните шифри:

**0:** Стоката не се транспортира во контејнери

**1:** Стоката се транспортира во контејнери.

**Датум на прифаќање**

Вид/Должина: п8

Податокот не се користи.

**Вкупен број на наименованија** (рубрика 5)

Вид/Должина: п..5

Податокот се користи.

**Вкупен број на колети** (рубрика 6)

Вид/Должина: п..7

Користењето на податокот е факултативно. Вкупниот број на колети е еднаков на збирот од сите „Број на колети“, сите „Број на парчиња“ и вредноста „1“ за секој деклариран рефус.

**Вкупна бруто маса** (рубрика 35)

Вид/Должина: п..11,3

Податокот се користи.

**Датум на декларација** (рубрика 54)

Вид/Должина: п8

Податокот се користи.

**Место на декларација** (рубрика 54)

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

**Место на декларација – Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**Показател за посебни околности**

Вид/Должина: а1

Податокот по правило е факултативен, освен во случај кога дополнителни услови или правила за овој податок имплицираат нешто друго. Се користат шифрите за показателот за посебни околности дадени во Прилог број 4 на овој правилник.



### **Начин на плаќање на транспортни трошоци**

Вид/Должина: а1

Податокот по правило е факултативен, освен во случај кога дополнителни услови или правила за овој податок имплицираат нешто друго. Податокот се користи доколку ист начин на плаќање на транспортни трошоци е деклариран за сите наменуванија. Во овој случај податокот „Начин на плаќање на транспортни трошоци“ на ниво на „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи. Се користат шифрите за начин на плаќање на транспортни трошоци дадени во Прилог број 4 на овој правилник.

### **Комерцијален референтен број**

Вид/Должина: ап..70

Доколку е употребена шифрата А за показател за посебни околности употребата на овој податок е факултативна. Во другите случаи употребата на овој податок е задолжителна. Доколку ист комерцијален референтен број е деклариран за сите наменуванија, се користи податокот „Комерцијален референтен број“ на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“. Во овој случај податокот „Комерцијален референтен број“ на ниво на „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи.

### **Вид на декларација**

(рубрика 1/2)

Вид/Должина: а1

Податокот се користи.

### **Место на утовар**

Вид/Должина: ап..35

Податокот е факултативен.

### **Место на истовар**

Вид/Должина: ап..35

Податокот е факултативен.

### **Дополнителен датум на декларацијата**

Вид/Должина: п8

Доколку со посебни прописи не е предвидено поинаку податокот не се користи.

### **Финансиски и банкарски податоци**

Вид/Должина: ап..35

Доколку со посебни прописи не е предвидено поинаку податокот не се користи.

### **Број на рачен внес**

Вид/Должина: ап..6

Доколку со посебни прописи не е предвидено поинаку податокот не се користи.

### **Година на рачен внес**

Вид/Должина: ап4

Доколку со посебни прописи не е предвидено поинаку податокот не се користи.

### **Идентитет на транспортното средство при доаѓање**

(рубрика 18)

Вид/Должина: ап..27

Доколку првата цифра од податокот „Вид на внатрешен транспорт“ е 5 или 7, овој податок не се користи. Во другите случаи овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 18 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

### **Идентитет на транспортното средство при доаѓање - Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилог 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### **Место на натовар**

Вид/Должина: ап..80

Доколку со посебни прописи не е предвидено поинаку податокот не се користи.

### **Националност на транспортното средство при доаѓање**

Вид/Должина: а2

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог 2 на овој правилник. Податокот се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 21 содржани во Прилог 1 на овој правилник. Оваа рубрика не се пополнува во случај на поштенски пратки или за превоз со посебни видови на транспорт (цевовод или електрични водови).

### **Референтен број на опслужување**

Вид/Должина: ап8

Доколку со посебни прописи не е предвидено поинаку податокот не се користи.

### **Референтен број на документот на опслужување**

Вид/Должина: ап..21

Доколку со посебни прописи не е предвидено поинаку податокот не се користи.

### **Лице за контакт**

Вид/Должина: ап..35

Доколку со посебни прописи не е предвидено поинаку податокот не се користи.

### **Референтен број на транспорт**

Вид/Должина: ап..70

'Референтен број на транспорт' е идентификација на патувањето на превозното средство (пр. број на лет, број на воз и сл.). Ако „Вид на транспорт на граница“ е '4', тогаш овој податок е задолжителен и се состои од бројот (IATA/ICAO) на летот и има формат ап..8. Во другите случаи е факултативен.

### **Локација на пристигнување на стока**

Вид/Должина: ап..17

Податокот е факултативен.

### **Датум и време на пристигнување на стока**

Вид/Должина: п12

Податокот е факултативен.

### **Датум на дозвола за Увозен контролен систем (УКС)**

Вид/Должина: а8

Доколку со посебни прописи не е предвидено поинаку податокот не се користи.

### **Начин на плаќање**

Вид/Должина: а1

Податокот се пополнува задолжително.

Податокот за "Начин на плаќање" мора да е ист за сите давачки на ниво на наменување. Доколку постапката е 53ХХD51, може да се користат само шифрите за начин на плаќање "А" (Готовинско плаќање) "R" (Банкарска гаранција) "M" (Гаранција, вклучувајќи и готовински депозит). од Прилог 2 кон овој Правилник.

Доколку групата Гаранција е пополнета, тогаш за начин на плаќање може да се користи една од следните шифри "E" (Одложено плаќање – Царински закон и ДДВ закон), "F" (Одложено плаќање – Царински закон), "G" (Одложено плаќање – ДДВ закон), "M" (Гаранција, вклучувајќи и готовински депозит), "R" (Банкарска гаранција) или "A" (Готовинско плаќање - само доколку е употребена шифрата 53 за барана постапка и шифрата D51 за национална постапка), во спротивно се користи една од следните шифри за начин на плаќање "A" (Готовинско плаќање), "B" (Плаќање со кредитна картичка), "D" (Друго, на пример, директно одбивање од готовинска сметка на застапникот), "H" (Електронски кредитен трансфер) и "P" (Од готовинската сметка на застапникот).

### **Следен царински референтен број**

Вид/Должина: ап8

Доколку со посебни прописи не е предвидено поинаку податокот не се користи.

### **Датум на завршување на постапка**

Вид/Должина: п8

Овој податок се пополнува доколку вид декларација (рубрика 1.2) е 'B' (Непотполна декларација) или бараната постапка е 51 или 53. Во спротивно овој податок не се користи.

### **Датум за пресметка на давачки**

Вид/Должина: п8

Овој податок е факултативен.

### **Податоци за вредност**

(рубрика 12)

Вид/Должина: п8

Овој податок е факултативен.

### **ИСПРАКАЧ/ИЗВОЗНИК**

(рубрика 2)

Број: 1

Оваа група на податоци се користи кога ист извозник е деклариран за сите наменувања на стока. Во овој случај групата на податоци „ИЗВОЗНИК“ од групата на податоци „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи.

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

**Назив**

Вид/Должина: ап..35

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

**Улица и број**

Вид/Должина: ап..35

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

**Поштенски број**

Вид/Должина: ап..9

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

**Град**

Вид/Должина: ап..35

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

**Шифра на земја**

Вид/Должина: а2

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

**Назив и адреса - Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**ЕДБ (Единствен даночен број)**

Вид/Должина: ап..17

Податокот е факултативен.

**УВОЗНИК/ПРИМАЧ****(рубрика 8)**

Број: 1

Оваа група на податоци се користи кога ист примач е деклариран за сите наменуванија на стока. Во овој случај групата на податоци „ПРИМАЧ“ од групата на податоци „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи.

**Назив**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

**Улица и број**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

### **Поштенски број**

Вид/Должина: ап..9

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

### **Град**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

### **Шифра на земја**

Вид/Должина: а2

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

### **Назив и адреса - Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 2 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### **ЕДБ (Единствен даночен број)**

(рубрика 8)

Вид/Должина: ап..17

Користењето на овој податок е задолжително.

ЕДБ е задолжителен за трговци регистрирани во Македонија. Во други случаи се внесува друга идентификација (на пример Број на Пасош / Број на лична карта).

## **РЕЗУЛТАТ ОД КОНТРОЛА**

Број: 1

Групата на податоци се користи во случај декларацијата да е поднесена во поедноставена постапка.

### **Шифра за резултат од контрола**

Вид/Должина: ап2

Се користи шифрата „А3“ за резултат од контрола.

### **Рок – датум**

Вид/Должина: п8

Датумот треба да биде во формат ГГГГММДД каде ГГГГ е година, ММ е месец, а ДД е ден.

## ДЕКЛАРАНТ/ЗАСТАПНИК

(рубрика 14)

Број: 1

Оваа група на податоци се користи.

### Назив

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

### Улица и број

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

### Поштенски број

Вид/Должина: ап..9

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

### Град

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

### Шифра на земја

Вид/Должина:

а2

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

### Назив и адреса - шифра на јазик

Вид/Должина: а2

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### ЕДБ (Единствен даночен број)

Вид/Должина: ап..17

ЕДБ е задолжителен за трговци регистрирани во Македонија. Во други случаи се внесува друга идентификација (на пример Број на Пасош / Број на лична карта).

## ПОДАТОЦИ ЗА ПЛОМБИ

### Број на пломби

Вид/Должина: п..4

Податокот е факултативен.

## ИДЕНТИТЕТ НА ПЛОМБИ

### Идентитет на пломби

Вид/Должина: ап..20

Податокот е факултативен.

### Идентитет на пломби – Шифра на јазик

Вид/Должина: а2

Податокот е факултативен.

## ГАРАНЦИЈА

(рубрика 52)

### Тип на гаранција

Вид/Должина: ап1

Групата на податоци се користи доколку за видот на барана постапка се користат шифрите "40", "47" или "48" и начин на плаќање се користи една од следните шифри "Е" (Одложено плаќање – Царински закон и ДДВ закон), "F" (Одложено плаќање – Царински закон), "С" (Одложено плаќање – ДДВ закон), "М" (Гаринција, вклучувајќи и готовински депозит), "R" (Банкарска гаранција).

## ПОВИКУВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА

(рубрика 52)

Групата на податоци се користи доколку податокот „Вид на гаранција“ ја содржи шифрата „0“, „1“, „2“ или „3“.

### Референтен број на гаранција

Вид/Должина: ап..24

Податокот се користи за внесување на референтниот број на гаранцијата (РБГ) доколку податокот „Вид на гаранција“ ја содржи шифрата „0“, „1“, „2“ или „3“. Во овој случај податокот „Повикувања на други гаранции“ не може да се користи. „Референтниот број на гаранција“ (РБГ) го доделува гарантната испостава за идентификација на секоја поединечна гаранција..

### Дополнителен референтен број

Вид/Должина: ап..24

Овој податок се користи кога не се користи податокот „Референтен број на гаранција“. Во другите случаи овој податок не се користи.

### Шифра за пристап

Вид/Должина: ап4

Податокот се користи кога се употребува податокот „Референтен број на гаранција“ (РБГ), во другите случаи овој податок е факултативен. Шифрата за пристап ја издава гарантната испостава.

### Износ на задолжување

Вид/Должина: п..15,2

Доколку вид на гаранција е "5" или "8", тогаш „Износ“ не може да се користи. Доколку Шифра на резултат од контрола е АЗ, тогаш „Износ“ е задолжителен, а во спротивно е факултативен.

#### **Валута**

Вид/Должина: ап3

Податокот се користи кога се употребува податокот „Референтен број на гаранција“ (РБГ). Ова поле може да има вредност само „МКД“.

### **ПОДАТОЦИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЦАРИНСКА ВРЕДНОСТ**

Оваа група на податоци се пополнува согласно член 88 и Прилозите 15 и 16 од Уредбата за спроведување на царинскиот закон.

### **НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА**

Број: 999

Групата на податоци се користи.

#### **Реден број на наименование**

(рубрика 32)

Вид/Должина: п..5

Податокот се користи и во случај кога бројот „1“ е употребен за податокот „Вкупен број на наименованија“ во групата на податоци „ЗАГЛAVИЕ“. Во овој случај бројот 1 се користи за овој податок. Секој број на наименование е единствен во декларацијата. Наименованија се нумерираат последователно, почнувајќи од 1 за првото наименовање и зголемување за 1 за секое следно наименовање.

#### **Опис на стоката**

(рубрика 31)

Вид/Должина: ап..280

Податокот се користи.

#### **Опис на стоката – Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 2 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

#### **Бруто маса**

(рубрика 35)

Вид/Должина: п..11,3

Податокот се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 35 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

#### **Нето маса**

(рубрика 38)

Вид/Должина: п..11,3

Податокот се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 38 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

#### **Шифра на земја на поаѓање/извоз**

(ex рубрика 15a)



Вид/Должина: а2

Податокот се користи доколку е декларирана повеќе од една земја на поаѓање. Се користат шифрите за земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник. Доколку е декларирана само една земја на поаѓање, се користи соодветниот податок на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“.

### **Начин на плаќање на транспортни трошоци**

Вид/Должина: а1

Податокот по правило е факултативен, освен во случај кога дополнителни услови или правила за овој податок имплицираат нешто друго. Овој податок не се користи доколку се користи податокот „Начин на плаќање на транспортни трошоци“ на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“.

### **Барана постапка**

(рубрика 37/1.1)

Вид/Должина: ап2

Податокот се користи. Се користат шифрите за царински постапки дадени во Прилог 2 на овој правилник. Податокот во полето “Барана постапка” мора да е идентичен во сите наменуванија од царинската декларација.

### **Претходна постапка**

(рубрика 37/1.2)

Вид/Должина: ап2

Податокот се користи. Се користат шифрите за царински постапки дадени во Прилог 2 на овој правилник. Податокот во полето “Претходна постапка” мора да е идентичен во сите наменуванија од царинската декларација.

### **Национална постапка**

(рубрика 37/2)

Вид/Должина: ап3

Податокот се користи. Се користат шифрите за национална постапка дадени во Прилог 2 на овој правилник. Ако не се применуваат специфични постапки се запишува шифрата „000“.

### **Земја на потекло**

(рубрика 36)

Вид/Должина: а2

Податокот се користи. Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

### **Количество во дополнителна единица мерка**

(рубрика 41)

Вид/Должина: п..11

Податокот се користи доколку тоа го бара Интегрираната тарифа - ТАРИМ.

### **Ознака за опасна стока според ОН**

(ex рубрика 44/4)

Вид/Должина: ап4

Користењето на овој податок е факултативно.

### **Место на утовар**

Вид/Должина: ап..35

Податокот не се користи доколку е пополнет на ниво на заглавие..

### **Место на истовар**

Вид/Должина: ап..35

Податокот не се користи доколку е пополнет на ниво на заглавие.

**Идентитет на транспортното средство што ја минува границата**

Вид/Должина: ап..27

Податокот не се користи доколку е пополнет на ниво на заглавие.

**Идентитет на транспортното средство што ја минува границата - Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата "МК" од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**Националност на превозното средство што ја минува границата**

Вид/Должина: а2

Податокот не се користи доколку е пополнет на ниво на заглавие.

**Националност на транспортното средство при доаѓање**

Вид/Должина: а2

Податокот не се користи доколку е пополнет на ниво на заглавие.

**Преференцијал**

Вид/Должина: п3

Податокот се користи, освен кога бараната постапка е 71 или 78.

**Квота**

Вид/Должина: п..6

Податокот е факултативен.

**Идентитет на транспортното средство при доаѓање**

Вид/Должина: ап..27

Податокот е факултативен.

**Проценка на вредност**

Вид/Должина: п..11,2

Податокот е факултативен.

**Усогласување**

Вид/Должина: п..11,2

Податокот е факултативен.

**Контакт лице**

Вид/Должина: ап..35

Податокот е факултативен.

**Единствен референтен број на пратка**

Вид/Должина: ап..70

Податокот е факултативен.

**Датум и време на пристигнување**

Вид/Должина: п..12

Податокот е факултативен.

#### **Износ на статистичка вредност**

Вид/Должина: п..11,2

Оваа група на податоци се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 46 содржани во Прилог 1 на овој правилник. Вредноста „0“ треба да се смета како валидна вредност во оваа поле. Износот на статистичка вредност се изразува во цел број.

#### **Валута во која е изразена статистичка вредност**

Вид/Должина: а3

Статистичката вредност задолжително се изразува во македонски денари.

#### **Износ на царинска вредност**

(рубрика 47/2)

Вид/Должина: п..11,2

Оваа група на податоци се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 47 содржани во Прилог 1 на овој правилник. Вредноста „0“ треба да се смета како валидна вредност во оваа поле. Износот на царинската вредност се изразува во цел број.

#### **Прилагодување**

(рубрика 45)

Вид/Должина: п..4,3

Ова поле секогаш треба да има вредност '1.00' при поднесување на декларацијата од страна на декларантот. Вредност поголема '1.00' може да се користи само доколку е извршена промена од страна на царински службеник со измена на декларација.

#### **ПОВИКУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ ДОКУМЕНТИ**

(рубрика 40)

Број: 99

Оваа група на податоци се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 40 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

#### **Вид на претходен документ**

(рубрика 40)

Вид/Должина: ап..6

Доколку групата на податоци се користи ќе се користи најмалку еден вид на претходен документ. Се користат шифрите за претходен документ дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

#### **Повикување на претходен документ**

(рубрика 40)

Вид/Должина: ап..35

Се користи повикувањето на претходниот документ.

#### **Повикување на претходен документ – Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

#### **Категорија на претходен документ**

(рубрика 40)

Вид/Должина: а1

Податокот се користи. Се користат шифрите од Прилог 2 кон овој правилник за првата компонента на рубрика 40.

## **ИНФОРМАЦИИ ЗА РАЗДОЛЖУВАЊЕ**

### **Наименување од претходен документ**

Вид/Должина: п5

Наименување различно од 1 се користи само кога претходниот документ е обработен во Системот за електронска обработка на царински декларации и акцизни документи.

### **Количина од претходен документ**

Вид/Должина: п..11,3

Се користи за внесување на податок за колична од претходниот документ изразена во килограми само доколку „Вид на претходна категорија“ е X или Z, во спротивно не се користи.

## **ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ/ПОТВРДИ**

(рубрика 44)

Број: 99

Оваа група на податоци се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 44 содржани во Прилог 1 на овој правилник. Доколку групата на податоци се користи, освен ако не е поинаку определено, ќе се користи најмалку еден од следниве податоци:

### **Вид на документ**

(рубрика 44)

Вид/Должина: ап..4

Се користат шифрите за приложени документи/потврди дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

### **Повикување на документ**

Вид/Должина: ап..35

Се користи повикување на приложениот документ.

### **Повикување на документ – Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

## **ПОСЕБНИ НАПОМЕНИ**

(рубрика 44)

Број: 99

Оваа група на податоци се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 44 содржани во Прилог 1 на овој правилник. Доколку се користи оваа група на податоци, се користи, или податокот „Шифра на дополнителна информација“ или податокот „Дополнителна информација“.

### **Шифра на дополнителна информација**

(рубрика 44)

Вид/Должина: ап..5

Се користат шифрите дадени во Прилог број 4 на овој правилник за идентификација на дополнителната информација.

### **Дополнителна информација**

(рубрика 44)

Вид/Должина: ап..70

Користењето на овој податок е факултативно.

### **Дополнителна информација – Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### **ИСПРАКАЧ/ИЗВОЗНИК**

Број: 1

Оваа група на податоци се користи кога различни извозници се декларирани за различни наименованија на стока. Во овој случај групата на податоци „ИЗВОЗНИК“ на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“ не може да се користи.

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

#### **Назив**

Вид/Должина: ап..35

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

#### **Улица и број**

Вид/Должина: ап..35

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

#### **Поштенски број**

Вид/Должина: ап..9

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

#### **Град**

Вид/Должина: ап..35

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

#### **Шифра на земја**

Вид/Должина: а2

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

#### **Назив и адреса - Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**ЕДБ** (Единствен даночен број)

Вид/Должина: ап..17  
Податокот е факултативен.

## **ТАРИФНА ОЗНАКА**

(рубрика 33)

Број: 1

Групата на податоци се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 33 содржани во Прилог 1 на овој правилник .

### **Комбинирана номенклатура**

(рубрика 33/1)

Вид/Должина: ап8

Податокот се користи за внесување на првите осум бројки од тарифната ознака.

### **ТАРИМ ознака**

(рубрика 33/2)

Вид/Должина: ап2

Податокот се користи за внесување на деветата и десетата бројка од тарифната ознака.

### **ТАРИМ прва дополнителна ознака**

(рубрика 33/3)

Вид/Должина: ап4

Доколку согласно Интегрираната тарифа - ТАРИМ не е потребно внесување на дополнителна ознака вредноста на овој податок е „0000“.

### **ТАРИМ втора дополнителна ознака**

(рубрика 33/4)

Вид/Должина: ап4

Доколку согласно Интегрираната тарифа - ТАРИМ не е потребно внесување на дополнителна ознака вредноста на овој податок е „0000“.

### **Дополнителна национална ознака**

(рубрика 33/5)

Вид/Должина: ап4

Користењето на овој податок е факултативно.

## **ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ**

(рубрика 47)

Број: 99

Подгрупата на податоци се користи.

### **Вид на давачка**

(рубрика 47/1)

Вид/Должина: ап3

Податокот се користи.

### **Основа**

(рубрика 47/2)

Вид/Должина: п..15,2

Податокот се користи. Вредноста „0“ треба да се смета како валидна вредност во оваа поле,

### **Стапка**

(рубрика 47/3)

Вид/Должина: ап..15

Податокот се користи.

**Износ на давачки**

(рубрика 47/4)

Вид/Должина: п..15,2

Податокот се користи. Вредноста „0“ треба да се смета како валидна вредност во оваа поле,

**Начин на плаќање**

(рубрика 47/5)

Вид/Должина: а1

Податокот се користи. Се користат шифри за плаќање дадени во Прилог 2 кон овој правилник.

**УВОЗНИК/ПРИМАЧ**

(ex рубрика 8)

Број: 1

Групата на податоци се користи кога се декларирани различни примачи за наменуванијата на стока. Во овој случај групата на податоци „ПРИМАЧ“ на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“ не може да се користи.

**Назив**

(ex рубрика 8)

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

**Улица и број**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

**Поштенски број**

Вид/Должина: ап..9

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

**Град**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

**Шифра на земја**

Вид/Должина: а2

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

**Назив и адреса - Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**ЕДБ** (Единствен даночен број)

(рубрика 8)

Вид/Должина: ап..17

Користењето на овој податок е задолжително.

ЕДБ е задолжителен за трговци регистрирани во Македонија. Во други случаи се внесува друга идентификација (на пример Број на Пасош / Број на лична карта).

**КОНТЕЈНЕРИ**

(рубрика 31)

Број: 99

Групата на податоци се користи доколку податокот „Показател за контејнери“ од групата на податоци „ЗАГЛАВИЕ“ ја содржи шифрата „1“.

**Број на контејнер**

(рубрика 31)

Вид/Должина: ап..17

Податокот се користи.

**КОЛЕТИ**

(рубрика 31)

Број: 99

Групата на податоци се користи.

**Ознаки и броеви на колети**

Вид/Должина: ап..42

Податокот се користи доколку податокот „Вид на колети“ содржи други шифри дадени во Прилог број 2 на овој правилник, освен оние за рефус (VQ, VG, VL, VY, VR или VO) или за „Неспакувано“ (NE, NF или NG). Податокот е факултативен доколку податокот „Вид на колети“ содржи една од претходно споменатите шифри за рефус или неспакувано.

**Ознаки и броеви на колети – Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**Вид на колети**

(рубрика 31)

Вид/Должина: ап..3

Се користат шифрите за колети дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

**Број на колети**

(рубрика 31)

Вид/Должина: п..5

Податокот се користи доколку податокот „Вид на колети“ содржи други шифри дадени во Прилог број 2 на овој правилник, освен оние за рефус (VQ, VG, VL, VY, VR или VO) или за „Неспакувано“ (NE, NF или NG). Податокот не може да се користи доколку податокот „Вид на колети“ содржи една од претходно споменатите шифри за рефус или неспакувано. Вредноста „0“ треба да се смета како валидна вредност во оваа поле, но кога се користи шифрата „0“ тогаш мора да постои најмалку едно наменување на



стока со иста „Ознаки и броеви на колети“, ист „Вид на колети“ и „Број на колети“ со вредност поголема од „0“.

#### **Број на парчиња**

(рубрика 31)

Вид/Должина: п..5

Податокот „Број на парчиња“ се користи доколку податокот „Вид на колети“ содржи една од шифрите за „Неспакувано“ (NE, NF или NG) дадени во Прилог број 2 на овој правилник. Во други случаи овој податок не може да се користи.

### **ДОПОЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ** (рубрика 41)

#### **Шифра на дополнителна единица мерка**

Вид/Должина: ап..5

Податокот е факултативен.

#### **Износ во дополнителна единица мерка**

Вид/Должина: п..15,2

Податокот се користи доколку тоа го бара Интегрираната тарифа – ТАРИМ.

### **ОСЛОБОДУВАЊЕ**

#### **Шифра на ослободување**

Вид/Должина: ап..3

Доколку со посебни прописи не е предвидено поинаку податокот не се користи.

### **ОЗНАКА НА СКЛАДОТ**

(рубрика 49)

Број: 1

Оваа група на податоци се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 49 содржани во Прилог 1 на овој правилник. Ознаката која што треба да се внесе е составена од следниве елементи:

#### **Тип на складот**

(рубрика 49)

Вид/Должина: а1

Податокот се користи.

#### **Земја која го издала одобрението**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 2 на овој правилник.

#### **Ознака на складот**

(рубрика 49)

Вид/Должина: ап..14

Податокот се користи.

### **ПОДАТОЦИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЦАРИНСКА ВРЕДНОСТ**

Оваа група на податоци се пополнува согласно член 88 и Прилозите 15 и 16 од Уредбата за спроведување на царинскиот закон.

#### **Вредност на наименуванието**

(рубрика 42)

Вид/Должина: п..15,2

Овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 42 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

### **Валута**

(рубрика 22)

Вид/Должина: ап..3

Овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 22 содржани во Прилог 1 на овој правилник. Се користат шифрите за валути дадени во Прилог 2 на овој правилник.

## **ПРАВЕЦ НА ДВИЖЕЊЕ**

Број: 99

Групата на податоци не се користи, доколку со посебни прописи не е пропишано.

### **Шифра на земја на патување**

Вид/Должина: а2

Податокот не се користи, доколку со посебни прописи не е пропишано.

## **УСЛОВИ НА ИСПОРАКА**

(рубрика 20)

Број: 1

Оваа група на податоци се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 20 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

### **ИНКОТЕРМС шифра**

(рубрика 20/1)

Вид/Должина: а3

Се користат ИНКОТЕРМС шифрите дадени во Прилог 2 на овој правилник.

### **Дополнителна шифра**

(рубрика 20/2)

Вид/Должина: п1

Овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 20 содржани во Прилог 1 на овој правилник. Се користат шифрите дадени во Прилог 2 на овој правилник.

### **Дополнување на информација**

(рубрика 20/3)

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи за определување на податокот „Дополнителна шифра“.

### **Дополнување на информација- Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

## **ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСАКЦИЈАТА**

Број: 1

Оваа група на податоци се користи согласно објаснувачките забелешки за рубриците 22, 23 и 24 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

**Валута**

(рубрика 22/1)

Вид/Должина: ап..3

Овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 22 содржани во Прилог 1 на овој правилник. Се користат шифрите за валути дадени во Прилог 2 на овој правилник.

**Вкупен износ на фактура**

(рубрика 22/2)

Вид/Должина: п..15,2

Овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 22 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

Вредноста на полето ќе биде корегирана со таа која автоматски е пресметана со формула за пресметка на царинска вредност во валута внесена во рубрика 42.

**Курс на валута**

(рубрика 23)

Вид/Должина: п..6,5

Овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 23 содржани во Прилог 1 на овој правилник.

**Природа на трансакција**

(рубрика 24)

Вид/Должина: п2

Овој податок се користи согласно објаснувачките забелешки за рубрика 24 содржани во Прилог 1 на овој правилник. Се користат шифрите за природа на трансакција дадени во Прилог 2 на овој правилник запишани како двоцифрен број.

**СТАТУС НА ЗАСТАПНИКОТ**

(рубрика 14/2)

Број: 1

Групата на податоци се користи.

**Шифра за статус на застапникот**

(рубрика 14/2)

Вид/Должина: п1

Податокот се користи. Се користат шифрите за статус на застапникот дадени во Прилог 2 на овој Застапник.

**ДЕКЛАРАНТ/ЗАСТАПНИК**

(рубрика 14)

Број: 1

Оваа група на податоци се користи.

**Назив**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

**Улица и број**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

### **Поштенски број**

Вид/Должина: ап..9

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

### **Град**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

### **Шифра на земја**

Вид/Должина: а2

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

### **Назив и адреса - шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот и доколку тој почнува со префикс 'МК' и ако третиот карактер е поголем или еднаков на 4, тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни. Во спротивно сите податоци означени со овој услов се задолжителни.

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### **ЕДБ (Единствен даночен број)**

Вид/Должина: ап..17

ЕДБ е задолжителен за трговци регистрирани во Македонија. Во други случаи се внесува друга идентификација (на пример Број на Пасош / Број на лична карта).

## **ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ВЛЕЗ**

(рубрика 29)

Број: 1

Групата на податоци се користи.

### **Референтен број**

Вид/Должина: ап8

Се користат шифрите на царински испостави дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

## **ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА ЗА УВОЗ**

(рубрика А)

Број: 1

Групата на податоци се користи.

### **Референтен број**

Вид/Должина: ап8

Се користат шифрите на царински испостави дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

## ПОГЛАВЈЕ 5

### Структура на збирна декларација за привремено чување

#### А. Табела на групи на податоци

##### **ЗБИРНА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЧУВАЊЕ (ЗДПЧ)**

---ЗАГЛАВИЕ  
---ИСПРАЌАЧ  
---ПРИМАЧ  
---ГАРАНЦИЈА  
-----ОЗНАКА НА ГАРАНЦИЈА  
---СТРАНА НА ИЗВЕСТУВАЊЕ  
---НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА  
-----ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ/ПОТВРДИ  
-----ПОСЕБНИ НАПОМЕНИ  
-----ИСПРАЌАЧ  
-----ТАРИФНА ОЗНАКА  
-----ПРИМАЧ  
-----ПАКУВАЊЕ  
-----ИДЕНТИТЕТ НА ПЛОМБИ  
-----СТРАНА НА ИЗВЕСТУВАЊЕ  
-----НАЧИН НА ТРАНСПОРТ  
-----БРОЈ НА ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ  
-----ДЕТАЛИ ЗА БРОЈ НА ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ  
-----ПОВИКУВАЊЕ НА ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ  
-----ИНФОРМАЦИИ ЗА РАЗДОЛЖУВАЊЕ  
-----ПРИВРЕМЕНО ЧУВАЊЕ  
---ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСАКЦИЈА  
---ЛИЦЕ КОЕ ПОДНЕСУВА ЗБИРНА ДЕКЛАРАЦИЈА  
---ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПОРТНИ ДОКУМЕНТИ  
---ИДЕНТИТЕТ НА ПЛОМБИ  
---ПРЕВОЗНИК НА ВЛЕЗ  
---ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА  
---ПРИВРЕМЕНО ЧУВАЊЕ  
---ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

#### Б. Поединости за податоците во збирната декларација за привремено чување

##### **ЗБИРНА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЧУВАЊЕ (ЗДПЧ)**

##### **ЗАГЛАВИЕ**

Број: 1

Групата на податоци се користи.

**Референтен број**

Вид/Должина: ап..22

Податокот се користи. Референтниот број го доделува подносителот и истиот не смее да се повторува во тековната година.

**Вид на транспорт на граница**

Вид/Должина: п..2

Податок се користи.

**Вкупен број на наименованија**

Вид/Должина: п..5

Податокот се користи.

**Вкупен број на колети**

Вид/Должина: п..7

Користењето на податокот е факултативно. Вкупниот број на колети е еднаков на збирот од сите „Број на колети“, сите „Број на парчиња“ и вредноста „1“ за секој деклариран рефус.

**Вкупна бруто маса**

Вид/Должина: п..11,3

Податокот се користи. Вкупната бруто маса треба да биде еднаква на збирот од бруто маса од секое наименование.

**Место на утовар**

Вид/Должина: ап..35

Податокот е факултативен.

**Место на утовар - Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**Место на истовар**

Вид/Должина: ап..35

Податокот е факултативен.

**Место на истовар - Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**Датум и време на декларација**

Вид/Должина: п12

Податокот се користи.

**Датум и време на пристигнување**

Вид/Должина: п12

Податокот се користи.

### **Шифра на земја на испорака**

Вид/Должина: а2

Податокот се користи. Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

## **ИСПРАКАЧ/ИЗВОЗНИК**

Број: 1

Оваа група на податоци се користи кога ист извозник е деклариран за сите наименованија на стока. Во овој случај групата на податоци „ИЗВОЗНИК“ од групата на податоци „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи.

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

### **Назив**

Вид/Должина: ап..35

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

### **Улица и број**

Вид/Должина: ап..35

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

### **Поштенски број**

Вид/Должина: ап..9

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

### **Град**

Вид/Должина: ап..35

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

### **Шифра на земја**

Вид/Должина: а2

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

### **Назив и адреса - Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### **ЕДБ (Единствен даночен број)**

Вид/Должина: ап..17  
Податокот е факултативен.

## **ПРИМАЧ**

Број: 1

Оваа група на податоци се користи кога ист примач е деклариран за сите наменуванија на стока. Во овој случај групата на податоци „ПРИМАЧ“ од групата на податоци „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи.

### **Назив**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

### **Улица и број**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

### **Поштенски број**

Вид/Должина: ап..9

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

### **Град**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

### **Шифра на земја**

Вид/Должина: а2

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

### **Назив и адреса - Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### **ЕДБ (Единствен даночен број)**

Вид/Должина: ап..17

Користењето на овој податок е факултативно.

## **ГАРАНЦИЈА**

### **Тип на гаранција**

Вид/Должина: ап1



Податокот е задолжителен и се проверува според националната листа на шифри од Прилогот број 2.

### **ПОВИКУВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА**

Групата на податоци се користи доколку податокот „Вид на гаранција“ ја содржи шифрата „0“, „1“, „2“ или „3“.

#### **Референтен број на гаранција**

Вид/Должина: ап..24

Податокот се користи за внесување на референтниот број на гаранцијата (РБГ) доколку податокот „Вид на гаранција“ ја содржи шифрата „0“, „1“, „2“ или „3“.

#### **Шифра за пристап**

Вид/Должина: ап4

Податокот се користи кога се употребува податокот „Референтен број на гаранција“ (РБГ), во другите случаи овој податок е факултативен. Шифрата за пристап ја издава гарантната испостава.

#### **Износ на задолжување**

Вид/Должина: п..15,2

Податокот се користи.

#### **Валута**

Вид/Должина: ап3

Податокот се користи.

Ова поле може да има вредност само „МКД“.

### **СТРАНА НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

Оваа група на податоци се користи кога иста страна на известување е декларирана за сите наменуванија на стока. Во овој случај групата на податоци „СТРАНА НА ИЗВЕСТУВАЊЕ “ од групата на податоци „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи.

#### **Назив**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на страната на известување тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

#### **Улица и број**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на страната на известување тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

#### **Поштенски број**

Вид/Должина: ап..9

Доколку е пополнет ЕДБ на страната на известување тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

#### **Град**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на страната на известување тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

### **Шифра на земја**

Вид/Должина: а2

Доколку е пополнет ЕДБ на страната на известување тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

### **Назив и адреса - Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### **ЕДБ (Единствен даночен број)**

Вид/Должина: ап..17

Користењето на овој податок е факултативно.

## **НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА**

Број: 99999

Групата на податоци се користи.

### **Реден број на наименовање**

Вид/Должина: п..5

Податокот се користи и во случај кога бројот „1“ е употребен за податокот „Вкупен број на наименованија“ во групата на податоци „ЗАГЛАВИЕ“. Во овој случај бројот 1 се користи за овој податок. Секој број на наименовање е единствен во декларацијата. Наименованија се нумерираат последователно, почнувајќи од 1 за првото наименовање и зголемување за 1 за секое следно наименовање.

### **Опис на стоката**

Вид/Должина: ап..280

Податокот се користи.

### **Бруто маса**

Вид/Должина: п..11,3

Податокот се користи.

### **Место на утовар**

Вид/Должина: ап..35

Податокот е факултативен.

### **Место на утовар - јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 2 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### **Место на истовар**

Вид/Должина: ап..35

Податокот е факултативен.

### **Место на истовар - јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 2 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### **Царински статус**

Вид/Должина: ап..5

Податокот се користи.

## **ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ/ПОТВРДИ**

Доколку групата на податоци се користи, ќе се користи најмалку еден од следниве податоци:

### **Вид на документ**

Вид/Должина: ап..4

Се користат шифрите за приложени документи/потврди дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

### **Повикување на документ**

Вид/Должина: ап..35

Се користи повикување на приложениот документ.

### **Повикување на документ – Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

## **ПОСЕБНИ НАПОМЕНИ**

Доколку се користи оваа група на податоци, се користи или податокот „Шифра на дополнителна информација“ или податокот „Дополнителна информација“.

### **Шифра на дополнителна информација**

Вид/Должина: ап..5

Се користат шифрите дадени во Прилог број 4 на овој правилник за идентификација на дополнителната информација.

## **ИСПРАКАЧ/ИЗВОЗНИК**

Оваа група на податоци се користи кога различни извозници се декларирани за различни наименованија на стока. Во овој случај групата на податоци „ИЗВОЗНИК“ на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“ не може да се користи.

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

### **Назив**

Вид/Должина: ап..35

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

#### **Улица и број**

Вид/Должина: ап..35

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

#### **Поштенски број**

Вид/Должина: ап..9

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

#### **Град**

Вид/Должина: ап..35

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

#### **Шифра на земја**

Вид/Должина: а2

Доколку податок за ЕДБ е пополнет во групата податоци, тогаш овој податок не се користи, во спротивно овој податок е задолжителен.

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

#### **Назив и адреса - Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

#### **ЕДБ (Единствен даночен број)**

Вид/Должина: ап..17

Податокот е факултативен.

### **ТАРИФНА ОЗНАКА**

Вид/Должина: ап..8

Податокот е факултативен.

### **ПРИМАЧ**

Број: 1

Оваа група на податоци се користи кога различни примачи се декларирани за различни наименованија на стока. Во овој случај групата на податоци „ПРИМАЧ“ на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“ не може да се користи.

#### **Назив**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

**Улица и број**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

**Поштенски број**

Вид/Должина: ап..9

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

**Град**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на примачот тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

**Шифра на земја**

Вид/Должина: а2

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

**Назив и адреса - Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**ЕДБ (Единствен даночен број)**

Вид/Должина: ап..17

Користењето на овој податок е факултативно.

**КОНТЕЈНЕРИ****Број на контејнер**

Вид/Должина: ап..17

Податокот е факултативен.

**КОЛЕТИ**

Групата на податоци се користи.

**Вид на колети**

ап..3

Вид/Должина:

Се користат шифрите за колети дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

**Број на колети**

Вид/Должина: п..5

Податокот се користи доколку податокот „Вид на колети“ содржи други шифри дадени во Прилог број 2 на овој правилник, освен оние за рефус (VQ, VG, VL, VY, VR или VO) или за „Неспакувано“ (NE, NF или NG). Податокот не може да се користи доколку податокот „Вид на колети“ содржи една од претходно споменатите шифри за рефус или неспакувано. Вредноста „0“ треба да се смета како валидна вредност во оваа поле, но

кога се користи шифрата „0“ тогаш мора да постои најмалку едно наменување на стока со иста „Ознаки и броеви на колети“, ист „Вид на колети“ и „Број на колети“ со вредност поголема од „0“.

#### **Број на парчиња**

Вид/Должина: п..5

Податокот „Број на парчиња“ се користи доколку податокот „Вид на колети“ содржи една од шифрите за „Неспакувано“ (NE, NF или NG) дадени во Прилог број 2 на овој правилник. Во други случаи овој податок не може да се користи.

#### **Ознаки и броеви на колети**

Вид/Должина: ап..140

Податокот се користи доколку податокот „Вид на колети“ содржи други шифри дадени во Прилог број 2 на овој правилник, освен оние за рефус (VQ, VG, VL, VY, VR или VO) или за „Неспакувано“ (NE, NF или NG). Податокот е факултативен доколку податокот „Вид на колети“ содржи една од претходно споменатите шифри за рефус или неспакувано.

#### **Ознаки и броеви на колети – Шифра за јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### **ИДЕНТИТЕТ НА ПЛОМБИ**

#### **Идентитет на пломби**

Вид/Должина: ап..20

Податокот е факултативен.

#### **Идентитет на пломби – Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Податокот е факултативен.

### **СТРАНА НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

Оваа група на податоци се користи кога различни страни на известување се декларирани за различни наменувања на стока. Во овој случај групата на податоци „СТРАНА НА ИЗВЕСТУВАЊЕ“ на ниво на „ЗАГЛАВИЕ“ не може да се користи.

#### **Назив**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на страната на известување тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

#### **Улица и број**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на страната на известување тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

### **Поштенски број**

Вид/Должина: ап..9

Доколку е пополнет ЕДБ на страната на известување тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

### **Град**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на страната на известување тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

### **Шифра на земја**

Вид/Должина: а2

Доколку е пополнет ЕДБ на страната на известување тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

### **Назив и адреса - Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

### **ЕДБ (Единствен даночен број)**

Вид/Должина: ап..17

Користењето на овој податок е факултативно.

## **НАЧИН НА ТРАНСПОРТ**

### **Идентитет на превозно средство**

Вид/Должина: ап..27

Користењето на овој податок е факултативно.

### **Идентитет на превозно средство - Шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Користењето на овој податок е факултативно.

### **Националност на превозно средство**

Вид/Должина: ап..27

Користењето на овој податок е факултативно.

## **БРОЈ НА ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ**

### **Реден број на движње (РБД)**

Вид/Должина: ап..21

Користењето на овој податок е факултативно.

## **ДЕТАЛИ ЗА БРОЈ НА ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ**

### **Наименување на РБД**

Вид/Должина: п..5

Користењето на овој податок е факултативно.

## **ПОВИКУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ ДОКУМЕНТИ**

Оваа група на податоци се користи согласно објаснувачките забелешки содржани во Прилог 1 на овој правилник.

### **Вид на претходен документ**

Вид/Должина: ап..6

Доколку групата на податоци се користи ќе се користи најмалку еден вид на претходен документ. Се користат шифрите за претходен документ дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

### **Повикување на претходен документ**

Вид/Должина: ап..35

Се користи повикувањето на претходниот документ.

## **ИНФОРМАЦИИ ЗА РАЗДОЛЖУВАЊЕ**

### **Наименување од претходен документ**

Вид/Должина: п5

Наименување различно од 1 се користи само кога претходниот документ е обработен во СОЦДАД.

### **Количина од претходен документ**

Вид/Должина: п..11,3

Доколку „Вид на претходна категорија“ е X или Z, тогаш се користи, во спротивно не се користи.

## **ПРИВРЕМЕНО ЧУВАЊЕ**

Оваа група на податоци се користи.

### **Тип на склад**

Вид/Должина: а1

Податокот се користи.

### **Идентификација на склад**

Вид/Должина: ап..17

Податокот се користи.

### **Идентификација на држател на склад**

Вид/Должина: ап21

Податокот е факултативен.

### **Сектор на склад**

Вид/Должина: ап..35

Податокот е факултативен.

## **ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСАКЦИЈАТА**



**Валута**

Вид/Должина: ап..3

Се користат шифрите за валути дадени во Прилог 2 на овој правилник.

**Вкупен износ на фактура**

Вид/Должина: п..15,2

Податокот се користи.

**Курс на валута**

Вид/Должина: п..6,5

Податокот се користи.

**ЛИЦЕ КОЕ ПОДНЕСУВА ЗБИРНА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЧУВАЊЕ**

Групата на податоци се користи.

**Назив**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на лицето кое поднесува збирна декларација за привремено чување тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

**Улица и број**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на лицето кое поднесува збирна декларација за привремено чување тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

**Поштенски број**

Вид/Должина: ап..9

Доколку е пополнет ЕДБ на лицето кое поднесува збирна декларација за привремено чување тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

**Град**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на лицето кое поднесува збирна декларација за привремено чување тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

**Шифра на земја**

Вид/Должина: а2

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

**Назив и адреса - шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**ЕДБ (Единствен даночен број)**

Вид/Должина: ап..17

Овој податок се користи.

## **ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПОРТНИ ДОКУМЕНТИ**

### **Број на транспортен документ**

Вид/Должина: ап..35

Овој податок е факултативен.

### **Тип на документ**

Вид/Должина: ап..4

Овој податок е факултативен.

## **ИДЕНТИТЕТ НА ПЛОМБИ**

### **Идентитет на пломби**

Вид/Должина: ап..35

Овој податок е факултативен.

### **Идентитет на пломби - јазик**

Вид/Должина: а2

Овој податок е факултативен.

## **ПРЕВОЗНИК НА ВЛЕЗ**

Користењето на оваа група на податоци е факултативно.

### **Назив**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на превозникот на влез тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

### **Улица и број**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на превозникот на влез тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

### **Поштенски број**

Вид/Должина: ап..9

Доколку е пополнет ЕДБ на превозникот на влез тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

### **Град**

Вид/Должина: ап..35

Доколку е пополнет ЕДБ на превозникот на влез тогаш сите податоци означени со овој услов се факултативни.

### **Шифра на земја**

Вид/Должина: а2

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

### **Назив и адреса - шифра на јазик**

Вид/Должина: а2

Се користи шифрата „МК“ од Прилогот број 4 на овој правилник за да се определи македонскиот јазик, доколку соодветното текстуално поле се користи.

**ЕДБ (Единствен даночен број)**

Вид/Должина: ап..17

Овој податок се користи.

**ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА**

Групата на податоци се користи.

**Референтен број**

Вид/Должина: ап8

Се користат шифрите на царински испостави дадени во Прилог број 2 на овој правилник.

**ПРИВРЕМЕНО ЧУВАЊЕ**

Оваа група на податоци се користи.

**Тип на склад**

Вид/Должина: а1

Податокот се користи.

**Идентификација на држател на склад**

Вид/Должина: ап21

Податокот е факултативен.

**Идентификација на склад**

Вид/Должина: ап..17

Податокот се користи.

**Сектор на склад**

Вид/Должина: ап..35

Податокот е факултативен.

**ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ**

Оваа група на податоци се користи.

**Лице за контакт**

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

**Телефон на лице за контакт**

Вид/Должина: ап..35

Податокот се користи.

**Е-маил на лице за контакт**

Вид/Должина: ап..35

Податокот е факултативен.

## Дополнителни шифри за комјутерскиот царински систем

### 1. Шифри на земји

Поле	Содржина	Вид на поле	Пример
1	ISO alpha 2 шифра на земја	Алфабетско а2	МК

Се користат ISO alpha 2 шифри на земји како што е специфицирано во ISO – 3166-1 од 1997 година и последувателните измени (види Прилог 2 кон овој правилник).

### 2. Шифра за јазик

Поле	Содржина	Вид на поле	Пример
1	ISO alpha 2 шифра	Алфабетско а2	МК

Се користат ISO alpha 2 шифри како што е специфицирано во ISO – 639 од 1988 година и последувателните измени. Се користи шифрата „МК“ за да се определи македонскиот јазик.

### 3. Тарифна ознака

Поле	Содржина	Вид на поле	Пример
1	Тарифни ознаки	Нумеричко п..10	0102 10 10 00

Се внесува тарифна ознака од 10 цифри. По исклучок, во електронски транзитни декларации може да се внесат минимум 4 шифри. Доколку се внесуваат 4 цифри се внесуваат првите 4 цифри од тарифната ознака. (Види Прилог 1 на овој правилник).

### 4. Збирна декларација /Шифра на претходен документ (применливи единствено за транзитната декларација)

Покрај шифрите од Прилог 2 кон овој правилник, при спроведување на заедничка транзитна постапка ќе се користат и следниве шифри:

Вид на претходен документ	Шифра
ЕЦД – Стоки на Унијата предмет на специфични мерки за време на преодниот период после пристапувањето на нови земји членки на ЕЗ	CO
ЕЦД – Трговија со ЕФТА	EU
ЕЦД – Трговија со други земји различни од ЕЗ и ЕФТА – извоз	EX

ЕЦД - Трговија со други земји различни од ЕЗ и ЕФТА – увоз	IM
T2	T2
T2ATA	T2ATA
T2CIM	T2CIM
Декларација за интерен транзит во ЕУ	T2F
T2L	T2L
T2LF	T2LF
T2SM	T2SM
T2TIR	T2TIR
Мешани пратки со стоки опфатени со T1 и T2	T-

### 5. Шифри на приложени документи/потврди (применливи единствено за електронска транзитната декларација)

Се користат следниве нумеричките шифри од именикот на ОН за електронска размена на податоци за администрацијата, трговијата и транспортот 1997Б: Листа на шифри за елементи за податоци 1001, Шифра за име на документ/порака.

Уверение за исправност	2
Уверение за квалитет	3
Уверение за движење на стока A.TR.1	18
Контејнерска листа	235
Пакинг листа	271
Проформа фактура	325
Комерцијална фактура	380
Интерен товарен лист	703
Мастер товарница	704
Товарница	705
Интерена товарница	714
„CIM“ товарен лист (железница)	720
NCTS CIM тест	720a
Патен лист „SMGS“	722
Патен товарен лист „CMR“	730
Авионски товарен лист „AWB“	740
Мастер авионски товарен лист „AWB“	741
Поштенска спроводница (поштенски пакети)	750
Документ за мултимодален/комбиниран транспорт (општ)	760
Карго манифест	785
Список на пратки (Бордеро)	787
Транзитна декларација T-	820
Транзитна декларација T1	821
Транзитна декларација T2	822
Контролен документ T5	823
Транзитна декларација T2L	825

Декларација за извоз на стока	830
Фитосанитарно уверение	851
Санитарно уверение	852
Ветеринарно уверение	853
Уверение за потекло	861
Изјава за потекло	862
Уверение за префенцијално потекло	864
Уверение за потекло Образец ГСП	865
Дозвола за увоз	911
Карго декларација (пристигнување)	933
Дозвола во случај на ембарго	941
Образец ТИФ	951
ТИР карнет	952
ЕУР 1 уверение за движење	954
АТА карнет	955
Dissostichus – документ за улов, увоз	C641
Dissostichus – документ за улов, извоз	C656
Уверение за улов	C673
Испраќач-Извозник (ОЕО)	Y022
Примач (ОЕО број на уверение)	Y023
Декларант (ОЕО број на уверение)	Y024
Застапник (ОЕО)	Y025
Главен обврзник (ОЕО број на уверение)	Y026
Држател на склад (ОЕО)	Y027
Превозник (ОЕО број на уверение)	Y028
Други овластени економски оператори	Y029
Друго	ZZZ

## 6. Показател за посебни околности

Се користат следниве шифри:

- A = Поштенски и брзи пратки
- B = Снабдување на брод и воздухоплов
- C = Патен транспорт
- D = Железнички транспорт
- E = Овластени економски оператори

Било кои други шифри за показател за посебни околности споменати во Прилог 2 на овој правилник.

## 7. Ознака за опасна стока според ОН

Поле	Содржина	Вид на поле	Пример
1	Шифра на опасна стока (за Бутан)	Алфанумеричко ап4	1011

Се користат нумеричките шифри од главата 3.2 – Листа на опасни стоки од Препораката на ОН за транспорт на опасни стоки (последна ревидирана верзија бр. 17 од 2011 година).

## 8. Посебни напомени

Се користат следниве шифри:

10600 = Влезни збирни декларации, во ситуации кога податоците за примачот се непознати

DG0 = Извоз подложен на рестрикции

DG1 = Извоз подложен на плаќање на извозни давачки

DG2 = Извоз

CAL = Пресметан износ на царински долг и друг долг кој се покрива со гаранција за транзитна постапка. Шифрата се користи во случај на поднесување на ЕРП транзитни декларации.

Било кои други шифри за дополнителна информација споменати во Прилог 2 на овој правилник.

## 9. Референтни броеви на царински испостави

Поле	Содржина	Вид на поле	Пример
1	Показател за земјата на која царинскиот орган припаѓа (Види листа на земји)	Алфабетско а2	DE
2	Национални броеви на царински испостави	Алфанумеричко ап6	001010

## 10. Начин на плаќање на транспортни трошоци

Се користат следниве шифри:

A = Плаќање во готово

B = Плаќање со кредитна картичка

C = Плаќање со чек

D = Друго

H = Електронски кредитен трансфер

Y = Отворена сметка кај превозникот

Z = Не е претходно платен

Било кои други шифри за начин на плаќање на транспортни трошоци споменати во Прилог 2 на овој правилник.